

Службен весник

на Република Македонија

Број 137

7 октомври 2013, понеделник

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3298. Закон за дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа....	2	3308. Закон за изменување и дополнување на Законот за сигурност во железничкиот систем.....	47
3299. Закон за правосудниот испит	2	3309. Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешната пловидба	48
3300. Закон за изменување и дополнување на Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост.....	11	3310. Закон за изменување и дополнување на Законот за градежно земјиште..	49
3301. Закон за дополнување на Законот за заштита на културното наследство.....	13	3311. Закон за изменување и дополнување на Законот за градење.....	56
3302. Закон за изменување и дополнување на Законот за стручно образование и обука.....	13	3312. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-градежен технички камен на локалитетот „Катлановска Брезница“, општина Петровец	62
3303. Закон за изменување на Законот за иновациската дејност.....	14	3313. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на	
3304. Закон за дополнување на Законот за просветната инспекција.....	15		
3305. Закон за Националната рамка на квалификации	15		
3306. Закон за матичен број	38		
3307. Закон за изменување и дополнување на Законот за користење и располагање со стварите на државните органи.....	42		

	Стр.		Стр.
непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на Електрична енергија Скопје.....	62	3315. Решение за престанок на мандат на член на Советот.....	62
3314. Решение за именување в.д. директор на Управата за извршување на санкциите.....	62	3316. Решение за престанок на мандат на член на Советот.....	63
		3317. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата ...	63
		Огласен дел.....	1-80

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3298.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ- НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 октомври 2013 година.

Бр. 07-3721/1 Претседател
3 октомври 2013 година на Република Македонија,
Скопје **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕД- НОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Член 1

Во Законот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република Македонија” број 92/2007, 136/11, 23/13 и 25/13), во членот 2 став (2) по зборот “полицијата” се додаваат зборовите: “Царинската управа”.

Член 2

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за безбедност и здравје при работа.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

L I G J

PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SIGURI DHE SHËNDËT GJATË PUNËS

Neni 1

Në Ligjin për siguri dhe shëndet gjatë punës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 92/2007, 136/11, 23/13 dhe 25/13), në nenin 2 paragrafi (2) pas fjalës “policia” shtohen fjalët: “Drejtoria Doganore”.

Neni 2

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për siguri dhe shëndet gjatë punës.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

3299.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВОСУДНИОТ ИСПИТ

Се прогласува Законот за правосудниот испит, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 октомври 2013 година.

Бр. 07-3728/1 Претседател
3 октомври 2013 година на Република Македонија,
Скопје **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н

ЗА ПРАВОСУДНИОТ ИСПИТ

I. Општи одредби

Член 1

Со овој закон се уредуваат условите и начинот на спроведување на постапката за полагање на правосудниот испит (во натамошниот текст: испит) на дипломирани правници на правен факултет (во натамошниот текст: дипломирани правници).

Член 2

Испитот се полага заради проверка на стручната оспособеност на дипломираните правници за самостојна примена на прописите во практиката и вршење на правни работи за кои со закон или друг пропис е предвиден тој услов.

Член 3

Право на полагање на испит стекнуваат дипломираните правници кои работеле на правни работи во суд, Јавното обвинителство, Државниот правобранител, Народниот правобранител, други државни органи, органи на единиците на локалната самоуправа, адвокатура, нотаријат, извршители, трговски друштва и други правни лица и здруженија на граѓани.

Член 4

(1) Судовите, Јавното обвинителство, Државниот правобранител и Народниот правобранител можат да примаат на практика дипломирани правници кои се на работа во други државни органи, органи на единиците на локалната самоуправа, трговски друштва и други правни лица и здруженија на граѓани, по предвидената проверка на практичните знаења, ако практиката им е потребна за стручно оспособување и за стекнување на услови за полагање испит.

(2) Судовите, Јавното обвинителство, Државниот правобранител и Народниот правобранител со акт ги уредуваат критериумите за прием на дипломираните правници на практика кои не се на работа кај органите од ставот (1) на овој член, ако практиката им е потребна за стручно оспособување и за стекнување на услови за полагање испит.

II. Услови и начин на спроведување на испитот

Член 5

(1) Испит можат да полагаат лица кои се дипломирани правници со завршено четиригодишно високо образование на правни студии VII/1 со работа од најмалку две години на правни работи во суд, јавно обвинителство, државен правобранител, народен правобранител, адвокат, нотар и извршител.

(2) Испит можат да полагаат и лица кои се дипломирани правници со завршено четиригодишно високо образование на правни студии VII/1 со работа од најмалку три години на правни работи во други државни органи, органи на единиците на локалната самоуправа, трговски друштва и други правни лица и здруженија на граѓани.

(3) Испит можат да полагаат лица кои се дипломирани правници кои студирале според Болоњската декларација и имаат 300 кредити според европскиот кредит - трансфер систем (ECTS) со работа од најмалку една година на правни работи во суд, јавно обвинителство, државен правобранител, народен правобранител, адвокат, нотар и извршител.

(4) Испит можат да полагаат и лица кои се дипломирани правници кои студирале според Болоњската декларација и имаат 300 кредити според европскиот кредит - трансфер систем (ECTS) со работа од најмалку две години на правни работи во други државни органи, органи на единиците на локалната самоуправа, трговски друштва и други правни лица и здруженија на граѓани.

(5) Времето поминато на практика заради стручно оспособување во суд, јавно обвинителство, државен правобранител, народен правобранител, адвокат, нотар и извршител, во согласност со законот, во однос на условите за полагање на испитот се смета како време поминато на работа во тие органи.

Член 6

(1) Испитот се состои од два дела и тоа:

- прв дел (теоретски дел), со кој се проверува теоретското знаење на кандидатите и
- втор дел (студија на случај), со кој се проверува способноста за примена на законите во практиката.

(2) Испитот од ставот (1) на овој член се полага писмено по електронски пат со одговарање на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

(3) Првиот дел од испитот се полага по предметите:

1) кривично право (кривично материјално и процесно право);

2) граѓанско право (граѓанско материјално и процесно право);

3) трговско право;

4) трудово право и

5) уставно уредување на Република Македонија, организација на судството и управно право, право на Европската унија, Европската конвенција за заштита на човековите права и основни слободи и Европскиот суд за човекови права.

(4) Вториот дел на испитот се состои од:

- опис на индивидуален случај од областа на предметот од ставот (3) точка 1 на овој член (прва студија на случај) и ставот (3) точка 2 на овој член (втора студија) и

- прашања кои треба кандидатот да ги одговори врз основа на анализата на случајот.

Член 7

(1) Испитот се полага според програма во која се содржани градивото, прописите и правната литература.

(2) Правната литература од ставот (1) на овој член задолжително првенствено се состои од стручна литература што е во употреба на највисоко рангираните 100 високообразовни установи од областа на правните науки во светот, рангирани на последната објавена листа на Центарот за универзитети од светска класа при Шангајскиот Џиао Тонг универзитет.

(3) Програмата за полагање на испитот по предметите од членот 6 на овој закон ја донесува министерот за правда.

Член 8

(1) Едукаторите во Академијата за судии и јавни обвинители определени од Управниот одбор на Академијата ги изготвуваат базите на прашања за првиот и базите на студии на случај за вториот дел на испитот од членот 20 од овој закон.

(2) Прашањата од првиот дел од испитот и прашањата и студиите на случај од вториот дел од испитот ги верификува Комисија составена од:

- претседателот на Врховниот суд на Република Македонија,

- јавниот обвинител на Република Македонија,

- претседателот на Апелациониот суд Скопје,

- претседателот на Апелациониот суд Битола,

- претседателот на Апелациониот суд Штип и
- претседателот на Апелациониот суд Гостивар.

(3) Комисијата од ставот (2) на овој член врши и ревизија и ажурирање на базите на прашања и студиите на случај од членот 20 од овој закон најмалку еднаш годишно.

(4) При ревизијата Комисијата особено ги има предвид промените на правните прописи на кои е засновано прашањето, односно случајот, бројот на кандидати кои го одговорале, успешноста во одговарањето на истите, како и други критериуми кои можат да влијаат на подобрувањето на квалитетот на базите од членот 20 од овој закон.

(5) Врз основа на извршената ревизија и ажурирање на базите на прашања и базите на студиите на случај, Комисијата одлучува прашањата и студиите на случај да бидат изменети или целосно отстранети од базите од членот 20 од овој закон.

(6) Едукаторите и членовите на Комисијата за верификација од ставовите (1) и (2) на овој член имаат право на паричен надоместок што го определува министерот за правда.

(7) Износот на паричниот надоместок од ставот (6) на овој член се определува врз основа на бројот на изготвени прашања и студиите на случај, како и сложеноста на материјата.

(8) Годишниот износ на паричниот надоместок од ставот (6) на овој член не го надминува нивото на месечна плата на судија во апелационен суд.

Член 9

Стручните и административните работи за потреби- те на спроведување на правосудниот испит ги врши Министерството за правда, а испитот технички го спроведува правно лице регистрирано во Централниот регистар избрано од министерот за правда.

Член 10

Испитот се полага во февруарска, априлска, јунска, октомвриска и декемвриска испитна сесија.

Член 11

(1) Барањето за полагање на испитот кандидатот го поднесува до Министерството за правда.

(2) Со барањето за полагање на испитот кандидатот е должен да поднесе докази за исполнување на услови- те за полагање на испитот, пропишани со овој закон.

Член 12

(1) Министерот за правда, или од него овластено лице, со решение утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за полагање на испитот.

(2) Против решението со кое е одбиено барањето за полагање на испитот може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.

Член 13

(1) На кандидатот на кој му е одобрено барањето за полагање на испитот му се определува времето и мес- стото за полагање на испитот, а кандидатот се известу- ва најдоцна во рок од осум дена пред полагање на ис- питот.

(2) На кандидатот мора да му се овозможи да започ- не да го полага испитот во првата наредна сесија од де- нот на одобреното барање за полагање на испитот.

(3) Кандидатот е должен да го пријави учеството на испитна сесија од 1 до 15 ден од месецот кој претходи на месецот во кој се одржува испитна сесија (јануари, март, мај, септември и ноември).

Член 14

(1) Испитот се полага во просторија за полагање на испит, посебно опремена за полагање на стручен испит со материјално-техничка и информатичка опрема, ин- тернет врска и опрема за снимање на полагањето.

(2) Јавноста се информира за датумот и времето на полагањето на испитот најмалку три дена пред одржу- вањето на испитот.

(3) Полагањето на испитот се снима и во живо се емитува на веб страницата на Министерството за прав- да, а ако поради технички причини снимањето се пре- кине, сминката од целиот испит се поставува на веб страницата на Министерството за правда.

(4) Критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на правосуден испит ги про- пишува министерот за правда.

(5) Во просторијата за полагање на испитот, за вре- ме на полагање на испитот, се присутни двајца прет- ставници од Министерството за правда, еден претстав- ник од Министерството за образование и наука, еден претставник од Владата на Република Македонија на предлог на Канцеларијата на претседателот на Владата и еден претставник на Министерството за информатич- ко општество и администрација (информатичар).

(6) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра на денар- ска противвредност ќе се изрече на овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот од членот 9 од овој закон доколку не го снима, не го емитува во живо на веб страницата на Министерството за правда и доколку не ја постави снимката од целиот испит на веб страницата на Министерството за правда согласно со ставот (3) на овој член.

Член 15

(1) Пред почетокот на полагањето на правосудниот испит, претставникот од Министерството за правда го утврдува идентитетот на кандидатот со увид на лична карта.

(2) На кандидатот за време на полагањето на првиот дел од испитот не му се дозволува користење на зако- ни, закони со коментар и објаснување, мобилен теле- фон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички средства, претходно подготвени пред- мети и слично.

(3) На кандидатот за време на полагањето на втори- от дел од испитот му се дозволува единствено користе- ње на закони (без коментари и објаснувања) кој во еле- ктронска верзија се наоѓаат на компјутерот на кој кан- дидатот го полага испитот.

(4) На кандидатот за време на полагањето на првиот и вториот дел од испитот не му се дозволува да конта- ктира со други кандидати или лица освен со информа- тичарот од членот 14 став (5) од овој закон, во случај доколку има технички проблем со компјутерот.

(5) Ако техничките проблеми со компјутерот бидат отстранети за пет минути испитот продолжува, а доко- ку не бидат отстранети во овој рок испитот само за тој кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од најмно- гу три дена од денот на прекинувањето на испитот.

(6) Ако има проблеми со повеќе од пет комјутери и тие не бидат отстранети во рок од пет минути испитот се прекинува за сите кандидати кои го полагаат испитот и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.

(7) Доколку кандидатот при полагањето на првиот и вториот дел од испитот постапува спротивно од ставовите (2), (3) и (4) на овој член, нема да му се дозволи натамошно полагање на испитот во таа испитна сесија.

(8) Во случаите од ставот (7) на овој член се смета дека кандидатот не го положил правосудниот испит и истото се констатира во записникот за полагање на правосудниот испит.

(9) Овластените претставници од членот 14 став (5) од овој закон, за време на полагањето на испитот, не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во непосредна близина на кандидатот кој го полага испитот, освен во случај на отстранување на технички проблем кога не смеат да се задржат подолго од пет минути.

(10) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластениот претставник од членот 14 став (5) од овој закон, доколку постои спротивно на ставот (9) на овој член.

(11) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе ѝ се изрече на овластената институција која го спроведува испитот од членот 9 од овој закон, доколку не го прекине испитот согласно со ставовите (5) и (6) на овој член.

Член 16

(1) Ако во текот на полагањето на испитот настанат оправдани причини поради кои кандидатот не може да го продолжи полагањето на испитот (болест, породилно отсуство, школување во странство и слично), ќе се прекине испитот за определено време, кое не може да биде подолго од шест месеци.

(2) Решение за продолжување на испитот донесува министерот за правда по молба на кандидатот. Молбата се поднесува во рок од осум дена од престанокот на причините за одлагање на испитот, но најдоцна во рок од шест месеци.

(3) Ако кандидатот не поднесе молба за продолжување на испитот во рокот определен во ставот (2) на овој член ќе се смета дека испитот не го положил.

(4) Против решението на министерот за правда од ставот (2) на овој член кандидатот може да се поведе управен спор пред надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

(5) Во продолжувањето на испитот кандидатот не го полага оној дел од испитот што претходно веќе го полагал.

III. Прв и втор дел од правосудниот испит и електронски систем

Член 17

(1) Правосудниот испит започнува со полагање на првиот дел (теоретскиот дел), а потоа на вториот дел (студиите на случај).

(2) Вториот дел се полага во рок од најмалку 15 дена по успешното полагање на првиот дел.

(3) Министерот за правда со Правилник го пропишува начинот на бодување на првиот и вториот дел од испитот.

Член 18

(1) Првиот дел од испитот се полага по секој од предметите наведени во членот 6 став (3) од овој закон и содржи најмалку 50 прашања со пет опции за заокружување од кој едната е точна, две се слични, едната не е точна во мал обем (на неа се губат мал број поени) и една не е точна во голем обем (на неа се губат поголем број поени).

(2) Кандидатот мора да ги положи сите испити од првиот дел во најмногу три последователни сесии.

(3) Доколку кандидатот не го положил првиот дел од испитот согласно со ставот (2) на овој член, ќе се смета дека испитот не го положил.

Член 19

(1) Вториот дел од испитот се состои од две студии на случај засновани на предметите наведени во членот 6 став (3) точка 1 од овој закон (прва студија) и членот 6 став (3) точка 2 од овој закон (втора студија).

(2) Студиите на случај содржат и сегмент од други-те области од членот 6 став (3) точки 1 до 4 од овој закон.

(3) Прашањата кои се составен дел од студиите на случај се од областа на предметот на кој е заснована студијата на случајот и имаат десет можни опции на одговори од кои едната е точна, пет се слични и четири се различни.

(4) Прашањата кои се составен дел од студиите на случај можат да бидат и од другите области од членот 6 став (3) точки 1 до 4 на овој закон, соодветно на сегментот кој го содржи студијата согласно со ставот (2) на овој член.

(5) Кандидатот мора вториот дел да го положи во две последователни сесии по завршувањето на теоретскиот дел.

(6) Доколку кандидатот не го положил вториот дел од испитот согласно со ставот (3) на овој член, ќе се смета дека испитот не го положил.

Член 20

(1) Полагањето на првиот дел од правосудниот испит се врши со одговарање на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

(2) Прашањата од тестот, зависно од тежината, се вреднуваат со поени определени во тестот.

(3) Полагањето на вториот дел од правосудниот испит се врши со проучување на студиите на случај и одговарање на определен број прашања кои произлегуваат од студијата, во вид на електронско софтверско решение (во натамошниот текст: електронска студија на случај).

(4) Прашањата од студијата на случај, зависно од тежината, се вреднуваат со поени определени во студијата на случај.

(5) Прашањата содржани во тестовите за полагање на првиот дел на правосудниот испит и нивните одговори, како и студиите на случај и прашањата кои произлегуваат од студиите и нивните одговори се чуваат во единствениот електронски систем за полагање на правосудниот испит.

(6) Електронскиот систем од ставот (5) на овој член содржи и јавно достапна база од најмалку 2.000 прашања од областа на предметите од ставот (3) точки 1 до 5 на овој член за потребите на првиот дел од испитот од кои 50% прашања се од стручната литература од

членот 7 ставот (2) од овој закон, како и јавно достапна база од најмалку 500 студии на случај за потребите на вториот дел од испитот.

(7) Во електронскиот систем е содржано и посочување на прописите и правната литература во кои се содржани одговорите на прашањата од првиот дел од испитот и прописите за вториот дел од испитот.

(8) Бројот на прашања и студии на случај во базите од ставот (6) на овој член се зголемува за 10% годишно, почнувајќи од 2015 година.

(9) Резултатите од полагањето на првиот и вториот дел од испитот му се достапни на кандидатот на компјутерот на кој го полагал испитот, веднаш по неговото завршување.

Член 21

(1) На денот на полагањето на првиот, односно вториот дел од испитот, претставникот на Министерството за правда му дава на кандидатот пристапен код, односно лозинка со кој му се одобрува пристап во електронскиот систем од членот 20 од овој закон.

(2) По одобрувањето на пристапот, кандидатот добива електронски тест за првиот дел од испитот, односно електронска студија на случај за вториот дел од испитот, компјутерски генерирани, чија содржина по случаен избор ја одредува софтверот на електронскиот систем од членот 20 став (5) од овој закон и од базите од членот 20 став (6) од овој закон.

(3) Првиот и вториот дел од испитот содржат упатство за начинот на решавање на истиот, за кое претставникот на Министерството за правда дава појаснување, пред да започне полагањето на испитот.

(4) Електронскиот систем за полагање на испитот не може да дозволи постоење на идентична содржина на електронскиот тест за првиот дел од испитот, односно електронската студија на случај за вториот дел од испитот во една сесија за повеќе од еден кандидат.

Член 22

(1) Во случај на спреченост на спроведување на првиот или вториот дел од испитот поради причини што доведуваат до техничка неможност на функционирање на електронскиот систем од членот 20 од овој закон, полагањето на испитот се прекинува.

(2) Доколку причините од ставот (1) на овој член ќе се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на испитот, истиот продолжува веднаш по нивното отстранување.

(3) Доколку причините од ставот (1) на овој член не се отстранат во рокот од ставот (2) на овој член, испитот се прекажува за друг термин.

Член 23

(1) Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од првиот дел од тестот за полагање на испитот изнесува 120 минути за секој од предметите наведени во членот 6 став (3) од овој закон.

(2) Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој со точни одговори на прашањата од тестот постигнал најмалку 70% од вкупниот број предвидени позитивни поени.

Член 24

(1) Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од секоја од студиите на случај од вториот дел изнесува 120 минути за секој од предметите наведени во членот 6 став (3) од овој закон.

(2) Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој со точни одговори на прашањата од студијата на случај постигнал најмалку 70% од вкупниот број предвидени позитивни поени.

IV. Уверение, ревизија на спроведените испити и трошоци

Член 25

(1) На кандидатите кои го полегиле испитот им се издава уверение во рок од 15 дена од денот на завршувањето на испитот.

(2) Формата и содржината на уверението од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот за правда.

Член 26

На барање на кандидатот, Министерството за правда го информира за направените грешки во тестот за полагање на правосудниот испит, со овозможување непосреден увид во тестот.

Член 27

(1) Тестовите и студиите на случај се користат и се даваат на кандидатот само за време на полагањето на правосудниот испит.

(2) Материјалите од одржаните испити, особено хартиените верзии од тестовите и студиите на случај за полагање на правосудниот испит и специмените за проверка на точноста на одговорите на тестот и студиите на случај, како и снимките од одржаните испити се чуваат во Министерството за правда.

(3) Министерот за правда формира Комисија за ревизија на одржаните испити, која во својата работа ги користи материјалите од ставот (2) на овој член и во која, покрај другите членови членуваат и претставник од Владата на Република Македонија и информатичар од Министерството за информатичко општество и администрација определен од Владата на Република Македонија.

(4) Комисијата од ставот (3) на овој член се составува најмалку еднаш годишно и врши ревизија на начинот на спроведување на најмалку две сесии одржани во тековната година.

(5) Комисијата има право да изврши ревизија и на начинот на спроведување на испитите одржани во последните пет години до денот на одржувањето на составниот на комисијата, но не порано од денот на примената на овој закон.

(6) Доколку Комисијата утврди нерегуларности во спроведувањето на испитот од страна на поединци во смисла на членот 15 став (5) од овој закон, предлага одземање на уверението од членот 25 од овој закон.

(7) Министерот донесува решение за одземање на уверението врз основа на предлогот на Комисијата во рок од три дена од приемот на предлогот.

(8) Против решението од ставот (7) на овој член може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.

(9) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на министерот за правда ако не го донесе решението во рокот утврден во ставот (7) на овој член.

Член 28

(1) Трошоците за полагање на испитот ги сноси кандидатот доколку институцијата каде што е вработен не ги плати.

(2) Висината на надоместокот од ставот (1) на овој член ја определува министерот за правда врз основа на реално направените трошоци за полагање на испитот, неопходни за спроведување на првиот и вториот дел на испитот, подготовката на базите на прашања, спроведувањето на електронскиот тест, изготвувањето на материјали и покани и изготвувањето на уверенија.

(3) Трошоците за полагање на испитот се уплатуваат на сметката на сопствени приходи на Министерството за правда.

(4) Ако трошоците не се уплатени на соодветната сметка на Министерството за правда најдоцна 15 дена пред денот определен за почеток на испитната сесија, на кандидатот нема да му се дозволи полагање на испитот.

(5) Ако кандидатот во рок од една година од денот на уплатата на средствата не го полага испитот, уплатените средства се враќаат согласно со закон.

Член 29

Надзор врз спроведувањето на Законот врши Министерството за правда.

Член 30

За прекршоците пропишани со овој закон прекршочна постапка ќе води и прекршочна санкција ќе изрече надлежен суд.

V. Преодни и завршни одредби

Член 31

Со испитот, во смисла на овој закон, се издначува судскиот или адвокатскиот испит, положен според прописите од Законот за правосудниот испит („Службен весник на СРМ“ број 26/80 и 7/88) и Законот за правосудниот испит („Службен весник на Република Македонија“ број 10/10), како и другите испити кои според поранешните прописи биле издначени со судскиот или адвокатскиот испит.

Член 32

Подзаконскиот акт од членот 17 од овој закон се донесува најдоцна 120 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 33

Министерството за правда го создава единствениот електронски систем за полагање на правосудниот испит најдоцна до денот на примената на овој закон.

Член 34

Дипломираните правници кои до денот на започнувањето на примената на овој закон имаат започнато со полагањето на правосудниот испит согласно со одредбите од Законот за правосудниот испит („Службен весник Република Македонија“ број 10/10), испитот ќе продолжат да го полагаат според прописите што важеле до денот на започнувањето на овој закон.

Член 35

Со денот на започнувањето на примената на овој закон престанува да важи Законот за правосудниот испит („Службен весник на Република Македонија“ број 10/10).

Член 36

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува по една година од денот на неговото влегување во сила.

L I G J

PËR PROVIMIN E JURISPRUDENCËS

I. Dispozita të pergjithshme

Neni 1

Me kete ligj rregullohen kushtet dhe menyra e zbatimit të procedurës për dhenien e provimit të jurisprudencës (në tekstin e metejme: provimi) të juristeve të diplomuar në fakultetin juridik (në tekstin e metejme: juriste të diplomuar).

Neni 2

Provimi jepet për kontrollimin e aftesise profesionale të juristeve të diplomuar për zbatimin në menyre pavarur të rregullave në praktike dhe kryerjen e puneve juridike për të cilat me ligj ose rregull tjetër është parapare ai kusht.

Neni 3

Të drejte për dhenie të provimit kane juristet e diplomuar që kane punuar në pune juridike në gjykate, Prokurori Publike, Avokatin e Shtetit, Avokatin e Popullit, organet tjera shtetore, organet e njesive të veteqeverisjes lokale, avokati, noteri, permbarues, shoqeri tregtare dhe persona tjere juridike dhe shoqata të qytetareve.

Neni 4

(1) Gjykatat, Prokuroria Publike, Avokati i Shtetit dhe Avokati i Popullit, mund të pranojne në praktike juriste të diplomuar të cilet jane në pune në organet tjera shtetore, organet e njesive të veteqeverisjes lokale, shoqeri tregtare dhe persona tjere juridike dhe shoqata të qytetareve, pas kontrollimit të parapare të njohurive praktike, nese praktika u nevojitet për aftesim profesional dhe për fitimin e kushteve për dhenien e provimit.

(2) Gjykatat, Prokuroria Publike, Avokati i Shtetit dhe Avokati i Popullit, me akt i rregullojne kriteret për pranimin e juristeve të diplomuar në praktike të cilet nuk punojne te organet nga paragrafi (1) i ketij neni, nese praktika u nevojitet për aftesim profesional dhe për fitimin e kushteve për dhenien e provimit.

II. Kushtet dhe menyra e zbatimit të provimit

Neni 5

(1) Provimin mund ta japin personat që jane juriste të diplomuar me arsim të kryer të larte katervjecar të studimeve juridike VII/1 me pune prej së paku dy vitesh në pune juridike në gjykate, prokurori publike, avokat të shtetit, avokat të popullit, avokat, noter dhe permbarues.

(2) Provimin mund ta japin edhe personat që jane juriste të diplomuar me arsim të kryer të larte katervjecar të studimeve juridike VII/1 me pune prej së paku tre vitesh në pune juridike në organe tjera shtetore, organet e njesive të veteqeverisjes lokale, shoqeri tregtare dhe persona tjere juridike dhe shoqata të qytetareve.

(3) Provimin mund ta japin personat që jane juriste të diplomuar të cilet kane studiuar sipas Deklarates së Bolonjes dhe kane 300 kredi sipas Sistemit evropian të transferit

të kredive (SETK) me pune prej së paku një vit në pune juridike në gjykate, prokurori publike, avokat të shtetit, avokat të popullit, avokat, noter dhe permbarues.

(4) Provimin mund ta japin edhe personat të cilet janë juriste të diplomuar të cilet kanë studiuar sipas Deklarates së Bolonjes dhe kanë 300 kredi sipas Sistemit evropian të transferit të kredive (SETK), me pune prej së paku dy vitesh në pune juridike në organe të tjera shtetore, organet e njesive të veteqeverisjes lokale, shoqëri tregtare dhe persona tjere juridike dhe shoqata të qytetareve.

(5) Koha e kaluar në praktike për aftësim profesional në gjykate, prokurori publike, avokat të shtetit, avokat të popullit, avokat, noter dhe permbarues, në pajtim me ligjin, lidhur me kushtet për dhenien e provimit konsiderohet si kohe e kaluar në pune në ato organe.

Neni 6

(1) Provimi perbehet nga dy pjese, si vijon:

- pjesa e pare (pjesa teorike), me të cilën kontrollonhet njohuria teorike e kandidatëve dhe
- pjesa e dyte (studim i rastit), me të cilën kontrollonhet aftësia e zbatimit të ligjeve në praktike.

(2) Provimi nga paragrafi (1) i këtij neni jepet me gojë në menyre elektronike, me përgjigje në numër të caktuar pyetjesh në formë të zgjidhjes së testit elektronik në kompjuter.

(3) Pjesa e pare e provimit jepet në lëndet:

- 1) e drejta penale (e drejta penale materiale dhe procedurale);
- 2) e drejta civile (e drejta civile materiale dhe procedurale);

3) e drejta tregtare;

4) e drejta e punës dhe

5) rregullimi kushtetues i Republikës së Maqedonisë, organizimi i gjyqesise, e drejta administrative, e drejta e Bashkimit Evropian, Konventa evropiane për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut dhe Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

(4) Pjesa e dyte e provimit perbehet nga:

- pershkrim i rastit individual nga sfera e lëndës nga paragrafi (3) pika 1 të këtij neni (studimi i pare i rastit) dhe paragrafi (3) pika 2 të këtij neni (studimi i dyte) dhe
- pyetje që kandidati duhet t'u përgjigjet në bazë të analizës së rastit.

Neni 7

(1) Provimi jepet sipas programit në të cilin permbahen lenda, rregullat dhe literatura juridike.

(2) Literatura juridike nga paragrafi (1) i këtij neni, detrimisht fillimisht perbehet nga literatura profesionale që perdoret në 100 institucionet e arsimit të lartë të ranguar më lartë nga sfera e shkencave juridike në bote, të ranguar në listen e fundit të shpallur të Qendres për universitete të klases boterore të Universitetit Xhiao Tong të Shangait.

(3) Programin për dhenien e provimit për lëndet nga neni 6 i këtij ligji, e miraton ministri i Drejtësisë.

Neni 8

(1) Edukatorët e Akademise së Gjyqesive dhe Prokurorëve Publike të caktuar nga Këshilli i Drejtësisë, i përpilojnë bazat e pyetjeve për pjesën e parë dhe bazat e studimeve për rastin për pjesën e dytë të provimit nga neni 20 i këtij ligji.

(2) Pyetjet e pjesës së parë të provimit dhe pyetjet dhe studimet të rastit nga pjesa e dytë e provimit, i verifikon Komisioni i përbërë nga:

- kryetari i Gjyqesës Supreme të Republikës së Maqedonisë,

- Prokurori Publik i Republikës së Maqedonisë,

- kryetari i Gjyqesës së Apelit Shkup,

- kryetari i Gjyqesës së Apelit Manastir,

- kryetari i Gjyqesës së Apelit Shtip dhe

- kryetari i Gjyqesës së Apelit Gostivar.

(3) Komisioni nga paragrafi (2) i këtij neni, kryen revizion dhe azhurnim të bazave të pyetjeve dhe bazave të studimeve të rastit nga neni 20 i këtij ligji, së paku një herë në vit.

(4) Gjate revizionit Komisioni vecanerisht i ka parasysh ndryshimet e rregullave juridike në të cilat bazohet pyetja perkatesisht rasti, numrin e kandidatëve që i janë përgjigjur, suksesin në përgjigjen e të njëjtes si dhe kriteret tjera që mund të ndikojnë në përmirësimin e kualitetit të bazave nga neni 20 i këtij ligji.

(5) Në bazë të revizionit dhe azhurnimit të kryer të bazave të pyetjeve dhe bazave të studimeve të rastit, Komisioni vendos që pyetjet dhe studimet e rastit të ndryshohen apo të menjahen teresisht nga bazat nga neni 20 i këtij ligji.

(6) Edukatorët dhe anëtarët e Komisionit për Verifikim nga paragrafi (1) dhe (2) të këtij neni, kanë të drejtë kompensimi në para që e percakton ministri i Drejtësisë.

(7) Shuma e kompensimit në para nga paragrafi (6) i këtij neni, percaktohet në bazë të numrit të pyetjeve të pergatitura dhe studimeve të rastit, si dhe nderlikueshmerise së materies.

(8) Shuma vjetore e kompensimit në para nga paragrafi (6) i këtij neni, nuk e tejkalon nivelin e rrogës mujore të gjyqesit në gjykatën e apelit.

Neni 9

Punët profesionale dhe administrative për nevojat e realizimit të provimit të jurisprudencës, i kryen Ministria e Drejtësisë, e provimin teknikisht e realizon personi juridik i regjistruar në Regjistrin Qendror i zgjedhur nga ministri i Drejtësisë.

Neni 10

Provimi jepet në sesionin e provimeve të shkurtit, prillit, qershorit, tetorit dhe dhjetorit.

Neni 11

(1) Kërkesën për dhenien e provimit, kandidati e dorëzon në Ministrinë e Drejtësisë.

(2) Me kërkesën për dhenien e provimit, kandidati obligohet që të dorëzojë deshmë për plotësimin e kushteve për dhenien e provimit, të percaktuara me këtë ligj.

Neni 12

(1) Ministri i Drejtësisë ose personi i autorizuar prej tij, me aktvendim konstaton nëse kandidati i plotëson kushtet për dhenien e provimit.

(2) Kunder aktvendimit me të cilin është refuzuar kërkesa për dhenien e provimit, mund të ngrihet kontest administrativ në gjykatën kompetente, në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimi të aktvendimit.

Neni 13

(1) Kandidatit të cilit i është miratuar kërkesa për dhenien e provimit, i caktohet koha dhe vendi i dhenies së provimit, ndërsa kandidati njoftohet më së voni në afat prej te ditësh para dhenies së provimit.

(2) Kandidatit doemos duhet t'i mundesohet që ta japë provimin në sesionin e pare të ardhshëm nga dita e kërkesës së miratuar për dhenien e provimit.

(3) Kandidati është i obliguar që ta paraqesë provimin në sesionin e provimeve nga 1 deri më 15 të muajit që i paraprin muajit në të cilin mbahet sesioni i provimeve (janar, mars, maj, shtator dhe nëntor).

Neni 14

(1) Provimi jepet në lokal për dhenien e provimit, të pajisur vecanerisht për dhenien e provimit profesional me pajisje materiale-teknike dhe informatike, lidhje interneti dhe pajisje për incizimin e dhenies.

(2) Publiku informohet për datën dhe kohën e dhenies së provimit së paku tri dite para mbajtjes së provimit.

(3) Dhenia e provimit incizohet dhe drejtpërdrejt emitohe në ueb faqen e Ministrisë së Drejtësisë, e nese për shkak të teknike incizimi ndërpritet, incizimi i provimit të plotë vendoset në ueb faqen e Ministrisë së Drejtësisë.

(4) Kriteret lidhur me kushtet hapësinores dhe materiale-teknike dhe pajisjen informatike në lokalet për dhenien e provimit, i përcakton ministri i Drejtësisë.

(5) Në lokalin për dhenien e provimit, gjatë kohës së dhenies së provimit janë të pranishëm dy përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, një përfaqësues nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, një përfaqësues nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të Zyres së Kryetarit të Qeverisë dhe një përfaqësues nga Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës (informatikan).

(6) Gjoke në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro me kundërvlerë në denare do t'i kumtohet personit juridik të autorizuar që teknikisht e realizon provimin nga neni 9 i këtij ligji, nese nuk e incizon, nuk e emiton drejtpërdrejt në ueb faqen e Ministrisë së Drejtësisë dhe nese nuk e vendos incizimin e provimit të plotë në ueb faqen e Ministrisë së Drejtësisë sipas paragrafit (3) të këtij neni.

Neni 15

(1) Para fillimit të dhenies së provimit të jurisprudence, përfaqësuesi i Ministrisë së Drejtësisë e përcakton identitetin e kandidatit me shikim të letërnjoftimit.

(2) Kandidatit, gjatë kohës së dhenies së pjesës së parë të provimit, nuk i lejohet shfrytëzimi i ligjeve, ligjeve me koment dhe sqarim, telefonit mobil, aparateve kompjuterike portative dhe mjeteve tjera teknike dhe informatike, lendeve të përgatitura paraprakisht dhe ngjashëm.

(3) Kandidatit, gjatë kohës së dhenies së pjesës së dytë të provimit, i lejohet shfrytëzimi vetëm i ligjeve (pa komente dhe sqarime), që në version elektronik gjenden në kompjuterin në të cilin kandidati e jep provimin.

(4) Kandidatit, gjatë kohës së dhenies së pjesës së parë dhe të dytë të provimit, nuk i lejohet të kontaktojë me kandidatë ose persona tjerë përveç me informatikanin nga neni 14 paragrafi (5) i këtij ligji, në rast se ka problem teknik me kompjuterin.

(5) Nese problemet teknike me kompjuterin menjahenoh për pesë minuta provimi vazhdon, e nese nuk menjahenoh në këte afat, provimi ndërpritet vetëm për atë kandidat dhe do të mbahet në afat prej më së shumti tri ditësh nga dita e ndërprerjes së provimit.

(6) Nese ka probleme me më shumë se pesë kompjutere dhe ato nuk menjahenoh në afat prej pesë minutash provimi ndërpritet për të gjithë kandidatët që e japin provimin dhe do të mbahet në afat prej më së shumti tri ditësh nga dita e ndërprerjes së provimit.

(7) Nese kandidati gjatë dhenies së pjesës së parë dhe të dytë të provimit, vepron në kundërshtim me paragrafet (2), (3) dhe (4) të këtij neni, nuk do t'i lejohet dhenia e mëtejme e provimit në atë sesion të provimeve.

(8) Në rastet nga paragrafi (7) i këtij neni, konsiderohet se kandidati nuk e ka dhënë provimin e jurisprudence dhe kjo konstatohet në procesverbalin për dhenien e provimit të jurisprudence.

(9) Përfaqësuesit e autorizuar nga neni 14 paragrafi (5) të këtij ligji, gjatë kohës së dhenies së provimit nuk guxojnë të qëndrojnë më gjatë se pesë sekonda në afersi të kandidatit që e jep provimin, përveç në rast të menjanimin të problemit teknik, kur nuk guxojnë të qëndrojnë më gjatë se pesë minuta.

(10) Gjoke në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në kundërvlerë me denare do t'i shqiptohet përfaqësuesit të autorizuar nga neni 14 paragrafi (5) të këtij ligji, nese vepron në kundërshtim me paragrafin (9) të këtij neni.

(11) Gjoke në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro në kundërvlerë me denare do t'i shqiptohet institucionit të autorizuar, i cili e realizon provimin nga neni 9 i këtij ligji, nese nuk e ndërpret provimin në pajtim me paragrafet (5) dhe (6) të këtij neni.

Neni 16

(1) Nese gjatë dhenies së provimit krijohen shkaqe të arsyeshme për të cilat kandidati nuk mund ta vazhdojë dhenien e provimit (semundje, pushim i lindjes, shkollim jashtë vendit dhe ngjashëm), do të ndërpritet provimi për një kohë të caktuar, e cila nuk mund të jetë më e gjatë se gjashtë muaj.

(2) Aktvendim për vazhdimin e provimit miraton ministri i Drejtësisë me lutje të kandidatit. Lutja parashtrohet në afat prej tetë ditësh nga ndërprerja e shkaqeve për prolongimin e provimit, por më së voni në afat prej gjashtë muajsh.

(3) Nese kandidati nuk parashtron lutje për vazhdimin e provimit në afatin e caktuar në paragrafin (2) të këtij neni do të konsiderohet se nuk e ka dhënë provimin.

(4) Kunder aktvendimit të ministrit të Drejtësisë nga paragrafi (2) i këtij neni, kandidati mund të ngrihet kontest administrativ në gjykatën kompetente në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimin të aktvendimit.

(5) Në vazhdimin e provimit, kandidati nuk e jep atë pjesë të provimit të cilën paraprakisht tani e ka dhënë.

III. Pjesa e parë dhe e dytë e provimit të jurisprudence dhe sistemi elektronik

Neni 17

(1) Provimi i jurisprudence fillon me dhenien e pjesës së parë (pjesës teorike), e pastaj të pjesës së dytë (studimet e rastit).

(2) Pjesa e dytë jepet në afat prej së paku 15 ditësh pas dhenies së suksesshme të pjesës së parë.

(3) Ministri i Drejtësisë me Rregullore e përcakton Menyrën e ndarjes së pikeve në pjesën e parë dhe të dytë të provimit.

Neni 18

(1) Pjesa e parë e provimit jepet për cdonjerin prej lendeve të përmendura në nenin 6 paragrafin (3) të këtij ligji dhe përmban 50 pyetje me pesë opsione për rrethim prej të cilave njeri është i sakte, dy janë të ngjashme, njeri është i pasakte në masë të vogël (në të humben numer i vogël pikësh) dhe njeri është i pasakte në masë të madhe (në të humben numer i madh pikësh).

(2) Kandidati doemos duhet t'i jape të gjitha provimet e pjeses së pare më së shumti në tre sesione të njepasneshme.

(3) Nese kandidati nuk e ka dhene pjesen e pare të provimit në pajtim me paragrafin (2) të ketij neni, do të konsiderohet se provimin nuk e ka dhene.

Neni 19

(1) Pjesa e dyte e provimit perbehet prej dy studimeve të rastit të bazuara në lendet e permendura në nenin 6 paragrafi (3) pika 1 të ketij ligji (studimi i pare) dhe nenin 6 paragrafi (3) pika 2 të ketij ligji (studimi i dyte).

(2) Studimet e rastit permbajne edhe segment nga sfera tjera nga neni 6 paragrafi (3) pikat prej 1 deri 4 të ketij ligji.

(3) Pyetjet që jane pjese perberese e studimeve të rastit jane nga sfera e lendes në të cilen bazohet studimi i rastit dhe kane dhjete opsione të mundshme pergjigjesh prej të cilave njeri eshte i sakte, pese jane të ngjashme dhe kater jane të ndryshme.

(4) Pyetjet që jane pjese perberese e studimeve të rastit mund të jene edhe nga sfera tjera nga neni 6 paragrafi (3) pikat prej 1 deri 4 të ketij ligji, në menyre perkatese me segmentin që e permban studimi në pajtim me paragrafin (2) të ketij neni.

(5) Kandidati doemos duhet ta jape pjesen e dyte në dy sesione të njepasneshme pas perfundimit të pjeses teorike.

(6) Nese kandidati nuk e ka dhene pjesen e dyte të provimit në pajtim me paragrafin (3) të ketij neni, do të konsiderohet se nuk e ka dhene provimin.

Neni 20

(1) Dhenia e pjeses së pare të provimit të jurisprudences behet me pergjigjen e numrit të caktuar të pyetjeve në forme të zgjidhjes së testit elektronik në kompjuter.

(2) Pyetjet e testit varesisht nga pesha, vleresohen me pike të percaktuara në test.

(3) Dhenia e pjeses së dyte të provimit të jurisprudences behet me shqyrtimin e studimeve të rastit dhe pergjigje të numrit të caktuar të pyetjeve që dalin nga studimi, në forme të zgjidhjes softuerike elektronike (në tekstin e metutjeshem: studim elektronik i rastit).

(4) Pyetjet nga studimi i rastit varesisht nga pesha, vleresohen me pike të percaktuara në studimin e rastit.

(5) Pyetjet e permbajtura në teste për dhenien e pjeses së pare të provimit të jurisprudences dhe pergjigjet e tyre, si dhe studimet e rastit dhe pyetjet që dalin nga studimet dhe pergjigjet e tyre ruhen në sistemin unik elektronik për dhenien e provimit të jurisprudences.

(6) Sistemi elektronik nga paragrafi (5) i ketij neni permban edhe baze të arritshme publikisht prej së paku 2 000 pyetjesh nga sfera e lendeve nga paragrafi (3) pikat prej 1 deri 5 të ketij neni për nevojat e pjeses së pare të provimit prej të cilave 50% të pyetjeve jane nga literatura profesionale nga neni 7 paragrafi (2) të ketij ligji, si dhe baze të arritshme publikisht prej së paku 500 studimesh të rastit për nevojat e pjeses së dyte të provimit.

(7) Në sistemin elektronik permbahet edhe udhezim për rregullat dhe literaturen juridike në të cilat permbahen pergjigjet e pyetjeve nga pjesa e pare e provimit dhe rregullat për pjesen e dyte të provimit.

(8) Numri i pyetjeve dhe studimeve të rastit në bazat nga paragrafi (6) i ketij neni zmadhohet për 10% në vit, duke filluar nga viti 2015.

(9) Rezultatet nga dhenia e pjeses së pare dhe të dyte të provimit kandidati i ka të kapshme në kompjuterin në të cilin e ka dhene provimin, menjehere pas perfundimit të tij.

Neni 21

(1) Në ditën e dhenies së pjeses së pare, perkatesisht pjeses së dyte të provimit, perfaqesuesi i Ministrise së Drejtesise kandidati i jep kod të qasjes, perkatesisht fjalekalim me të cilin i lejohet qasje në sistemin elektronik nga neni 20 i ketij ligji.

(2) Pas lejimit të qasjes, kandidati merr test elektronik për pjesen e pare të provimit, perkatesisht studim elektronik të rastit për pjesen e dyte të provimit, të gjeneruara në menyre kompjuterike, permbajtjen e të cilave sipas zgjedhjes së rastesishme e cakton softueri i sistemit elektronik nga neni 20 paragrafi (5) të ketij ligji dhe nga bazat nga neni 20 paragrafi (6) të ketij ligji.

(3) Pjesa e pare dhe e dyte e provimit, permbajne udhezim për menyren e zgjidhjes së provimit, për të cilin perfaqesuesi i Ministrise së Drejtesise jep sqarim, para fillimit të dhenies së provimit.

(4) Sistemi elektronik për dhenien e provimit nuk mund të lejoje ekzistimin e permbajtjes identike të testit elektronik për pjesen e pare të provimit, perkatesisht studimit elektronik të rastit për pjesen e dyte të provimit në një sesion për më shume se një kandidat.

Neni 22

(1) Në rast të pengimit të realizimit të pjeses së pare ose të dyte të provimit për shkaqe që shpijne në pamundesie teknike të funksionimit të sistemit elektronik nga neni 20 i ketij ligji, dhenia e provimit nderpritet.

(2) Nese shkaqet nga paragrafi (1) i ketij neni menjahen në afat prej 60 minutash nga nderprerja e provimit, provimi vazhdohet menjehere pas menjanimit të tyre.

(3) Nese shkaqet nga paragrafi (1) i ketij neni nuk menjahen në afatin nga paragrafi (2) i ketij neni, provimi ricktohet për termin tjeter.

Neni 23

(1) Kohezgjatja e pergjithshme e kohes së caktuar për pergjigje të pyetjeve nga pjesa e pare e testit për dhenien e provimit, eshte 120 minuta për cdonjeren prej lendeve të permendura në nenin 6 paragrafin (3) të ketij ligji.

(2) Konsiderohet se provimin e ka dhene ai kandidat i cili me pergjigje të sakta të pyetjeve të testit ka arritur së paku 70% nga numri i pergjithshem i pikeve të parapara pozitive.

Neni 24

(1) Kohezgjatja e pergjithshme e kohes e caktuar për pergjigje të pyetjeve nga cdonjeri prej studimeve të rastit të pjeses së pare, eshte 120 minuta për cdonjeren prej lendeve të permendura në nenin 6 paragrafin (3) të ketij ligji.

(2) Konsiderohet se provimin e ka dhene ai kandidat i cili me pergjigje të sakta të pyetjeve nga studimi i rastit, ka arritur së paku 70% nga numri i pergjithshem i pikeve të parapara pozitive.

IV. Certifikata, revizioni i provimeve të realizuara dhe shpenzimet

Neni 25

(1) Kandidateve që e kane dhene provimin u leshohet certifikate në afat prej 15 ditesh nga dita e perfundimit të provimit.

(2) Formen dhe permbajtjen e certifikates nga paragrafi (1) i ketij neni, e percakton ministri i Drejtesise.

Neni 26

Me kerkese të kandidati, Ministria e Drejtesise e informon për gabimet e bera në test për dhenien e provimit të jurisprudences, me mundesimin e shikimit të drejtperdrejte të testit.

Neni 27

(1) Testet dhe studimet e rastit shfrytezohen dhe i jepen kandidatit vetem gjate kohes së dhenies së provimit të jurisprudence.

(2) Materialet nga provimet e mbajtura, vecanerisht versionet në leter nga Testet dhe studimet e rastit për dhenien e provimit të jurisprudence dhe specimenet për verifikimin e saktësisë së pergjigjeve të testit dhe studimeve të rastit, si dhe incizimet nga provimet e mbajtura ruhen në Ministrinë e Drejtësisë.

(3) Ministri i Drejtësisë formon Komision për revizion të provimeve të mbajtura, i cili në punen e vet i shfrytezon materialet nga paragrafi (2) i ketij neni dhe në të cilin, pervec anetareve tjere marrin pjese edhe perfaqesuesi i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe informatikani nga Ministria e Shoqërisë së Informatikës dhe Administratës i caktuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(4) Komisioni nga paragrafi (3) i ketij neni mban mbledhje së paku njehere në vit dhe kryen revizion të menyres së realizimit të së paku dy sesioneve të mbajtura në vitin rrjedhes.

(5) Komisioni ka të drejte të kryeje revizion edhe të menyres së realizimit të provimeve të mbajtura në pese vitet e fundit deri në ditën e mbajtjes së mbledhjes së komisionit, por jo më heret nga dita e zbatimit të ketij ligji.

(6) Nese Komisioni konstaton parregullsi në realizimin e provimit nga individë sipas nenit 15 paragrafi (5) të ketij ligji, propozon heqje të Certifikates nga neni 25 i ketij ligji.

(7) Ministri miraton Aktvendim për heqjen e Certifikates në baze të propozimit të Komisionit në afat prej tri ditësh nga pranimi i propozimit.

(8) Kunder Aktvendimit nga paragrafi (7) i ketij neni mund të ngrihet kontest administrativ në gjykatën kompetente në afat prej 30 ditësh nga pranimi i aktvendimit.

(9) Gjoke në shume prej 1 000 deri në 1 500 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet Ministrit të Drejtësisë nese nuk e miraton aktvendimin në afatin e percaktuar në paragrafin (7) të ketij neni.

Neni 28

(1) Shpenzimet për dhenien e provimit i bart kandidati nese institucioni ku eshte i punesuar nuk i paguan.

(2) Lartesine e kompensimit nga paragrafi (1) i ketij neni, e percakton ministri i Drejtësisë në baze të shpenzimeve të bera reale për dhenien e provimit, të domosdoshme për realizimin e pjesës së pare dhe të dyte të provimit, pergatitjes së bazave të pyetjeve, realizimin e testit elektronik, pergatitjen e materialeve dhe ftesave dhe pergatitjen e certifikatave.

(3) Shpenzimet për dhenien e provimit paguhen në llogarine e të hyrave personale të Ministrisë së Drejtësisë.

(4) Nese shpenzimet nuk paguhen në llogarine perkatese të Ministrisë së Drejtësisë, më së voni 15 dite para dites së caktuar për fillimin e sesionit të provimeve, kandidatit nuk do t'i lejohet dhenie e provimit.

(5) Nese kandidati në afat prej një viti nga dita e pagimit të mjeteve nuk e jep provimin, mjetet e paguara i kthehen në pajtim me ligjin.

Neni 29

Mbibeqyrjen e zbatimit të ligjit e kryen Ministria e Drejtësisë.

Neni 30

Për kundervajtjet e percaktuara me kete ligj procedure për kundervajtje do të udheheqe dhe sanksion për kundervajtje do të shqiptoje gjykata kompetente.

V. Dispozita kalimtare dhe të fundit

Neni 31

Me provimin, sipas ketij ligji, barazohet provimi gjyqësor ose i avokatit, i dhene sipas rregullave të Ligjit për provimin e jurisprudence ("Gazeta Zyrtare e RSM-së" numer 26/80 dhe 7/88) dhe Ligjit për provimin e jurisprudence ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 10/10), si dhe provimet tjera të cilat sipas rregullave të meparshme kane qene të barazuara me provimin gjyqësor ose të avokatit.

Neni 32

Akti nenligjor nga neni 17 i ketij ligji miratohet më së voni 120 dite nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.

Neni 33

Ministria e Drejtësisë e krijon sistemin unik elektronik për dhenien e provimit të jurisprudence më së voni deri në ditën e zbatimit të ketij ligji.

Neni 34

Juristet e diplomuar të cilet deri në ditën e fillimit të zbatimit të ketij ligji kane filluar me dhenien e provimit të jurisprudence në pajtim me dispozitat e Ligjit për provimin e jurisprudence ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 10/10), provimin do të vazhdojne ta japin sipas rregullave në fuqi deri në ditën e fillimit të ketij ligji.

Neni 35

Me ditën e fillimit të zbatimit të ketij ligji shfuqizohet Ligji për provimin e jurisprudence ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 10/10).

Neni 36

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndersa do të filloje të zbatohet pas një viti nga dita e hyrjes së tij në fuqi.

3300.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 октомври 2013 година.

Бр. 07-3729/1
3 октомври 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Во Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија” број 87/13 и 106/13), во членот 3 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Сопственост на земјоделско земјиште во државна сопственост не можат да стекнат странски физички и правни лица ниту на посреден начин преку сопственост на акции или удели во процент поголем од 49% врз капитално поврзани правни лица кои имаат непосредна или посредна контрола во донесувањето на одлуките на правното лице кое се стекнало со сопственост на земјоделско земјиште согласно со одредбите од овој закон.”

Во ставот (3) кој станува став (4) по зборот „ставовите“ се додава бројот „(1)“.

Член 2

Во членот 11 став (1) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „кои не се подружници на странски правни лица.“

Член 3

По членот 20 се додаваат два нови члена 20-а и 20-б, кои гласат:

„Член 20-а

(1) Со право на сопственост на земјоделско земјиште за кое е склучен договор за купопродажба со министерството, а врз кое е засновано право на залог, во постапка на извршување заради намирување на побарување на заложен доверител може да се стекнат само правни и физички лица кои ги исполнуваат условите за стекнување со право на сопственост на земјоделско земјиште во државна сопственост предвидени со овој закон.

(2) Одредбата од ставот (1) на овој член е составен дел на договорот за купопродажба на земјоделско земјиште во државна сопственост.

Член 20-б

Во случај на продажба на акции или удели на правното лице кое се стекнало со право на сопственост на земјоделско земјиште во државна сопственост, на странско правно и физичко лице, по склучувањето на договорот за купопродажба на земјоделско земјиште во државна сопственост при што странското правно, односно физичко лице се стекнало со право на сопственост на акции или удели во процент поголем од 49%, договорот за купопродажба на земјоделско земјиште во државна сопственост е ништовен.“

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E
LIGJIT PËR SHITJE TË TOKES BUJQESORE NË
PRONESI SHTETERORE

Neni 1

Në Ligjin për shitje të tokes bujqesore në pronesi shtetërore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 87/13 dhe 106/13), në nenin 3 pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:

“(3) Pronesi të tokes bujqesore në pronesi shtetërore nuk mund të fitojnë persona të huaj fizike dhe juridike as në mënyrë të tertortë përmes pronesisë së aksioneve ose pjesëmarrjeve në përqindje më të lartë se 49% ndaj personave juridike të lidhur në mënyrë kapitale që kanë kontroll të drejtpredrejtë ose të tertortë në marrjen e vendimeve të personit juridik që ka fituar pronesi të tokes bujqesore në pajtim me dispozitat e këtij ligji.”

Në paragrafin (3) që behet paragraf (4) pas fjales “paragraf” shtohet numri “(1)”.

Neni 2

Në nenin 11 paragrafi (1) pika në fund të fjalise shlyhet dhe shtohen fjalet: “që nuk janë dege të personave të huaj juridike.”

Neni 3

Pas nenit 20 shtohen dy nene të reja 20-a dhe 20-b, si vijojnë:

“Neni 20-a

(1) Të drejte pronesie të tokes bujqesore për të cilën është lidhur marrëveshje për shitblerje me ministrinë, e në bazë të së cilës është themeluar e drejta e pengut, në procedurë të përmbartimit për përmbushjen e kërkesës së kreditorit të pengut, mund të fitojnë vetëm personat juridike dhe fizike që i përmbushin kushtet për fitim të së drejtës së pronesisë së tokes bujqesore në pronesi shtetërore të parapara me kete ligj.

(2) Dispozita nga paragrafi (1) i këtij neni është pjesë përberëse e marrëveshjes për shitblerje të tokes bujqesore në pronesi shtetërore.

Neni 20-b

Në rast të shitjes së aksioneve ose pjesëmarrjeve të personit juridik që ka fituar të drejte pronesie të tokes bujqesore në pronesi shtetërore, personit të huaj juridik dhe fizik, pas lidhjes së marrëveshjes për shitblerje të tokes bujqesore në pronesi shtetërore me ç'rast personi i huaj juridik, përka-tesisht fizik ka fituar të drejte pronesie të aksioneve ose pjesëmarrjeve në përqindje më të madhe se 49%, marrëveshja për shitblerje të tokes bujqesore në pronesi shtetërore është e pavlefshme.”

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tete nga dita e botimit në “Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО- НОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

Член 1

Во Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија” број 71/2006, 117/2008, 148/2009, 17/11 и 24/13), во членот 7 алинеја 6 по зборот „обука“ точката се брише и се додаваат зборовите: „и за склучените договори меѓу установата за стручно образование и обука, работодавачот и ученикот, за реализација на практичната обука“.

Член 2

Во членот 16 став 3 по зборот „потпишан“ точката се брише и се додаваат зборовите: „и запишан во регистарот на ученици што склучиле договори за практична обука со установата за стручно образование и обука и работодавачот“.

По ставот 3 се додаваат три нови става 4, 5 и 6, кои гласат:

„Коморите водат регистар на ученици што склучиле договори за практична обука со установата за стручно образование и обука и работодавачот.

Коморите на секои три месеци доставуваат извештај за склучените договори за практична обука на учениците со установата за стручно образование и обука и работодавачот до Министерството и до Центарот.

Формата, содржината и начинот на водење на регистарот на ученици што склучиле договори за практична обука со установата за стручно образование и обука и работодавачот ги пропишува министерот.“

Член 3

Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се донесе во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR ARSIM DHE TRAJNIM PROFESIONAL

Neni 1

Në Ligjin për arsim dhe trajnim profesional ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 71/2006, 117/2008, 148/2009, 17/11 dhe 24/13), në nenin 7 alineja 6 pas fjalës "trajnim" pika shlyhet dhe shtohen fjalët: "dhe për marrëveshjet e lidhura ndërmjet institucionit për arsim dhe trajnim profesional, punëdhënësit dhe nxënësit, për realizimin e trajnimit praktik".

Neni 2

Në nenin 16 paragrafi 3 pas fjalëve: "i nënshkruar" pika shlyhet dhe shtohen fjalët: "dhe i regjistruar në Regjistrin e nxënësve që kanë lidhur marrëveshje për trajnim praktik me institucionin për arsim dhe trajnim profesional dhe punëdhënësin".

Pas paragrafit 3 shtohen tre paragrafë të rinj 4, 5 dhe 6, si vijojnë:

"Dhomat mbajnë Regjistër të nxënësve që kanë lidhur marrëveshje për trajnim praktik me institucionin për arsim dhe trajnim profesional dhe punëdhënësin.

Dhomat çdo tre muaj dorëzojnë raport për marrëveshjet e lidhura për trajnim praktik të nxënësve me institucionin për arsim dhe trajnim profesional dhe punëdhënësin te Ministria dhe te Qendra.

Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së Regjistrin të nxënësve që kanë lidhur marrëveshje për trajnim praktik me institucionin për arsim dhe trajnim profesional dhe punëdhënësin, i përcakton ministri."

Neni 3

Akti nënligjor i paraparë me këtë ligj do të miratohet në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3303.

Vrз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА- ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНОВАЦИСКАТА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за иновациската дејност,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 октомври 2013 година.

Бр. 07-3732/1
3 октомври 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНОВАЦИСКАТА ДЕЈНОСТ

Член 1

Во Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија” број 79/13), во членот 32 ставот 3 се менува и гласи:

„Управниот одбор доставува до Владата предлог за директор на Фондот.“

Член 2

Во членот 33 ставот 5 се брише.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR VEPRIMTARI
TË INOVACIONIT

Neni 1

Në Ligjin për veprimtari të inovacionit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 79/13,) në nenin 32 paragrafi 3 ndryshohet si vijon:

"Këshilli Drejtues dorëzon në Qeveri propozim për drejtor të Fondit."

Neni 2

Në nenin 33 paragrafi 5 shlyhet.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3304.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОСВЕТНАТА
ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за просветната инспекција, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 октомври 2013 година.

Бр. 07-3733/1
3 октомври 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ПРОСВЕТНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Во Законот за просветната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ број 52/2005, 81/2008, 148/2009, 57/10, 51/11 и 24/13), во членот 9 став (1) по точката 12 се додава нова точка 13, која гласи:

„13) водењето на педагошката евиденција и документација во електронска форма и водење на е-дневник врз неделна основа во основното и средното образование;“.

Точките 13, 14, 15,16 и 17 стануваат точки 14, 15, 16, 17 и 18.

Член 2

Во членот 36 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се изрече за прекршок на наставникот ако не води е-дневник врз неделна основа во основните и средните училишта.“

Ставовите (4), (5) и (6) стануваат ставови (5), (6) и (7).

Член 3

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за просветната инспекција.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR INSPEKSIONIN
E ARSIMIT

Neni 1

Në Ligjin për inspeksionin e arsimit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 52/2005, 81/2008, 148/2009, 57/10, 51/11 dhe 24/13), në nenin 9 paragrafi (1) pas pikës 12 shtohet pika e re 13, si vijon:

"13) mbajtjen e evidencës dhe dokumentacionit pedagogjik në formë elektronike dhe mbajtjen e e-ditarit në bazë javore në arsimin fillor dhe të mesëm;".

Pikat 13, 14, 15,16 dhe 17 bëhen pika 14, 15, 16, 17 dhe 18.

Neni 2

Në nenin 36 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

"(4) Gjorbë në shumë prej 300 eurosh në kundërvlerë me denarë në procedurë mandatore do t'i shqiptohet për kundërvajtje mësimdhënësit nëse nuk e mban e-ditarin në bazë javore në shkollat fillore dhe të mesme."

Paragrafët (4), (5) dhe (6) bëhen paragrafë (5), (6) dhe (7).

Neni 3

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për inspeksionin e arsimit.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3305.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЦИО-
НАЛНАТА РАМКА НА КВАЛИФИКАЦИИ

Се прогласува Законот за Националната рамка на квалификации,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 октомври 2013 година.

Бр. 07-3734/1
3 октомври 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА РАМКА НА КВАЛИФИКАЦИИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Предмет

Член 1

Со овој закон се уредува Националната рамка на квалификации, нивоата и поднивоата на квалификации, типови на квалификации, обемот на квалификации, надлежните тела за предлагање, усвојување и класификација на квалификациите, надлежните институции кои ќе постапуваат согласно со овој закон, како и поврзување на Националната рамка на квалификации со Европската рамка на квалификации и Квалификациската рамка на европскиот простор на високото образование.

Дефиниции

Член 2

Одделните изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. „Национална рамка на квалификации (НРК)“ е инструмент за воспоставување на систем на квалификации стекнати во одредена земја, со кој се дава основа за стекнување на квалификации, проодност и квалитет на квалификациите;

2. „Македонска рамка на квалификации (МРК)“ е задолжителен национален стандард со кој се уредува стекнувањето и користењето на квалификациите во Република Македонија и инструмент за воспоставување на систем на квалификации стекнати во Република Македонија со кои се даваат основите за прегледност, пристап, проодност, стекнување и квалитет на квалификациите;

3. „Европската рамка на квалификации (ЕРК)“ (European Qualifications Framework, EQF) претставува заедничка референтна рамка која ги поврзува системите на квалификации во различните земји и претставува инструмент за препознавање и разбирање на квалификациите;

4. „Квалификациска рамка на европскиот простор на високото образование“ (Qualifications Framework for the European Higher Education Area, QF-EHEA) е инструмент за воспоставување на нивоа на квалификации во системот на високото образование заради препознавање и разбирање на квалификациите меѓу националните рамки на европскиот простор на високото образование;

5. „Вештини“ е способност за примена на знаењето, извршување на задачите и решавање на проблеми. Вештините се опишани како когнитивни (вклучување на употреба на логичко, креативно и интуитивно мислење) и практични (мануелна работа и употреба на методи, инструменти, алати и материјали);

6. „Знаење“ е збир на стекнати и систематизирани информации, односно збир на теоретски и фактички информации;

7. „Доживотно учење“ е активност на формално, неформално и информално учење во текот на целиот живот со цел за подобрување на знаењето, вештините и компетенциите за лични професионални и општествени потреби;

8. „Институција“ е установа или друга институција која е верифицирана/ акредитирана да образува, обучува и оценува учесници кои се стекнуваат со квалификации. Институциите нудат формални и неформални програми кои водат до квалификации и издаваат јавни исправи за истите;

9. „Квалификација“ е формален резултат од процесот на оценување и потврдување кој е стекнат кога одговорна институција потврдува дека поединецот ги има постигнатите резултати од учење согласно со утврдени стандарди;

10. „Компетенции“ се збир на стекнатото знаење и вештини, односно докажана способност за користење на знаењето и вештините во ситуации на учење или на работа;

11. „Клучни компетенции“ се збир на компетенции на одредено ниво, потребни за задоволување на личните, општествените и професионалните потреби на поединецот во процесот на доживотното учење. Постојат осум клучни компетенции: комуникација на мајчиниот јазик, комуникација на странски јазик, математичко-техничка и научна компетенција, граѓанска свесност, информатичка технологија, претприемчивост, учење како да се учи и културно изразување;

12. „Кредит систем“ е систем за акумулирање и трансфер на кредити врз основа на транспарентноста на резултатите од учењето и процесите на учење;

13. „Кредит“ е квантитативна мерка за изразување на обемот на учењето врз основа на обемот на работа што им е потребен на учесниците со цел да ги постигнат очекуваните резултати од процесот на учење на дадено ниво;

14. „Кредит трансфер“ е процес преку кој на резултатите од учење постигнати во еден систем или институција може да им се одреди вредност во друг систем или институција;

15. „Модул“ е независна единица на учење која претставува заокружена целина или дел од образовна програма;

16. „Нивоа во рамката“ е серија на последователни чекори на учење изразени во однос на низа општи резултати, структурирани според збир на описи/дескриптори.

17. „Описи на квалификации“ се мерливи показатели за резултатите од учење кои се однесуваат на стекнатите знаења, вештини и компетенции;

18. „Оценување“ е процес на вреднување на знаењето, вештините и компетенциите според претходно дефинирани критериуми и резултати на учење, кое вклучува писмени, усни и практични тестови, испити, проекти и портфолио;

19. „Резултати од учење“ се изјави за тоа што знае, што разбира и што може да прави учесникот, како резултат на формалниот, неформалниот или информалниот процес на учење. Резултатите од учење се дефинираат во смисла на знаења, вештини и компетенции (самостојност и одговорност);

20. „Програма (образовна/студиска)“ е збир на образовни компоненти, засновани на резултатите од учењето, кои се признаваат за доделување на конкретна квалификација;

21. „Формално учење“ е дејност обезбедена од страна на образовна установа или установа за обука која се спроведува според одредени одобрени програми, со цел да се унапредат знаењето, вештините и компетенциите за што се издава јавна исправа;

22. „Неформално учење“ се организирани активности на учење со цел за унапредување на знаењето, вештините и компетенциите за лични, општествени и професионални потреби и најчесто не води до издавање на јавна исправа и

23. „Информално учење“ е учење кое произлегува од секојдневните животни активности поврзани со работата, семејството или со слободното време. Тоа не е структурирано во однос на целите за учење, времето на учење или поддршката во учењето.

Начела

Член 3

Националната рамка на квалификации (во натамошниот текст: НРК) се заснова на следниве начела:

- резултатите од учењето се искажуваат низ знаење, вештини и компетенции,
- класифицирање на квалификациите во нивоа и поднивоа,
- преносливост на кредитите,
- споредливост со Европската рамка на квалификации (во натамошниот текст: ЕРК),
- обезбедување на квалитет во процесот на стекнување и развој на квалификациите,
- обезбедување на услови за еднаква достапност на образование во текот на целиот живот за стекнување и признавање на квалификациите,
- јакнење на конкурентноста на македонското стопанство која се темели врз човечките потенцијали,
- воспоставување на координиран систем на осигурување на квалитет на постојните и новите квалификации и
- изградба на систем на вреднување на неформалното и информалното учење.

Цели

Член 4

НРК има за цел:

- јасно да ги дефинира резултатите од учењето,
- да воспостави систем на вреднување на различни квалификации во рамките на целокупниот систем на квалификации,
- поттикнување и развивање на учењето во текот на целиот живот (доживотно учење),
- да ги покаже јасните врски меѓу различните делови на образовниот систем,
- да укажува на проодноста и напредувањето (хоризонтално и вертикално) низ и во рамките на сите видови на образование и обука (формално, неформално и информално),

- да овозможи меѓународна споредливост на квалификациите,
- да го промовира значењето на клучните и стручните компетенции,
- да обезбеди мобилност на учесниците во процесот на образованието и обуката, како и вклучување на пазарот на труд на национално и меѓународно ниво,
- да се создаде единствен систем за управување со квалитетот,
- да го изедначи квалитетот на понудувачите на услуги,
- да обезбеди соработка на сите заинтересирани страни,
- да обезбеди усогласеност со економско социјалните и културните потреби на Републиката и
- да биде дел од системот во корелација со развојот на активностите на Европската рамка на квалификации.

II. МАКЕДОНСКА РАМКА НА КВАЛИФИКАЦИИ

Македонска рамка на квалификации

Член 5

Македонската рамка на квалификации е задолжителен единствен меѓународно препознатлив опис со кој се опишуваат сите меѓусебно поврзани квалификации и резултати од учењето и се определуваат односите меѓу квалификациите.

Стандард на квалификација

Член 6

Стандардот на квалификацијата од членот 5 од овој закон го сочинуваат:

- назив на квалификацијата,
- тип на квалификацијата,
- ниво, односно подниво на квалификацијата,
- код на квалификацијата,
- кредитна вредност на квалификацијата,
- опис на квалификацијата и
- содржина на квалификацијата (услови за запишување, број на задолжителни и изборни предмети, односно модули, начин на проверка и критериуми за проверка на резултатите од учењето).

Структура на Македонската рамка на квалификации

Член 7

- (1) Македонската рамка на квалификации опфаќа:
 - нивоа, односно поднивоа на квалификации,
 - описи на нивоата и резултатите од учењето за секое ниво на квалификација,
 - видови на квалификации и документи со кои се докажува стекнатата квалификација и
 - обемот на квалификацијата.
- (2) Описите на резултатите од учењето од ставот (1) аLINEЈА 2 на овој член се:

Ниво	Знаење и разбирање	Вештини	Компетенции				
VIII	Покажува систематско разбирање на полето на истражување и совршено познавање на методи и вештини за истражување во рамките на тоа поле во согласност со највисоките меѓународни стандарди. Поседува знаење стекнато со сопствено истражување или работа со кое дава значаен придонес во професионалното и научното поле на истражување, но и во сродните на него полиња.	Покажува способност да толкува, дизајнира, применува и адаптира суштински предмет на истражување со научен интегритет. Го користи своето знаење како основа за оригинални идеи и истражувања кои ги надминуваат постојните граници на знаење, развивајќи нови знаења, вреднувајќи на ниво на национални и на меѓународни рецензирани публикации. Способност за критичка анализа, оценување и синтеза на нови и сложени идеи неопходни за решавање на сложени проблеми во полето на истражување. Способност за независно иницирање и учество во	Презема максимална одговорност за резултатите од својата сопствена работа, но и за работата на другите во групата. Презема одговорност за раководење со комплексни процеси, со истовремена грижа за професионалниот развој на поединецот и на групата во целина.			национални и во меѓународни истражувачки мрежи и настани со научен интегритет. Способност за независно иницирање на истражувачки и развојни проекти, преку кои ќе генерира ново знаење и вештини за развој на истражувачкото поле. Се очекува да биде способен да се промовира во академски и професионални рамки и во технолошкиот, општествениот или културниот развој во општество засновано на знаење. Може да комуницира со своите колеги, пошироката академска заедница и со општеството во целина во рамките на својата област на експертиза.	

VII	Покажува знаење и разбирање за научното поле на проучување (или студирање) кое се надградува врз првиот циклус, применувајќи методологии соодветни за решавање на сложени проблеми како на систематски, така и на креативен начин, што обезбедува основа или можност за оригиналност во развивањето и/или примена на автономни идеи во контекст на истражувањето.	Способност за критичко, независно и креативно решавање на проблеми со одредена оригиналност во нови или во непознати средини и во мултидисциплинарен контекст, поврзани со полето на студирање.	Покажува значителна одговорност за сопствените и заедничките резултати, за водење и иницирање на активности.			Способност за размена на заклучоци и предлози со аргументирање и со рационално поткрепување на истите како со стручни, така и со нестручни лица, јасно и недвосмислено.	
	Покажува високо ниво на професионална компетентност во едно или во повеќе специфични научни полиња. Поседува знаење од една или повеќе предметни области кои, во дадените научни полиња, се засноваат на најреномирани меѓународни истражувања во тоа научно поле, како и способност за поврзување на проширено и продлабочено знаење во сродни професии или научни полиња.	Способност за синтетизирање и интегрирање на знаењето и за справување со сложени прашања, систематски и креативно. Способност за оценување и селекција на научни теории, методологии, алатки и општи вештини од предметните области и поставување на нови анализи и решенија врз научна основа. Способност за препознавање на личната потреба за натамошно знаење и способност за независно и самостојно дејствување при стекнувањето нови знаења и вештини во општествени рамки.	Способност за солидно проценување дури и при нецелосни и ограничени информации, но кои ги вклучуваат личните, општествените и етичките одговорности при примената на стекнатото знаење и процена. Способност за преземање на одговорност за натамошен професионален развој и усовршување како сопствен, така и за групата со која соработува.	VI	Покажува знаење и разбирање во научното поле на студирање кое се надградува врз претходното образование и обука, вклучувајќи и познавање во доменот на теоретски, практични, концептуални, компаративни и критички перспективи во научното поле според соодветна методологија. Разбирање на одредена област и познавање на тековните прашања во врска со научните истражувања и новите извори на знаење. Покажува знаење и разбирање за разни теории и методологии неопходни за пошироката област на истражување.	Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува професионален пристап во работата или професијата. Покажува способност за идентификација, анализа и решавање на проблеми. Способност за пронаоѓање и поткрепување на аргументи во рамките на професијата или полето на студирање. Способност да прибира, анализира, оценува и презентира информации, идеи и концепти од соодветни податоци.	Презема одговорност за сопствените резултати и поделена одговорност за колективните резултати. Способност за независно учество со професионален пристап во специфични научни и интердисциплинарни дискусии. Донесува соодветна проценка земајќи ги предвид личните, општествените, научните и етичките аспекти.

		Способност да оценува теоретски и практични прашања, да дава објаснување за причините и да избере соодветно решение. Презема иницијатива да ги идентификува потребите за стекнување натамошно знаење и учење со висок степен на независност. Способност да општи и да расправа за информации, идеи, проблеми и решенија, кога критериумите за одлучување и опсегот на задачата се јасно дефинирани како со стручна, така и со нестручна јавност.			Поседува специјалистичко, теоретско и стручно знаење и разбирање на одделни основни теории од потесна научна и стручна област. Поседува ограничено знаење од современите текови во областа во која работи или студира кое дава поддршка на полето на работа или професија, можност за личен развој и основа за натамошни студии за да се заврши првиот циклус.	специфични задачи во полето на работа и учење, со избор и употреба на релевантни податоци, методи, постапки, техники, инструменти, уреди, алати и материјали. Има вештини за учење за да може да преземе натамошни проучувања со определен степен на независност. Поседува способност да општи и расправа со целни групи од потесната професија или област на учење, со колеги, претпоставени и клиенти.	на трудот. Способен е за пренесување на знаења на другите, организирање, информирање и контрола на сопствената работа и работата на другите. Презема одговорност за сопствените резултати, но и поделена одговорност за активностите, резултатите и работењето на другите во групата.
V	Покажува знаење и разбирање во полето на студирање или работа кое се надградува врз општото средно образование поткрепено со стручна литература.	Применува вештини кои се засноваат на разбирање на теоретските принципи и на нивната примена во решавањето на проблемите и во извршувањето на сложени и	Има повисок степен на лична и деловна одговорност и вреднување на сопствената работа и работата на групата врз основа на критериумите во областа	IV	Познава концепти, принципи и процеси од учените на предмети и области. Поседува систематични теоретски и стручни знаења во рамките на определено подрачје на трудот или учењето, кои вклучуваат анализира-	Поседува различни когнитивни, практични и креативни вештини засновани на теоретски знаења и принципи неопходни за учењето и работата и решавање на проблеми во променливи услови во одредено подрачје	Самостојно ја планира, организира и ја води својата работа и врши надзор на зедничката работа. Самостојно извршува сложени задачи и решава проблеми, прилагодувајќи го своето однесување во согласност со

	ње и поврзување на фактите и теоретските принципи при извршување на работата, а во исто време овозможуваат натамошно учење.	је на трудот или учењето. Оспособен е да прибира, анализира, селектира и да употребува релевантни информации од различни извори, алатки, методологии, техники и материјали во областа на учењето. Оспособен е да изведува сложени постапки и да употребува методи, инструменти, алати, постројки и материјали во работата. Комуницира и соработува со групата во променливи услови.	дадените насоки во променливи услови. Одговорен е за сопствената работа, работата на групата во насока на вреднување на резултатите од работата и унапредување на квалитетот во согласност со однапред утврдени стандарди и критериуми.			дачи кои се со средна сложеност, помалку стандардизирани и релативно прегледни. Користи различни уреди, алатки, опрема и материјали во процесот на производство и во услугите. Комуницира и соработува со групата.	пред дефинирани, со одреден степен на самостојност и одговорност.
III	Поседува теоретски и систематски усвоени стручни знаења, факти, принципи, процеси и општи концепти за одделно подрачје на трудот или учењето, а во исто време овозможува натамошно учење.	Поседува практични и креативни вештини кои овозможуваат решавање на познати (предвидливи) и помалку познати (непредвидливи) ситуации. Извршува работи и за-	Планира, подготвува, организира и ја вреднува својата работа врз основа на однапред дадени овластувања во рамките на делокругот на својата работа. Извршува работи кои не се секогаш одна-	II	Поседува основни теоретски и стручни знаења потребни за познавање на подрачјето на трудот и може да ги примени при извршување на едноставни работни задачи, а во исто време овозможуваат натамошно учење.	Поседува практични и креативни вештини за извршување на едноставни или помалку сложени и однапред дефинирани работи во познати услови и предвидливи ситуации. Користи едноставни методи, алати, инструменти, уреди и материјали врз основа на детални упатства. Комуницира и соработува со одделни лица.	Работи самостојно во познати услови под времен надзор и со ограничена одговорност за извршување на работните задачи. Остварува едноставна комуникација и соработка со дел од вработените во познати ситуации.
				I	Поседува основно знаење за функцијата на	Поседува основни вештини за	Извршува едноставни задачи под

	одредени предмети и појави со можност да ги примени во практиката и другите дисциплини, а во исто време овозможува и натамошно учење.	извршување на едноставни работи. Користи едноставни методи, алати и инструменти со упатства и под надзор. Поседува општи правила на комуникација.	директен надзор. Презема одговорност за извршување на едноставни задачи.
--	---	---	---

Обем на квалификациите

Член 8

(1) За секоја квалификација се одредува обем, односно просечно вкупно потрошено време потребно за стекнување на одредена квалификација. Обемот на квалификациите, односно нивната кредитна вредност се определува со број на кредити.

(2) Со кредитот се мери оптоварувањето на кандидатот кој учи со оглед на времето кое е потребно за стекнување на една квалификација, односно за остварување на резултатите на учењето.

(3) За секоја образовна програма, модул, наставен предмет или друга единица на учење и се доделува определен број кредити.

(4) Просечното вкупно потрошено време за стекнување на одредена квалификација се искажува во ЕКТС (Европски кредит трансфер систем и акумулирање) за кредитите во високото образование, ЕЦВЕТ (Европскиот кредит трансфер систем за стручно образование и обука) за кредитите во стручното образование и обука и МКСОО (Македонски кредит систем за општо образование) за кредитите во основното образование, гимназиското образование и општообразовните предмети во стручното образование и обука.

(5) За квалификациите кои се стекнуваат врз основа на оригинални научни или уметнички истражувања просечното вкупно потрошено време се искажува со бројот на годините на истражување на работното место.

(6) Еден ЕКТС кредит опфаќа 30 работни часа во траење од по 60 минути потребни за стекнување на одредени резултати од учењето.

(7) Еден ЕЦВЕТ кредит опфаќа 25 работни часа во траење од по 45 минути потребни за стекнување на одредени резултати од учењето.

(8) Еден МСОО кредит опфаќа 25 работни часа во траење од по 45 минути потребни за стекнување на одредени резултати од учењето.

(9) Најмал број на кредити од ставовите (4), (5) и (6) на овој член не може да биде помал од еден кредит.

(10) Обемот на квалификациите за ниво на образование се одредува со најмалку 60 кредити што одговара на една учебна, односно студиска година.

Нивоа и поднивоа на квалификациите

Член 9

Во Македонската рамка на квалификации има осум нивоа и шест поднивоа:

- нивото I се однесува на завршено основно образование и учесниците добиваат свидетелство, а во неформалното образование и обука се однесува на знаење и вештини за функционална писменост и нумерички вештини и учесниците добиваат сертификат,

- нивото II се однесува на стручно оспособување во траење до две години и учесниците добиваат уверение за стручно оспособување, а во неформалното образование и обука се однесува за обуки за стекнување на квалификации или дел од квалификации (ниво на сложеност 1 и 2 согласно со стандардите на занимања) и учесниците стекнуваат сертификат,

- нивото III се однесува на стручно образование за занимања во траење од три години и учесниците добиваат диплома, а во неформалното образование и обука се однесува за обуки за стекнување на квалификации или дел од квалификации (ниво на сложеност 3 согласно со стандардите на занимања) и учесниците стекнуваат сертификат. Учениците со посебни образовни потреби за ниво III се образуваат четири години и добиваат диплома,

- нивото IV се однесува на гимназиското образование, техничкото образование и уметничкото образование во траење од четири години и учесниците добиваат диплома, а во неформалното образование и обука се однесува за обуки за стекнување на квалификации или дел од квалификации (ниво на сложеност 4 согласно со стандардите на занимања) и учесниците стекнуваат сертификат. Учениците со посебни образовни потреби за нивото IV се образуваат пет години и добиваат диплома,

- нивото V подниво VB се однесува на постсредното образование (специјалистичко образование и мајсторски испит) и учесниците добиваат диплома за специјалистичко образование и диплома за мајсторски испит,

- нивото V подниво VA се однесува на кратките стручни студиски програми во високото образование и учесниците добиваат уверение,

- нивото VI поднивоa VIB и VIA се однесуваат за тригодишните и четиригодишните додипломски студии и учесниците добиваат диплома,

- нивото VII поднивоa VIIA и VIIБ се однесуваат на магистерските и специјалистичките студии и учесниците добиваат диплома и

- нивото VIII се однесува на докторските студии и учесниците добиваат диплома.

**Број на кредити кои се стекнуваат од нивоа и поднивоа на квалификациите
во Македонската рамка на квалификации и споредливост со нивота на
Европската рамка на квалификации**

Член 10

МРК ниво	Под- ниво	Општо образование	Формално стручно образование и обука	Неформално образование и обука	Високо образование	ЕРК ниво
VIII					III циклус на студии докторски студии	8
VII	VII A				II циклус на студии магистерски академски студии (од 60 до 120 кредити)	7
	VII Б				II циклус на студии специјалистички студии (60 кредити)	
VI	VI A				Циклус на студии универзитетски студии (240 кредити) стручни студии (240 кредити)	6
	VI Б				Циклус на студии универзитетски студии (180 кредити) стручни студии (180 кредити)	
V	V A				Стручни студии (од 60 до 120 кредити) кратки стручни студиски програми во рамките на првиот циклус	5
	V Б		Постсредно образование (специјалистичко образование мајсторски испит)	Постсредно образование (специјалистичко образование мајсторски испит)	Постсредно образование (од 60 до 120 кредити)	
IV		Гимназиско образова-ние (240 кредити)	Четиригодишно техничко образование (240 кредити)	Неформално образование за стекнување на квалификација или дел од квалификација (ниво на сложеност 4 согласно со стандардите на занимања)		4
III			Стручно образование за занимања во траење од три години (180 кредити)	Неформално образование за стекнување на квалификација или дел од квалификација (ниво на сложеност 3 согласно со стандардите на занимања)		3
II			Стручно оспособување во траење до две години (од 60 до 120 кредити)	Неформално образование за стекнување на квалификација или дел од квалификација (ниво на сложеност 1 и 2 согласно со стандардите на занимања)		2
I		Основно образова-ние		Функционална писменост и нумерички вештини		1

Типови на квалификации**Член 11**

Типови на квалификации се:

- квалификации на ниво на образование (образовно ниво) и
- стручни квалификации.

Стекнување на квалификации**Член 12**

(1) Квалификациите на ниво на образование се стекнуваат со завршување на образование за јавно донесени образовни програми и достигнувања на излезните резултати од истите, по извршена проверка пропишана со закон. Квалификациите, според опфатот на општото и стручното знаење и на компетенциите, овозможуваат личен и професионален развој, односно можност за продолжување на образованието или за вклучување на пазарот на трудот (вработување).

(2) Доказ за стекната квалификација на ниво на образование претставува свидетелство, уверение и диплома.

(3) Стручните квалификации се стекнуваат за дел од јавно донесени образовни програми, модули или курсеви, или со завршување на посебни програми за образование, по извршена проверка согласно со закон. Овие квалификации претставуваат формално призната оспособеност за извршување на работи во рамките на едно или повеќе занимања на определено ниво на барања.

(4) Стручните квалификации даваат доказ дека се постигнати помали групи на резултати на учење или комбинации на резултати на учење кои не ги задоволуваат барањата на постигањата за образовно ниво.

(5) Стручните квалификации содржат стручни компетенции од еден или повеќе стандарди на занимања.

(6) Стручните квалификации добиени на неформален начин се оценуваат и потврдуваат од стручна комисија формирана од Секторските комисии од членот 18 од овој закон. Стручното оценување и потврдување значи евалуација на доказите и евалуација на практичните вештини и знаења.

(7) Доказ за здобивена стручна квалификација претставува сертификат.

Развивање на квалификации**Член 13**

(1) Надлежни за развој на квалификациите од I до V-B ниво на квалификации се:

- Центарот за стручно образование и обука,
- Центарот за образование на возрасни и
- Бирото за развој на образованието.

(2) Надлежни за развој на квалификациите од V-A до VIII ниво се високообразовните установи.

Секторски квалификации**Член 14**

(1) Квалификациите се групираат според секторот на кој му припаѓаат.

(2) Секторите на квалификации содржат потсектори, области и подобласти.

(3) Потсекторите, областите и подобластите ги дефинираат секторски комисии според содржината на работата, во согласност со потребите на пазарот на трудот, стопанството, општеството и образованието, како и при групирањето на квалификациите кои имаат иста или слична содржина на знаења и вештини, односно резултати на учење.

(4) Сектори на квалификации во стручното образование се:

- 1) геологија, рударство и металургија;
- 2) градежништво и геодезија;
- 3) графичарство;
- 4) економија, право и трговија;
- 5) електротехника;
- 6) здравство и социјална заштита;
- 7) земјоделство, рибарство и ветеринарство;
- 8) лични услуги;
- 9) машинство;
- 10) сообраќај, транспорт и складирање;
- 11) текстил, кожа и слични производи;
- 12) угостителство и туризам;
- 13) хемија и технологија;
- 14) шумарство и обработка на дрво;
- 15) спорт и рекреација и
- 16) уметност.

(5) За високообразовните квалификации се применува меѓународната Фраскатиева класификација на научни подрачја, полиња и области.

(6) Секој сектор на квалификации има своја рамка во која се разместуваат квалификациите според видот и нивоата. Рамката на секторот на квалификации овозможува да се согледа односот меѓу видовите и нивоата на квалификации во секторот и од истата може да се види можноста за проодноста и напредувањето во рамките на секторот и стекнувањето на иста квалификација по различен пат (по завршена образовна програма, по проверката на претходно стекнатото знаење, вештини и компетенции и слично).

(7) Квалификациските рамки на секторите се изработуваат врз основа на анализа на состојбите во секторот, односно подрачјето на трудот (состојба на пазарот на трудот, можноста за стекнување на квалификации, тенденции во развојот на дејноста, меѓународно споредување и слично).

(8) Квалификациските рамки на секторите се развојно конципирани и отворени за дополнување со нови на квалификации во согласност со потребите и промените на пазарот на трудот.

III. НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ, УСТАНОВИ, ТЕЛА И КОМИСИИ**Член 15**

Надлежни органи, установи, тела и комисии за развивање, проверка, усвојување, признавање и класифицирање на квалификациите во Македонската рамка на квалификации се:

- Националниот одбор за Македонската рамка на квалификации,
- Министерството за образование и наука,
- Министерството за труд и социјална политика,
- Бирото за развој на образованието,
- Центарот за стручно образование и обука,
- Центарот за образование на возрасните и
- секторски комисии за квалификации.

Национален одбор за Македонската рамка на квалификации**Член 16**

(1) Со цел за унапредување на системот на квалификации, одобрување и класифицирање на квалификациите во Македонската рамка на квалификации, се формира Национален одбор за Македонска рамка за квалификации (во натамошниот текст: Националниот одбор).

(2) Националниот одбор има печат кој содржи натпис Република Македонија - Национален одбор за Македонска рамка на квалификации - Скопје. Во средината на печатот е грбот на Република Македонија.

(3) Националниот одбор е составен од претседател и десет члена.

(4) Претседател на Националниот одбор е еден од членовите на Националниот одбор и истиот го избираат членовите на конститутивната седница која ја свикнува министерот надлежен за работите од областа на образованието. претседателот на Националниот одбор го претставува и застапува Националниот одбор.

(5) Членови на Националниот одбор се по еден претставник назначен од:

- Министерството за труд и социјална политика,
- Центарот за стручно образование и обука,
- Центарот за образование на возрасните,
- Бирото за развој на образованието,
- Националната агенција за европски образовни програми и мобилност,
- високообразовна установа, кој го предлага Интеруниверзитетската конференција,
- Стопанската комора на Република Македонија, Сојузот на коморите на Република Македонија, Комората на занаетчиите на Република Македонија и Стопанската комора на северозападна Македонија,
- Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија и
- двајца претставници од Министерството за образование и наука.

(6) За претседател и член на Националниот одбор може да биде назначено лице кое ги исполнува следниве услови:

- завршено високо образование и
- најмалку пет години работно искуство во структурата од кои две години во областа на доживотното учење и квалификацииите.

(7) Претседателот и членовите на Националниот одбор се назначуваат за четири години, со право на уште едно назначување.

(8) Членовите на Националниот одбор се независни и самостојни во својата работа и не можат да бидат отповикани пред истекот на времето за кое се назначени, освен кога на член на Националниот одбор му престанал статусот вработен во институцијата чиј претставник е како член во Одборот по кој било основ, кога е именуван или избран на функција заради која не би можел да биде назначен за член, кога Националниот одбор констатира дека членот подолго од шест месеци не е во состојба да ги врши обврските и кога постои конфликт на интерес утврден со закон.

(9) Националниот одбор ги врши следниве работи:

- врши проценка на политиките за образование, вработување, доживотно професионално насочување и регионален развој од аспект на развој на човечкиот потенцијал и негов придонес во зголемување на конкурентноста на Република Македонија,
- дава препораки за подобрување во поврзувањето на образованието со потребите на пазарот на трудот,
- донесува одлуки за распоредување на квалификацииите во Македонската рамка на квалификации,
- предлага развивање и унапредување на квалификациите до надлежните институции,
- донесува одлуки за усогласување на постојните квалификации со Македонската рамка на квалификации,

- го следи развојот на Македонската рамка на квалификации во целина,

- развива и усвојува методолошки документи за класифицирање на квалификациите,

- формира секторски комисии за квалификации,

- утврдува соодветни критериуми за работата на секторски комисии за квалификации и дава насоки за нивното работење,

- одлучува за дефинирање на потсекторите, областите и подобластите во рамките на секторите на квалификации,

- разгледува и усвојува извештаи доставени од секторските комисии за квалификации и

- дава препораки за работењето на секторските комисии за квалификации, врз основа на доставените извештаи.

(10) Стручните и административните работи за потребите на Националниот одбор ги врши Министерството за образование и наука.

(11) За својата работа Националниот одбор доставува извештај за усвојување до Владата на Република Македонија, најдоцна до 31 јануари за претходната година.

(12) На претседателот и членовите на Националниот одбор им следува надоместок за работата во Националниот одбор чија висина ја утврдува Владата врз основа на присуството на седниците на Одборот.

(13) Средства за работа на Националниот одбор се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија во посебна програма во буџетот на Министерството за образование и наука, како и од сопствени приходи.

(14) Министерот надлежен за работите од областа на образованието со акт ги утврдува видот и висината на надоместоците за трошоците во постапката на одобрување и класифицирање на квалификациите во Македонската рамка на квалификации, врз основа на реално направените трошоци.

(15) Организацијата, работата, начинот на одлучување, методологијата за одобрување и класифицирање на квалификациите во Македонската рамка на квалификации, стандардите за одобрување и класифицирање на квалификациите во Македонската рамка на квалификации, како и други прашања во врска со работата на Националниот одбор, поблиску се уредуваат со правилник.

(16) Правилникот од ставот (15) на овој член го донесува Националниот одбор, по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.

Надлежни тела и органи за координација за примената и развојот на Македонската рамка на квалификации

Член 17

(1) Координацијата на примената и развојот на Македонската рамка на квалификации ја вршат Министерството за образование и наука и Министерството за труд и социјална политика.

(2) Министерството за образование и наука:

- дава насоки за развој на стандардите за квалификации,
- ја поврзува Македонската рамка на квалификации со Европската рамка на квалификации и со Квалификациската рамка на европскиот простор на високото образование,
- ја следи примената и развојот на националните рамки на квалификации во други држави и

- ја информира јавноста за стручни прашања поврзани со Македонската рамка на квалификации.

(3) Министерството за труд и социјална политика:

- воспоставува и развива систем за добивање на информации за сегашните и идни потреби на пазарот на трудот и потребните компетенции,

- собира податоци за промени на компетенциите за потребни занимања,

- предлага развој на стандарди на квалификации и стандарди на занимања според потребите на пазарот на трудот,

- учествува во изработката на стратешки документи и анализи за развојот на Македонската рамка на квалификации со цел за зголемување на вработувањето и развојот на конкурентноста на Република Македонија,

- развива методологија за изработка на стандарди на занимања и

- го следи вработувањето на лица со здобиени квалификации.

Секторски комисии за квалификации

Член 18

(1) Националниот одбор за секој сектор за квалификација од членот 14 став (4) од овој закон формира секторска комисија за квалификации.

(2) Секторската комисија за квалификации има претседател и осум члена и тоа по еден член од надлежното министерство, Министерството за образование и науката, здружението на работодавачи од соодветниот сектор, репрезентативниот синдикат на вработените од соодветниот сектор, универзитетите, Центарот за стручно образование и обука, Центарот за образование на возрасните, Бирото за развој на образованието и соодветното тело надлежно за регулирани професии (адвокатска комора, лекарска комора, инженерска комора и друго).

(3) Претставникот од универзитетите го предлага Интеруниверзитетската конференција според потсекторите, областите и подобластите на работа на секторската комисија.

(4) Претседателот и членовите на секторската комисија за квалификации имаат мандат од четири години, со право на уште еден мандат.

(5) Секторската комисија за квалификации донесува деловник за својата работа на кој согласност дава Националниот одбор.

(6) Стручните и административните работи за потребите на секторската комисија за квалификации ги врши Министерството за образование и наука.

(7) На претседателот и членовите на секторската комисија за квалификации им следува надоместок за работата во секторската комисија чија висина ја утврдува министерот надлежен за работите од областа на образованието врз основа на присуството на седниците на секторската комисија.

Надлежности на секторските комисии за квалификации

Член 19

Секторските комисии за квалификации:

- ја анализираат состојбата и тенденциите на пазарот на трудот,

- предлагаат квалификации за сектор/потсектор на квалификации од I до V ниво, односно за научно подрачје, поле и област за квалификациите од VI до VIII ниво,

- ги анализираат постојните квалификации,

- вршат евалуација на постојните квалификации,

- ги идентификуваат потребите за сите видови на квалификации во согласност со потребите на пазарот на трудот и општеството во целина,

- разгледуваат предлози за воведување на нови квалификации,

- предлагаат приоритети во развојот на нови или дополнување на постојните квалификации,

- го подготвуваат основниот профил на квалификацијата,

- даваат мислење за усогласеноста на стандардите на занимањата/стандардите на квалификации со испитните програми,

- формираат комисија за оценување и потврдувањето на резултатите од учењето (знаења, вештини и компетенции) во неформалното образование и обука,

- ги промовираат секторите на квалификации и можностите за вработување во нив и

- доставуваат годишни извештаи за својата работа до Националниот одбор.

IV. РЕГИСТАР НА МАКЕДОНСКАТА РАМКА НА КВАЛИФИКАЦИИ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ ВО ПРИМЕНАТА НА МАКЕДОНСКАТА РАМКА НА КВАЛИФИКАЦИИ

Регистар на Македонската рамка на квалификации

Член 20

(1) Одобрена квалификација од Националниот одбор се запишува во Регистарот на Македонската рамка на квалификации (во натамошниот текст: Регистарот).

(2) На секоја одобрена квалификација и се доделува код според типот, нивото, обемот, секторот на квалификацијата и институцијата во која се стекнува квалификацијата.

(3) Регистарот се состои од четири подрегистри:

- Подрегистар за високообразовни квалификации,

- Подрегистар за општообразовни квалификации,

- Подрегистар за стручни квалификации и

- Подрегистар за квалификации стекнати од неформалното образование.

(4) Формата, содржината и начинот на водење на Регистарот ги пропишува министерот за образование и наука.

(5) Регистарот се води и во електронска форма.

(6) Податоците од Регистарот се доставуваат до Државниот завод за статистика, најдоцна до 31 јануари за претходната година.

Запишување во Регистарот и водење на Регистарот

Член 21

(1) Барање за запишување на квалификација во Регистарот може да поднесе правно или физичко лице.

(2) По барањето од ставот (1) на овој член одлучува Националниот одбор, по претходно мислење од соодветната секторска комисија за квалификации.

(3) Подрегистарот за високообразовни квалификации и Подрегистарот за општообразовни квалификации ги води Министерството за образование и наука.

(4) Подрегистарот за стручни квалификации го води Центарот за стручно образование и обука.

(5) Подрегистарот за квалификации стекнати од неформалното образование го води Центарот за образование на возрасните.

Обезбедување на квалитет во примената на Македонската рамка на квалификации

Член 22

Обезбедувањето на квалитет во примената на Македонската рамка на квалификации се однесува на квалитетот на квалификациите во Македонската рамка на квалификации, на процедурите кои водат до стекнување на квалификација и свидетелства, дипломи, уверенија и сертификати што се доделуваат на учесниците кои ја стекнале квалификацијата.

Процедури за обезбедување и унапредување на квалитетот на квалификациите

Член 23

(1) Процедури за обезбедување и унапредување на квалитетот на квалификациите во Македонската рамка на квалификации се:

- вреднување на квалификациите,
- верификација на институциите кои реализираат наставни/студиски програми, односно посебни програми за образование на возрасните,
- верификација, односно акредитација на наставни/студиски програми, односно посебни програми за образование на возрасните,
- воспитно-образовната, односно високообразовната работа,
- оценување на учениците/студентите/учесниците во програмите од ставот (1) алинеја 3 на овој член,
- издавање на јавни исправи (свидетелства, дипломи, уверенија и сертификати),
- евалуација на програми и институции, самоевалуација, надворешно оценување или надворешна ревизија и објавување на резултатите,
- постапки за нострификација и еквиваленција на свидетелства и дипломи за основно и средно образование стекнати во странство и признавање и еквиваленција на дипломи за високо образование стекнати во странство и
- меѓународно учество, соработка и вмрежување во европските/светските мрежи за признавање на квалификации и обезбедување на квалитет.

(2) Процедурите од ставот (1) на овој член се согласни со законите од соодветните дејности на основното, средното и високото образование, стручното образование и обука и образованието на возрасните.

(3) Оценувањето и потврдувањето на резултатите од учењето (знаења, вештини и компетенции) во неформалното образование и обука го врши комисија составена од по еден претставник од понудувачот на образованието и обуката, работодавачите и институциите од областа на образованието.

(4) Комисијата од ставот (3) на овој член ја формира претседателот на секторската комисија.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Еквиваленција на постојните квалификации со Македонската рамка на квалификации

Член 24

Квалификациите стекнати пред влегувањето во сила на овој закон се соодветни на нивоата и поднивоата во Македонската рамка на квалификации:

- завршено основно образование е еквивалентно на нивото I,

завршено стручно оспособување во траење до две години е еквивалентно на нивото II,

- завршено стручно образование за занимања во траење од три години и за ученици со посебни образовни потреби со траење од четири години е еквивалентно на нивото III,

- завршено гимназиско образование, техничко образование и уметничко образование во траење од четири години и за ученици со посебни образовни потреби во траење од пет години е еквивалентно на нивото IV,

- завршено постсредно образование (специјалистичко образование и мајсторски испит) е еквивалентно на нивото V подниво VB,

- завршени кратки стручни студиски програми во високото образование е еквивалентно на нивото V, подниво VA,

- завршени тригодишни и четиригодишни додипломски студии се еквивалентни на нивото VI поднивоа VIB и VIA,

- завршени магистерски и специјалистички студии се еквивалентни на нивото VII поднивоа VIIA и VIIB и

- завршени докторски студии се еквивалентни на нивото VIII.

Член 25

(1) Конститутивната седница на Националниот одбор ја свикува министерот надлежен за работите од областа на образованието во рок од шест месеци од денот на започнувањето на примената на овој закон.

(2) Националниот одбор во рок од шест месеци од денот на неговото формирање ги формира секторските комисији за квалификации.

Член 26

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 27

Овај закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 30 септември 2015 година.

L I G J

PËR KORNIZE NACIONALE TË KUALIFIKIMEVE

I. DISPOZITA TË PERGJITHSHME

Lenda

Neni 1

Me kete ligj rregullohen Korniza nationale e kualifikimeve, nivelet dhe nennivelet e kualifikimeve, tipet e kualifikimeve, vellimi i kualifikimeve, trupat kompetente për propozim, miratim dhe klasifikim të kualifikimeve, institucionet kompetente që do të veprojnë në pajtim me kete ligj, si dhe lidhja e Kornizes nationale të kualifikimeve me Kornizen evropiane të kualifikimeve dhe Kornizen kualifikuese të Hapesires evropiane të arsimit të larte.

Definicione**Neni 2**

Shprehjet e vecanta të perdorura në kete ligj e kane kuptimin si vijon:

1. "Korniza nacionale e kualifikimeve (KNK)" eshte instrument për vendosjen e sistemi të kualifikimeve të marra në vend të caktuar, me të cilin jepet baza për marrjen e kualifikimeve, kalim dhe kualitet të kualifikimeve;

2. "Korniza maqedonase e kualifikimeve (KMK)" eshte standard i obliguar nacional me të cilin rregullohet marrja dhe shfrytëzimi i kualifikimeve në Republikën e Maqedonise dhe instrument për vendosjen e sistemi të kualifikimeve të marra në Republikën e Maqedonise me të cilet jepen bazat për kontroll, qasje, kalim, marrje dhe kualitet të kualifikimeve;

3. "Korniza evropiane e kualifikimeve (KEK)" (European Qualifications Framework, EQF)“ paraqet kornize të perbashket referente që i lidh sistemet e kualifikimeve në vendet e ndryshme dhe paraqet instrument për njohje dhe kuptim të kualifikimeve;

4. "Korniza e kualifikimeve në Hapesiren evropiane të arsimit të larte (Qualifications Framework for the European Higher Education Area, QF-EHEA)“ eshte instrument për vendosjen e niveleve të kualifikimeve në sistemin e arsimit të larte për njohje dhe kuptim të kualifikimeve ndermjet kornizave nacionale në hapësirën evropiane të arsimit të larte;

5. "Aftesi" eshte aftesia për zbatimin e diturise, kryerjen e detyrave dhe zgjidhjen e problemeve. Aftesite jane pershkruar si kognitive (perfshirje të perdorimit të mendimit logjik, kreativ dhe intuitiv) dhe praktike (pune manuale dhe perdorim i metodave, instrumenteve, veglave dhe materialeve);

6. "Dituri" eshte shuma e informatave të marra dhe sistematizuara, perkatesisht shuma e informatave teorike dhe praktike;

7. "Mesim i perjetshem" eshte aktivitet i mesimit forma, joformal dhe informal gjate tere jetes me qellim permiresimin e diturise, aftesive dhe kompetencave për nevoja personale profesionale dhe shoqerore;

8. "Institucion" eshte enti ose institucioni tjetër që eshte i verifikuar/akredituar të arsimoje, trajnoje dhe vleresojë pjesemarres që marrin kualifikime. Institucionet ofrojne programe formale dhe joformale që cojne te kualifikimet dhe japin dokumente publike për të njëjtat;

9. "Kualifikim" eshte rezultati formal nga procesi i vleresimit dhe vertetimit që eshte marre kur institucioni pergjegjes verteton se individi i ka arritur rezultatet nga mesimi në pajtim me standardet e percaktuara;

10. "Kompetenca" jane shuma e diturive dhe aftesive të marra, perkatesisht aftesi e deshmuar për shfrytëzimin e diturise dhe aftesive në situata të mesimit ose në pune;

11. "Kompetenca kryesore" jane shume e kompetencave në nivel të caktuar, të nevojshme për plotesimin e nevojave personale, shoqerore dhe profesionale të individit në procesin e mesimit të perjetshem. Ekzistojne tete kompetenca kryesore: komunikimi në gjuhen amtare, komunikimi në gjuhen e huaj, kompetenca matematikore teknike dhe shkencore, vetedija qytetare, teknologjia informatike, sipermarresia, mesimi si të mesohet dhe shprehja kulturore;

12. "Kredi sistemi" eshte sistem për akumulim dhe transfer të kredive në baze të transparences së rezultateve nga mesimi dhe proceset e mesimit;

13. "Kredi" eshte masa kuantitative për shprehjen e vlimit të mesimit në baze të vlimit të punes që u nevojitet pjesemarresve me qellim që t'i arrijne rezultatet e pritura nga procesi i mesimit në nivel të dhene;

14. "Kredi transferi" eshte procesi nepermjet të cilit rezultateve nga mesimi të arritura në një sistem ose institucion mund t'u caktohet vlere në sistem ose institucion tjetër;

15. "Modul" eshte njesi e pavarur e mesimit që paraqet teresi të rumbullakuar ose një pjese të programit arsimor;

16. "Nivele në kornize" eshte seri e hapave të njepasneshem të mesimit, të shprehura në raport me një varg të rezultateve të pergjithshme, të strukturuar sipas shumes së pershkrimeve/deskriptoreve;

17. "Pershkrim i kualifikimeve" jane tregues mates për rezultatet nga mesimi që kane të bejne me diturite, aftesite dhe kompetencat e marra;

18. "Vleresim" eshte proces i vleresimit të diturise, aftesive dhe kompetencave sipas kriterëve të definuara paraprakisht dhe rezultateve të mesimit, që perfshin teste me shkrim, gojore dhe praktike, provime, projekte dhe portfolio;

19. "Rezultate nga mesimi" jane deklarata për atë çka di, çka kupton dhe çka mund të beje pjesemarresi, si rezultat i procesit formal, joformal ose informal të mesimit. Rezultatet nga mesimi definohen në kuptim të diturive, aftesive dhe kompetencave (pavaresi dhe pergjegjesi);

20. "Program (arsimor/studimor)" eshte shuma e komponenteve arsimore, të bazuara në rezultatet nga mesimi, që pranohen për ndarjen e kualifikimit konkret;

21. "Mesim formal" eshte veprimtaria e siguruar nga institucioni arsimor ose institucioni për trajnim që zbatohet sipas programeve të caktuara të lejuara, me qellim që të avancohen dituria, aftesite dhe kompetencat për cfare jepet dokument publik;

22. "Mesim joformal" jane aktivitete të organizuara të mesimit me qellim avancimi të diturise, aftesive dhe kompetencave për nevoja personale, shoqerore dhe profesionale dhe më së shpeshti nuk çon te dhenia e dokumentit publik dhe

23. "Mesim informal" eshte mesimi që del nga aktivitetet e perditshme jetesore të lidhura me punen, familjen ose me kohen e lire. Ky nuk eshte i strukturuar në raport me qellimet e mesimit, kohen e mesimit ose perkrahjen në mesim.

Parime**Neni 3**

Korniza nacionale e kualifikimeve (në tekstin e metejme: KNK) bazohet në keto parime:

- rezultatet nga mesimi shprehen nepermjet diturise, aftesive dhe kompetencave,
- klasifikimi i kualifikimeve në nivele dhe nenivele,
- bartje e kredive,
- krahasimi me Kornizen evropiane të kualifikimeve (në tekstin e metejme: KEK),
- sigurimi i kualitetit në procesin e marrjes dhe zhvillimit të kualifikimeve,
- sigurimi i kushteve për kapshmeri të barabarte të arsimit gjate të gjithë jetes për fitimin dhe njohjen e kualifikimeve,
- perforcimi i konkurrences së ekonomise maqedonase që bazohet në potenciale njerezore,

- vendosje e sistemi të koordinuar të sigurimit të kualitetit të kualifikimeve ekzistuese dhe të reja dhe
- ndertimi i sistemit të vleresimit të mesimit joformal dhe informal.

Qellime

Neni 4

- KNK ka për qellim:
- në menyre të qarte t'i definoje rezultatet nga mesimi,
 - të vendose sistem të vleresimit të kualifikimeve të ndryshme në korniza të sistemit të teresishem të kualifikimeve,
 - nxitjen dhe zhvillimin e mesimit gjate tere jetes (mesim i perjetshem),
 - t'i tregoje lidhjet e qarta ndermjet pjeseve të ndryshme të sistemit arsimor,
 - të sugjeroje në kalimin dhe avancimin (horizontal dhe vertikal) nepermjet dhe në korniza të të gjitha llojeve të arsimit dhe trajnimit (formal, joformal dhe informal),
 - të mundesoje krahasim nderkombetar të kualifikimeve,
 - ta promovojë rendesine e kompetencave kryesore dhe profesionale,
 - të siguroje mobilitet të pjesemarresve në procesin e arsimit dhe trajnimit, si dhe perfshirje në tregun e punes në nivel nacional dhe nderkombetar,
 - të krijohet sistem unik për menaxhim me kualitet,
 - ta barazojë kualitetin e ofruesve të sherbimeve,
 - të siguroje bashkepunim të të gjitha paleve të interesuara,
 - të siguroje harmonizim me nevojat ekonomike, sociale dhe kulturore të Republikës dhe
 - të jete pjese e sistemit në korrelacion me zhvillimi e aktiviteve të Kornizes evropiane të klasifikimeve.

II. KORNIZA MAQEDONASE E KUALIFIKIMEVE

Korniza maqedonase e kualifikimeve

Neni 5

Korniza maqedonase e kualifikimeve eshte pershkrim i njohur i obligueshem unik nderkombetar me të cilat pershkruhen të gjitha kualifikimet e lidhura në menyre të ndersjelle dhe rezultatet nga mesimi dhe percaktohen marredheniet ndermjet kualifikimeve.

Standard i kualifikimit

Neni 6

Standardin e kualifikimit nga neni 5 të ketij ligji e perbejne:

- emri i kualifikimit,
- tipi i kualifikimit;
- niveli, perkatesisht nenniveli i kualifikimit,
- kodi i kualifikimit,
- vlera kreditore e kualifikimit,
- pershkrimi i kualifikimit dhe
- permbajtja e kualifikimit (kushtet për regjistrim, numri i lendeve perkatesisht moduleve të obligueshme dhe zgjedhore, menyra e kontrollit dhe kriteret për kontroll të rezultateve nga mesimi).

Struktura e Kornizes maqedonase të kualifikimeve

Neni 7

- (1) Korniza maqedonase e kualifikimeve i perfshin:
- nivelet, perkatesisht nennivelet e kualifikimeve,
 - pershkrimin e niveleve dhe rezultateve nga mesimi për çdo nivel të kualifikimit,
 - llojet e kualifikimeve dhe dokumenteve me të cilat deshmohet kualifikimi i marre dhe
 - vellimin e kualifikimit.
- (2) Pershkrimet e rezultateve nga mesimi nga paragrafi (1) alineja 2 të ketij neni jane:

Niveli	Dituri dhe kuptim	Aftesi	Kompetenca
VIII	Tregon kuptim sistematik në fushen e hulumtimit dhe njohje të perkyer të metoda-ve dhe aftesive për hulumtim në korniza të asaj fushe në pajtim me standardet më të larta nderkombetare. Posedon dituri të fituar me hulumtim ose pune personale me të cilen jep kontribut të rendesishem në fushen profesionale dhe shkencore, por edhe në fusha të ngjashme me të.	Tregon aftesi të interpretoje, dizajnoje, zbatoje dhe adaptoje lende thelbësore të hulumtimit me integritet shkencor. E shfrytëzon diturine e vet si baze për ide dhe hulumtime origjinale të cilat i tejkalojne kufijte ekzistues të diturise, duke zhvilluar dituri të reja, të vleresuara në nivel të publikimeve nacionale dhe publikimeve nderkombetare të recensuara; Aftesi për analize kritike, vleresim dhe sinteze të ideve të reja dhe të nderlikuara, të domosdoshme për zgjidhjen e problemeve të nderlikuara në fushen e hulumtimit; Aftesim për inicim të paruarur dhe pjesemarrje në rrjete dhe	Ndermerr pergjegjesi maksimale për rezultatet nga puna e vet personale, por edhe për punen e të tjereve në grup. Ndermerr pergjegjesi për udheheqje me procese të nderlikuara, me kujdes të njekohshem për zhvillimin profesional të individit dhe të grupit në teresi.

		ngjarje nacionale dhe nderkombetare hulumtuese me integritet shkencor. Aftesi për inicim të pavarur të projekteve hulumtuese dhe zhvillimore, nepermjet të cilave do të gjenerojë dituri dhe aftesi të reja për zhvillim në fushen e hulumtimit. Pritet të jete i afte të promovohet në korniza akademike dhe profesionale dhe në zhvillimin teknologjik, shoqëror ose kulturor të bazuar në dituri. Mund të komunikojë me koleget e vet, bashkësinë më të gjere akademike dhe me shoqërine në teresi në korniza të sferes së vet të eksperimentes.		edhe në menyre kreative, që siguron baze ose mundesi për origjinalitet në zhvillimin dhe/ose zbatimin e ideve autonome në kontekst të hulumtimit. Tregon nivel të larte të kompetences profesionale në një ose në më shumë fusha specifike Shkencore. Posedon dituri për një ose më shumë sfera lëndore që në fushat e dhena shkencore, bazohen në hulumtime shkencore më me repute në atë fushë shkencore, si dhe aftesi për lidhje të diturise së zgjeruar dhe të thelluar në profesione ose sfera të ngjashme shkencore.	Aftesi për sintetizim dhe integrim të diturise dhe për ballafaqim me ceshtje të nderlikuara, në menyre sistematike dhe kreative; Aftesi për vleresim dhe seleksionim të teorive shkencore, metodologjive, veglave dhe aftesive të pergjithshme nga sferat e lendes, dhe vendosjen e analizave dhe zgjidhjeve të reja në baze shkencore. Aftesi për njohjen e nevojës personale për dituri të metejme dhe aftesi për ndikim të pavarur dhe të mevetesishem gjate fitimit të diturive dhe aftesive të reja në kornizat shoqërore. Aftesi për shkëmbim të konkluzioneve dhe propozimeve me argumentim dhe mbeshetjetje racionale të të njejtave, si me persona profesionale, ashtu edhe me persona joprofesionale, në menyre të qarte dhe të padyshimte.	kufizuar, por të cilat i perfshijne pergjegjesite personale, shoqërore dhe etike gjate zbatimit të diturise së fituar dhe vleresimit; Aftesi për ndermarrjen e pergjegjesie për zhvillim dhe persosje të metejme profesionale, si personale, poshtu edhe për grupin me të cilën bashkëpunon.
VII	Tregon dijeni dhe kuptim për sferen shkencore të hulumtimit (ose studimit) që mbindehohet mbi ciklin e pare, duke zbatuar metodologji perkatese për zgjidhjen e problemeve të nderlikuara, si në menyre sistemore ashtu	Aftesi për zgjedhje kritike, të pavarur dhe kreative të problemeve me origjinalitet të caktuar në mjedise të reja ose të panjohura dhe në kontekst multidisiplinor, të lidhura me fushen e studimit.	Tregon pergjegjesi të rendesishme për rezultatet personale dhe të perbashketa, për mbajtjen dhe inicimin të Aktiviteteve. Aftesi për vleresim solid bile edhe gjate informatave të paplota dhe të			

VI	Tregon dituri dhe kuptim në fushen shkencore të studimit që mbindertohet mbi trajnimin dhe arsimin paraprak, duke perfshire edhe njohuri në domen të perspektivave teorie, praktike, konceptuale krahasuese dhe kritike në fushen shkencore sipas metodologjise perkatese. Kuptim të fushes së caktuar dhe njohje të ceshtjeve rrjedhese lidhur me hulumtimet shkencore dhe burimet e reja të diturise.	Mund ta zbatohet dijenine dhe kuptimin në menyre që tregon qasje profesionale në pune ose profesion; Tregon aftesi për identifikimi, analize dhe zgjedhje të problemeve; Aftesi për gjetjen dhe ngritjen të argumenteve në kornizat e profesionit ose fushen e studimit. Aftesi të grumbulloje, analizoje, vleresojë dhe Prezantoje informata ode dhe koncepte nga të dhena perkatese. Aftesi të vleresojë ceshtje teorike dhe praktike, të japi shpjegim për shkaqet dhe të zgjedh zgjidhje perkatese. Ndermerr iniciativa t'i identifikojë nevojat për fitimin e dijenise të metejme dhe mesim me shkalle të larte të pavaresise. Aftesi të komunikojë dhe debatoje për informata,	Ndermerr pergjegjesi për rezultatet personale dhe pergjegjesi të ndare për rezultate kolektive; Aftesi për pjesemarrje të paruar, me qasje profesionale, në diskutime specifike shkencore dhe interdisiplinare. Miraton vleresim perkates duke i marre parasysh aspektet personale, shoqerore, shkencore dhe etike.	V		ide, probleme dhe zgjidhje, kur kriteret për vendosje dhe vellimi i detyrave jane qarte të definuara si me publikun profesional, ashtu edhe me publikun joprofesional.	
	Tregon dituri dhe kuptim për teori dhe metodologji të ndryshme të domosdoshme për fushen më të gjere të hulumtimit.				Tregon dijeni dhe kuptim në fushen e studimit ose punes që mbindertohet mbi arsimin e mesem të pergjithshem të mbeshetur me literature Profesionale. Posedon dituri specialistike teorike dhe profesionale dhe kuptim të teoriave të caktuara themelore nga fusha më e ngushte shkencore dhe profesionale. Posedon dituri të kufizuar nga rrjedhat bashkekohore në fushen në të cilën punon ose studion që ofron perkrahje në fushen e punes ose profesionit, mundesi për zhvillim personal dhe baze për studime të metejme që të perfundohet cikli i pare.	Zbaton shkathtesi që bazohen në kuptimin e parimeve teoretike dhe zbatimin e tyre në zgjedhjen e problemeve dhe në kryerjen e detyrave të nderlikuara dhe specifike në fushen e punes dhe mesimit, me zgjedhje dhe perdorim të të dhenave relevante, metodave, procedurave, teknikave, instrumenteve, pajisjeve, veglave dhe materialeve; Ka shkathtesi për mesim që të mund të ndermarre hulumtime të metejme me shkalle të caktuar të pavaresise. Posedon aftesi të komunikojë dhe debatoje me grupe qelimore nga profesioni më i ngushte ose fusha e mesimit, me kolege, eprorë dhe kliente.	Ka shkalle më të larte të pergjegjesise personale dhe afariste dhe vleresim të punes personale dhe punes së grupit në baze të kriterëve në sferen e punes. Eshte i afte për bartjen e diturise të tjereve, organizim, informim dhe kontroll të punes personale dhe punes së të tjereve. Ndermerr pergjegjesi për rezultatet personale, por edhe pergjegjesi të ndare për aktivitetet, rezultatet dhe punen e të tjereve në grup.

IV	Njeh koncepte, parime dhe procese nga lendet dhe fushat e mesuara. Posedon dituri sistematike dhe profesionale në korniza të sferës së caktuar të punes ose mesimit, të cilat perfshijne analizim dhe lidhshmeri të fakteve dhe parimeve teorike gjate kryerjes të punes, e në të njejte kohe mundesojne mesim të me-tejme.	Posedon shkathtesi të ndryshme kognitive, praktike dhe kreative, të bazuara në dituri dhe parime teorike, të domosdoshme për mesim dhe pune dhe zgjidhje të problemeve në kushte të ndryshueshme në sferë të caktuar të punes ose mesimit; Eshte i aftësuar të grumbulloje, analizoje, seleksionoj dhe të perdore informata relevante nga burime të ndryshme, vegla, metodologji, teknika dhe materiale në sferen e mesimit. Eshte i aftësuar të realizoj veprime të nderlikuara dhe të perdore metoda, instrumente, vegla, stabilimente dhe materiale në pune. Komunikon dhe bashkepunon me grupin në kushte të ndryshueshme.	Në menyre të pavarur e planifikon, organizon dhe udheheq punen e vet dhe kryen mbikeqyrje në punen e perbashket; Në menyre të pavarur kryen detyra të nderlikuara dhe zgjidh probleme, duke e adaptuar sjelljen e tij, në pajtim me kaset e dhena, në kushte të ndryshueshme; Eshte pergjegjes për punen personale, punen e grupit, në drejtim të vleresimit të rezultateve të punes dhe avancimit të kualitetit, në pajtim me standardet dhe kriteret e percaktuara paraprakisht.	III	Posedon dijeni profesionale të miratuara teorike dhe sistemo-re, fakte, parime, procese dhe koncepte të pergjithshme për sferë të vecante të punes ose mesimit, e në të njejten kohe mundeson mesim të me-tejme.	Posedon shkathtesi praktike dhe kreative të cilat mundesojne zgjidhjen e situatave të njohura (të parashikueshme) dhe më pak të njohura (të paparashikueshme). Kryen pune dhe detyra të cilat jane me nderlikueshmeri të mesme, më pak të standardizuara dhe relativisht të qarta. Shfrytezon aparate, vegla, pajisje dhe materiale të ndryshme në procesin e prodhimit dhe në sherbime. Komunikon dhe bashkepunon m grupin.	Planifikon, pergatit organizon dhe e vlereson punen e vet, në baze të autorizimeve të dhe-na paraprakisht, në korniza të fusheveprimit të punes së vet; Kryen pune, të cilat nuk jane perhere të definuara paraprakisht, me shkalle të caktuar të pavarësisë dhe pergjegjesisë.
					Posedon dituri themelore teorike dhe profesionale të nevojshme për njohjen e sferës së punes dhe mund t'i zbatoje gjate kryerjes së detyrave të thjeshta të punes, e në të njejten kohe mundesojne mesim të me-tejme.	Posedon shkathtesi praktike dhe kreative për kryerjen e puneve të thjeshta ose më pak të nderlikuara dhe të definuara paraprakisht në kushte të njohura dhe situata të parashikueshme. Shfrytezon metoda të thjeshta, vegla, instrumente, aparate dhe materiale në baze të udhezimeve	Punen në menyre të pavarur në kushte të njohura me mbikeqyrje të perkohshme dhe me pergjegjesi të kufizuar për kryerjen e detyrave të punes; Realizon komunikim të thjeshte dhe bashkepunon me një pjese të të punësuarve në situata të njohura.

		të hollesishme. Komunikon dhe bashkepunon me persona të vecante.	
I	Posedon dijeni baze për funksionin të lendeve dhe dukurive të caktuara me mundesi t'i zbatoje në praktik dhe disiplinat të tjera, ndersa në të njejtën kohe mundeson edhe mesim të metejme.	Posedon aftësi baze dhe kryerjen e detyrave të thjeshta. Shfrytëzon metoda të thjeshta, vegla dhe instrumente me udhëzime dhe nën mbikëqyrje; Posedon rregulla të përgjithshme të komunikimit.	Kryen detyra të thjeshta me mbikëqyrje të drejtperdrejte; Ndermerr përgjegjësi për kryerjen e detyrave të thjeshta.

Vellimi i kualifikimeve

Neni 8

(1) Për çdo kualifikim caktohet vellimi, perkatesisht koha mesatare e pergjithshme e shpenzuar e nevojshme për marrjen e kualifikimi të caktuar. Vellimi i kualifikimeve, perkatesisht vlера e tyre kreditore percaktohet me numrin e kredive.

(2) Me kredi matet ngarkimi i kandidatit që meson duke pasur parasysh kohen që nevojitet për marrjen e një kualifikimi, perkatesisht për realizimin e rezultateve nga mesimi.

(3) Për çdo program arsimor, modul, lende mesimore ose njesi tjetër të mesimit i ndahet numer i caktuar i kredive.

(4) Koha e pergjithshme mesatare e shpenzuar për marrjen e kualifikimit të caktuar tregohet në SETK (Sistemi evropian i transferit të kredive dhe akumulimit) për kredite në arsimin e lartë, SETKATP (Sistemi evropian i transferit të kredive për arsim dhe trajnim profesional) për kredite në arsimin dhe trajnimin profesional dhe SMKAP (Sistemi maqedonas i kredive për arsim të pergjithshëm) për kredite në arsimin fillor, arsimin e gjimnazit dhe lëndet e pergjithshme arsimore në arsimin dhe trajnimin profesional.

(5) Për kualifikime që merren në baze të hulumtimeve origjinale shkencore ose artistike koha e pergjithshme mesatare e shpenzuar paraqitet me numrin e viteve të hulumtimit në vendin e punes.

(6) Një kredi SETK perfshin 30 orë pune në kohezgjatje prej nga 60 minuta të nevojshme për fitimin e rezultateve të caktuara nga mesimi.

(7) Një kredi SETKATP perfshin 25 orë pune në kohezgjatje prej nga 45 minuta të nevojshme për fitimin e rezultateve të caktuara nga mesimi.

(8) Një kredi SMKAP perfshin 25 orë pune në kohezgjatje prej nga 45 minuta të nevojshme për fitimin e rezultateve të caktuara nga mesimi.

(9) Numri më i madh të kredive nga paragrafet (4), (5) dhe (6) të ketij neni, nuk mund të jete më i vogel se një kredi.

(10) Vellimi i kualifikimeve për nivel të arsimit caktohet me së paku 60 kredi, që i pergjigjet një viti shkollor, perkatesisht viti studimor.

Nivele dhe nennivele të kualifikimeve

Neni 9

Në Kornizen maqedonase të kualifikimeve ka tete nivele dhe gjashte nennivele:

- niveli I ka të beje me arsim të perfunduar fillor dhe nxenesit pajisen me deftese, e në arsimin dhe trajnimin joformal ka të beje me dituri dhe shkathtesi për arsim funksional dhe shkathtesi numerike dhe pjesemarresit pajisen me certifikate,

- niveli II ka të beje me aftesimin profesional në kohezgjatje prej dy vitesh dhe pjesemarresit marrin vertetim për aftesim profesional, e në arsimin dhe trajnimin joformal ka të beje me trajnime për marrjen e kualifikimeve ose pjese të kualifikimeve (niveli i nderlikueshmerise 1 dhe 2 në pajtim me standardet e profesioneve) dhe pjesemarresit pajisen me certifikate,

- niveli III ka të beje me arsimin profesional për profesione në kohezgjatje prej tri vitesh dhe pjesemarresit pajisen me diplome, e në arsimin dhe trajnimin joformal ka të beje me trajnime për marrjen e kualifikimeve ose pjese të kualifikimeve (niveli i nderlikueshmerise 3 në pajtim me standardet e profesioneve) dhe pjesemarresit pajisen me certifikate. Nxenesit me nevoja të vecanta arsimore për nivelin III arsimohen kater vite dhe pajisen me diplome,

- niveli IV ka të beje me arsimin e gjimnazit, arsimin teknik, arsimin artistik në kohezgjatje prej kater vitesh dhe pjesemarresit pajisen me diplome, e në arsimin dhe trajnimin joformal ka të beje me trajnime për marrje të kualifikimeve ose pjese të kualifikimeve (niveli i nderlikueshmerise 4 në pajtim me standardet të profesioneve) dhe pjesemarresit pajisen me certifikate. Nxenesit me nevoja të vecanta arsimore për nivelin IV arsimohen pese vite dhe pajisen me diplome,

- niveli V nenniveli VB ka të beje me arsimin pas arsimi të mesem (arsim specialistik dhe provimi për mjeshtër) dhe pjesemarresit marrin diplome për arsim specialistik dhe diplome për provim të mjeshtërit,

- niveli V nenniveli VA ka të beje me programet e shkurtra profesionale studimore në arsimin e lartë dhe pjesemarresit marrin vertetim,

- në nivelin VI nennivelet VIB dhe VIA kane të bejne për studimet trevjecare dhe katervjecare diplomike dhe pjesemarresit marrin diplome,

- në nivelin VII nennivelet VIIA dhe VIIB kane të bejne me studimet e magistratures dhe specialistike dhe pjesemarresit marrin diplome dhe

- niveli VIII ka të beje me studimet e doktoratures dhe pjesemarresit marrin diplome.

Numri i kredive të cilat merren nga nivelet dhe nën nivelet e kualifikimeve në Kornizën maqedonase të kualifikimeve dhe krahasimi me nivelet e Kornizës evropiane të kualifikimeve

Neni 10

Niveli KMK	Nën nivel	Arsimimi i përgjithshëm	Arsimimi dhe trajnimi formal profesional	Arsimi dhe trajnimi joformal	Arsimi i lartë	Niveli KEK
VIII					Cikli III i studimeve Studime të doktoraturës	8
VII	VII A				Cikli II i studimeve Studime të magistraturës dhe akademike (prej 60 deri 120 kredit)	7
	VII B				Cikli II i studimeve Studime specialiste (60 kredit)	
VI	VI A				Cikli i studimeve Studime universitare (240 kredit) Studime profesionale (240 kredit)	6
	VI B				Cikli i studimeve Studime universitare (180 kredit) Studime profesionale (180 kredit)	
V	V A				Studime profesionale (prej 60 deri 120 kredit) Programe studimore profesionale të shkurta në kuader të ciklit të parë	5
	V B		Arsimi pas arsimit të mesëm (arsim specialistik dhe provimi i mjeshtrit)	Arsimi pas arsimit të mesëm (arsim specialistik dhe provimi i mjeshtrit)	Arsimi pas arsimit të mesëm (prej 60 deri 120 kredit)	
IV		Arsimi i gjimnazit (240 kredit)	Arsimi teknik katërvjeçar (240 kredit)	Arsimi joformal për marrjen e kualifikimit ose një pjesë të kualifikimit (niveli i ndërlkueshmërisë 4, në pajtim me standardet e profesioneve)		4
III			Arsim profesional për profesione (në kohëzgjatje prej tre vjet) (180 kredit)	Arsimi joformal për marrjen e kualifikimit ose një pjesë të kualifikimit (niveli i ndërlkueshmërisë 3, në pajtim me standardet e profesioneve)		3
II			Aftësimi profesional në kohëzgjatje deri në dy vjet (prej 60 deri 120 kredit)	Arsimi joformal për marrjen e kualifikimit ose një pjesë të kualifikimit (niveli i ndërlkueshmërisë 1 dhe 2, në pajtim me standardet e profesioneve)		2
I		Arsimi fillor		Njohuria funksionale dhe aftësitë numerike		1

Tipat e kualifikimeve**Neni 11**

Tipat e kualifikimeve jane:

- kualifikime në nivel të arsimit (niveli arsimor) dhe
- kualifikime profesionale.

Marrja e kualifikimeve**Neni 12**

(1) Kualifikimet në nivel të arsimit merren me perfundimin e arsimit për programe arsimore të miratuara publikisht dhe arritje të rezultateve dalese nga të njejtat, pas kontrollit të kryer të percaktuar me ligj. Kualifikimet, sipas perfshirjes së njohurise së pergjithshme dhe profesionale dhe të kompetencave, mundesojne zhvillim personal dhe profesional, perkatesisht mundesi për vazhdimin e arsimit ose për perfshirje në tregun e punes (punetim).

(2) Deshmi për kualifikimin e marre në nivel të arsimit paraqet deftesa, certifikata dhe diploma.

(3) Kualifikimet profesionale merren për një pjese të programeve arsimore të miratuara publikisht, moduleve ose kurseve, ose me perfundimin e programeve të vecanta për arsim, pas kontrollit të kryer në pajtim me ligj. Keto kualifikime paraqesin aftesim të pranuar formal për kryerjen e puneve në kuader të një ose më shume profesioneve në nivel të caktuar të kerkesave.

(4) Kualifikimet profesionale japin deshmi se jane aritur grupe më të vogla të rezultateve të mesimit ose kombinime të rezultateve të mesimit, të cilat nuk i plotesojne kerkesat e arritjeve për nivel arsimor.

(5) Kualifikimet profesionale permbajne kompetenca profesionale nga një ose më shume standarde të profesioneve.

(6) Kualifikimet profesionale të marra në menyre joformale vleresohen dhe vertetohen nga komisioni profesional i formuar nga Komisionet e sektoreve nga neni 18 i ketij ligji. Vleresimi profesional dhe vertetimi do të thote evaluim i deshmive dhe evaluim i shkathtesive praktike dhe njohurive.

(7) Deshmi për kualifikimin e marre profesional paraqet certifikata.

Zhvillimi i kualifikimeve**Neni 13**

(1) Kompetente për zhvillimin e kualifikimeve nga niveli I deri V-B të kualifikimeve jane:

- Qendra për arsim dhe trajnim profesional,
- Qendra për arsim të të rriturve dhe
- Byroja për zhvillim të arsimit.

(2) Kompetente për zhvillimin e kualifikimeve nga niveli V-A deri VIII jane institucionet e arsimit të larte.

Kualifikime të sektorit**Neni 14**

(1) Kualifikimet grupohen sipas sektorit të cilit i takojne.

(2) Sektoret e kualifikimeve permbajne nensektore, sfera dhe nensfera.

(3) Nensektoret, sferat dhe nensferat i definojne komisionet e sektoreve sipas permbajtjes së punes, në pajtim me nevojat e tregut të punes, ekonomise, shoqerise dhe arsimit, si dhe gjate grupimit të kualifikimeve të cilat kane permbajtje të njejte ose të ngjashme të njohurive dhe shkathtesive, perkatesisht rezultate të mesimit.

(4) Sektore të kualifikimeve në arsimin profesional jane:

- 1) gjeologjia, xehetaria dhe metalurgjia;
- 2) ndertimtaria dhe gjeodezia;
- 3) vepimtaria grafike;
- 4) ekonomia, drejtesia dhe tregtia;
- 5) elektroteknika;
- 6) shendetesia dhe mbrojtja sociale;
- 7) bujqesia, peshkataria dhe veterinaria;
- 8) sherbimet personale;
- 9) makineria;
- 10) komunikacioni, transporti dhe magazinimi;
- 11) tekstil, lekura dhe prodhime të ngjashme;
- 12) hoteleria dhe turizmi;
- 13) kimia dhe teknologjia;
- 14) pylltaria dhe perpunimi i drurit;
- 15) sporti dhe rekreacioni dhe
- 16) arti.

(5) Për kualifikimet e arsimit të larte zbatohet klasifikimi nderkombetar i Fraskatit i lemenjve, fushave dhe sfera-shkencore.

(6) Çdo sektor i kualifikimeve ka kornize të tij në të cilen zhvendosen kualifikimet sipas llojit dhe niveleve. Korniza e sektorit të kualifikimeve mundeson të konstatohet raporti ndermjet llojeve dhe niveleve të kualifikimeve në sektorin dhe nga e njehta mund të shihet mundesia për kalueshmerine dhe avancimin në korniza të sektorit dhe marrja e kualifikimit të njejte në rruge të ndryshme (pas programit të perfunduar arsimor, pas kontrollit të njohurise së marre paraprakisht, aftesive dhe kompetencave e ngjashem).

(7) Kornizat kualifikuese të sektoreve perpilohen në baze të analizës së gjendjeve në sektorin, perkatesisht sferen e punes (gjendja në tregun e punes, mundesia për marrjen e kualifikimeve, tendencat në zhvillimin e vepimtarise, zbatimimi nderkombetar e ngjashem).

(8) Kornizat kualifikuese të sektoreve jane në menyre zhvillimore të koncipuara dhe të hapura për plotesim me kualifikime të reja në pajtim me nevojat dhe ndryshimet në tregun e punes.

III. ORGANE KOMPETENTE, INSTITUCIONE, TRUPA DHE KOMISIONE**Neni 15**

Organe kompetente, institucione, trupa dhe komisione për zhvillim, kontroll, miratim, pranim dhe klasifikim të kualifikimeve në Kornizen maqedonase të kualifikimeve nacionale jane:

- Keshilli Nacional për Kornizen Maqedonase të Kualifikimeve,
- Ministria e Arsimit dhe Shkences,
- Ministria e Punes dhe Politikës Sociale,
- Byroja e Zhvillimit të Arsimit,
- Qendra e Arsimit dhe Trajnimit Profesional,
- Qendra e Arsimit të të Rriturve dhe
- komisione të sektorit për kualifikime.

Keshilli Nacional për Kornizen Maqedonase të Kualifikimeve**Neni 16**

(1) Me qellim për avancim të sistemit të kualifikimeve, miratim dhe klasifikim të kualifikimeve në Kornizen maqedonase të kualifikimeve, formohet Keshilli Nacional për Kornizen Maqedonase të Kualifikimeve (në tekstin e me-tejme: Keshilli Nacional).

(2) Keshilli Nacional ka vule i cili permban mbishkrim: Republika e Maqedonise - Keshilli Nacional për Kornizen Maqedonase të Kualifikimeve - Shkup. Në mesin e vules eshte stema e Republikës së Maqedonise.

(3) Keshilli Nacional perbehet nga kryetari dhe dhjete anetare.

(4) Kryetar i Keshilli Nacional eshte njeri nga anetaret e Keshillit Nacional dhe të njëjtin e zgjedhin anetaret në mbledhjen konstitutive të cilën e konvokon ministri kompetent për punët e arsimit. Kryetari i Keshillit Nacional e prezanton dhe perfaqeson Keshillin Nacional.

(5) Anetare Keshilli Nacional jane nga një perfaqesues i emeruar nga:

- Ministria e Punes dhe Politikës Sociale,
- Qendra e Arsimit dhe Trajnimit Profesional,
- Qendra e Arsimit të të Rriturve,
- Byroja e Zhvillimit të Arsimit,
- Agjencia Nacionale për Programe Arsimore Evropiane dhe Mobilitet,
- Institucioni i arsimit të larte, të cilin e propozon Konferenca Inter-universitare,
- Dhoma Ekonomike e Republikës së Maqedonisë, Lidhja e Dhomave të Republikës së Maqedonisë, Dhoma e Zejtareve të Republikës së Maqedonisë dhe Dhoma Ekonomike e Maqedonisë Veriperendimore,
- Sindikata e Pavarur e Arsimit, Shkencës dhe Kultures e Republikës së Maqedonisë dhe
- dy perfaqesues nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

(6) Kryetar dhe anetar të Keshilli Nacional mund të emerohet personi i cili i ploteson kushtet në vijim:

- ka perfunduar arsim të larte dhe
- ka së paku pese vjet pervoje pune në profesion, prej të cilave dy vite në sferen e mesimit gjate gjithë jetës dhe kualifikimeve.

(7) Kryetari dhe anetaret e Bordit nacional emerohen për kater vite, me të drejte edhe për një emerim.

(8) Anetaret e Keshillit Nacional jane të pavarur dhe të mevetesishem në punën e tyre dhe nuk mund të revokohen para perfundimit të kohës për të cilën jane emeruar, pervec kur anetarit të Keshillit Nacional i ka pushuar statusi i punësuar në institucionin perfaqesues i të cilit eshte si anetar në bord në cfaredo qofte baze, kur eshte i emeruar ose i zgjedhur në funksion për shkak të të cilit nuk do të mund të emerohet si anetar, kur Keshilli Nacional konstaton se anetari më gjate se gjashte muaj nuk eshte në gjendje t'i kryejë detyrimet dhe kur ekziston konflikt i interesit i percaktuar me ligj.

(9) Keshilli Nacional i kryen punët në vijim:

- kryen vleresim të politikave për arsim, punesim, orientim profesional gjate gjithë jetës dhe zhvillim rajonal nga aspekti i zhvillimit të potencialit njerezor dhe kontributit të tij në rritjen e konkurrencës në Republikën e Maqedonisë,
- jep rekomandime për permiresim në lidhshmerine e arsimit me nevojat e tregut të punës,
- miraton vendime për sistemim të kualifikimeve në Kornizen maqedonase të kualifikimeve,
- propozon zhvillim dhe avancim të kualifikimeve deri te institucionet kompetente,
- miraton vendime për harmonizim të kualifikimeve ekzistuese me Kornizen maqedonase të kualifikimeve,
- e ndjek zhvillimin e Kornizes maqedonase të kualifikimeve në teresi,
- zhvillon dhe miraton dokumente metodologjike për klasifikim të kualifikimeve,
- formon komisione të sektorit për kualifikime,
- percahton kritere perkatese për punën e komisioneve të sektorit për kualifikime dhe jep instruksione për punën e tyre,
- vendos për definimin e nensektoreve, sferave dhe nensferave në kornizat e sektoreve të kualifikimeve,
- shqyrton dhe miraton raporte të dorezuara nga komisionet e sektorit për kualifikime dhe

- jep rekomandime për punën e komisioneve të sektorit për kualifikime, në baze të raporteve të dorezuara.

(10) Punët profesionale dhe administrative për nevojat e Bordit nacional i kryen Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

(11) Për punën e vet Keshilli Nacional dorezon raport për miratim të Qeveria e Republikës së Maqedonisë, më së voni deri më 31 janar, për vitin paraprak.

(12) Kryetarit dhe anetaret të Keshilli Nacional u takon kompensim për punën në Bordin nacional, lartesine e të cilit e percahton Qeveria, në baze të pranise në mbledhjet e bordit.

(13) Mjetet për punë të Keshilli Nacional sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë në program të vecante në buxhetin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, si dhe nga të hyrat personale.

(14) Ministri kompetent për punët e arsimit me akt i percahton llojin dhe lartesine e kompensimeve për shpenzimet në procedurën e miratimit dhe klasifikimit të kualifikimeve në Kornizen maqedonase të kualifikimeve, në baze të shpenzimeve të bera reale.

(15) Organizimi, puna, menyra e vendosjes, metodologjia për miratimin dhe klasifikimin e kualifikimeve në Kornizen maqedonase të kualifikimeve, standardet për miratim dhe klasifikim të kualifikimeve në Kornizen maqedonase të kualifikimeve, si dhe ceshtje tjera në lidhje me punën e Keshillit Nacional, më afersisht rregullohen me rregullore.

(16) Rregulloren nga paragrafi (15) të ketij neni e miraton Keshilli Nacional, pas pelqimit të marre paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

Trupa dhe organe kompetente për koordinim për zbatimin dhe zhvillimin e Kornizes maqedonase të kualifikimeve

Neni 17

(1) Koordinimin e zbatimit dhe zhvillimit të Kornizes maqedonase të kualifikimeve e kryejne Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Ministria e Punes dhe Politikës Sociale.

(2) Ministria e Arsimit dhe Shkencës:

- jep udhezime për zhvillim të standardeve të kualifikimeve,
 - e lidh Kornizen maqedonase të kualifikimeve me Kornizen evropiane të kualifikimeve dhe me Kornizen e kualifikimeve të Hapesires evropiane të arsimit të larte,
 - e ndjek zbatimin dhe zhvillimin e kornizave nacionale të kualifikimeve në shtete tjera dhe
 - e informon publikun për ceshtje profesionale të lidhura me Kornizen maqedonase të kualifikimeve.
- (3) Ministria e Punes dhe Politikës Sociale:
- vendos dhe zhvillon sistem për marrjen e informatave për nevojat e tashme dhe të ardhme të tregut të punës dhe kompetencave të nevojshme,
 - grumbullon të dhena për ndryshime të kompetencave për profesionet e nevojshme,
 - propozon zhvillim të standardeve të kualifikimeve dhe standarde të profesioneve sipas nevojave të tregut të punës,
 - merr pjese në perpilimin e dokumenteve strategjike dhe analizave për zhvillimin e Kornizes maqedonase të klasifikimeve me qellim të rritjes së punesimit dhe zhvillimit të konkurrencës së Republikës së Maqedonisë,
 - zhvillon metodologji për perpilimin e standardeve të profesioneve dhe
 - e ndjek punesimin e personave me kualifikime të marra.

Komisione të sektorit për kualifikime

Neni 18

(1) Keshilli Nacional, për çdo sektor për kualifikim nga neni 14 paragrafi (4) të ketij ligji, formon komision të sektorit për kualifikime.

(2) Komisioni i sektorit për kualifikime ka kryetar dhe tete anetare, edhe atë nga një nga: ministria kompetente, Ministria e Arsimit dhe Shkences, Shoqata e punedhenesve nga sektori perkates, sindikata reprezentative e të punesuarve nga sektori perkates, universitetet, Qendra e Arsimit dhe Trajnimit Profesional, Qendra e Arsimit të të Rriturve, Byroja e Zhvillimit të Arsimit, trupi perkates kompetent për profesione të rregulluara (Dhoma e Avokateve, Dhoma e Mjekeve, Dhoma e Inxhinierëve etj.).

(3) Perfaqesuesin nga universitetet e propozon Konferenca Inter-universitare, sipas nensektoreve, sferave dhe nensferave të punes së komisionit të sektorit.

(4) Kryetari dhe anetaret e komisionit të sektorit për kualifikime kane mandat prej kater viteve, me të drejte edhe për një mandat.

(5) Komisioni i sektorit për kualifikime miraton rregulloren për punen e vet, për të cilën pelqim jep Keshilli Nacional.

(6) Punet profesionale dhe administrative për nevojat e komisionit të sektorit për kualifikime i kryen Ministria e Arsimit dhe Shkences.

(7) Kryetarit dhe anetareve të komisionit të sektorit për kualifikime u takon kompensim për punen në komisionin e sektorit, lartesine e të cilit e percakton ministri kompetent për punet e arsimit, në baze të pranise në mbledhjet e komisionit të sektorit.

Kompetenca të komisioneve të sektorit për kualifikime

Neni 19

Komisionet e sektorit për kualifikime:

- e analizojne gjendjen dhe tendencat e tregut të punes,
- propozojne kualifikime për sektor/nensketor të kualifikimeve prej nivelit I deri në nivelin V, perkatesisht për lëme, fushe dhe sferë shkencore për kualifikimet nga niveli VII deri në nivelin VIII,
- i analizojne kualifikimet ekzistuese,
- kryejne evaluim të kualifikimeve ekzistuese,
- i identifikojne nevojat për të gjitha llojet e kualifikimeve në pajtim me nevojat e tregut të punes dhe shoqërisë në teresi,
- shqyrtojnë propozime për vendosjen e kualifikimeve të reja,
- propozojne prioritete në zhvillimin e kualifikimeve të reja ose plotesimin e atyre ekzistuese,
- e pergatisin profilin themelor të kualifikimit,
- japin mendim për harmonizimin e standardeve të profesioneve/standardeve të kualifikimeve me programet e provimeve,
- formojne komision për vleresim dhe vertetimin e rezultateve nga mesimi (njohuri, shkathësi dhe kompetenca) në arsimin dhe trajnimin joformal,
- i promovojne sektoret e kualifikimeve dhe mundësitë për punësim në to dhe
- dorezojnë raporte vjetore për punen e vet te Keshilli Nacional.

IV. REGJISTRI I KORNIZES MAQEDONASE TË KUALIFIKIMEVE DHE SIGURIMI I KUALITETIT NË ZBATIMIN E KORNIZES MAQEDONASE TË KUALIFIKIMEVE

Regjistri i Kornizes maqedonase të kualifikimeve

Neni 20

(1) Kualifikimi i miratuar nga Bordi nacional regjistrohet në Regjistrin e Kornizes maqedonase të kualifikimeve (në tekstin e metejme: Regjistri).

(2) Çdo kualifikimi të miratuar i ndahet kod sipas tipit, nivelit, vëllimit, sektorit të kualifikimit dhe institucionit në të cilin merret kualifikimi.

(3) Regjistri perbehet nga kater nenregjistra:

- Nenregjistri për kualifikime të arsimit të lartë,
- Nenregjistri për kualifikime të arsimit të pergjithshëm,
- Nenregjistri për kualifikime profesionale dhe
- Nenregjistri për kualifikime të marra nga arsimit joformal.

(4) Formen, permbajtjen dhe menyren e udheheqjes së Regjistrin i percakton ministri i Arsimit dhe Shkences.

(5) Regjistri mbahet edhe në formë elektronike.

(6) Të dhenat nga Regjistri dorezohen te Enti Shtetëror për Statistike, më së voni deri më 31 janar për vitin paraprak.

Regjistrimi në Regjistrin dhe mbajtja e Regjistrin

Neni 21

(1) Kerkese për regjistrim të kualifikimit në Regjister mund të parashtroje person juridik ose fizik.

(2) Për kerkesen nga paragrafi (1) i ketij neni, vendos Bordi nacional, pas mendimit paraprak nga komisioni perkates i sektorit për kualifikime.

(3) Nenregjistrin për kualifikime të arsimit të lartë dhe Nenregjistrin për kualifikime të arsimit të pergjithshëm i mban Ministria e Arsimit dhe Shkences.

(4) Nenregjistrin për kualifikime profesionale e mban Qendra për Arsim dhe Trajnim Profesional.

(5) Nenregjistrin për kualifikime të marra nga arsimit joformal e mban Qendra për Arsim të të Rriturve.

Sigurimi i kualitetit në zbatimin e Kornizes maqedonase të kualifikimeve

Neni 22

Sigurimi i kualitetit në zbatimin e Kornizes maqedonase të kualifikimeve ka të beje me kualitetin e kualifikimeve në Kornizen maqedonase të kualifikimeve, me procedurat të cilat cojne në marrjen e kualifikimit dhe deftesave, diplomave, vertetimeve dhe certifikatave të cilat u ndahen pjesemarrësve të cilet e kane marre kualifikimin.

Procedura për sigurim dhe avancim të kualitetit të kualifikimeve

Neni 23

(1) Procedura për sigurim dhe avancim të kualitetit të kualifikimeve në Kornizen maqedonase të kualifikimeve jane:

- vleresimi i kualifikimeve,
- verifikimi i institucioneve të cilat realizojne programe mesimore/studimore, perkatesisht programe të vecanta për arsim të të rriturve,
- verifikimi, perkatesisht akreditimi i programeve mesimore/studimore, perkatesisht programeve të vecanta për arsim të të rriturve,
- puna edukative arsimore, perkatesisht puna e arsimit të lartë,
- vleresimi i nxenesve/studenteve/pjesemarrësve në programet nga paragrafi (1) alineja 3 të ketij neni,
- dhenia e dokumenteve publike (deftesa, diploma, vertetime dhe certifikata),
- evaluimi i programeve dhe institucioneve, vetevaluimi, vleresimi i jashtem ose revizioni i jashtem dhe shpallja e rezultateve,
- procedura për nostrifikim dhe ekuivalence të deftesave dhe diplomave për arsimin fillor dhe të mesem të marre jashte vendit dhe pranimit dhe ekuivalenca e diplomave për arsimin e lartë të marre jashte vendit dhe

- pjesemarrja nderkombetare, bashkepunimi dhe kyсja në rrjet në rrjetet evropiane/botore për pranim të kualifikimeve dhe sigurimi i kualitetit.

(2) Procedurat nga paragrafi (1) i ketij neni jane në pajtim me ligjet nga veprimtarite perkatese të arsimit fillor, të mesem dhe të larte, arsimi profesional dhe trajnimi dhe arsimit i të rriturve.

(3) Vleresimin dhe vertetimin e rezultateve nga mesimi (njohuri, shkathtesi dhe kompetenca) në arsimin dhe trajnim joformal e kryen komisioni i perbere nga një anetar nga: Ofruesi i arsimit dhe trajnimit, punedhenesi dhe institucionet nga sfera e arsimit.

(4) Komisionin nga paragrafi (3) të ketij neni e formon kryetari i komisionit të sektorit.

V. DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT

Екуиваленца е квалификациме екзистуе ме Корнизен македонске të квалификациме

Нени 24

Квалификацимет е марра пара хирјес në fuqi të ketij ligji jane perkatese ме nivelet dhe nennivelet në Корнизен македонске të квалификациме:

- arsimit i perfunduar fillor eshte ekuivalent me nivelin I,
- aftesimi i perfunduar profesional në kohezgjatje deri në dy vite eshte ekuivalent me nivelin II,

- arsimit i perfunduar profesional për професии në kohezgjatje prej tre viteve dhe për nxenes ме nevoja të posacme arsimore ме kohezgjatje prej kater viteve eshte ekuivalent me nivelin III,

- arsimit i perfunduar i gjimnazit, arsimit teknik, arsimit i artit në kohezgjatje prej kater viteve, dhe për nxenes ме nevoja të posacme arsimore në kohezgjatje prej pese viteve eshte ekuivalent me nivelin IV,

- arsimit i perfunduar pas arsimit të mesem (arsimit specialistik dhe provimi i mjeshterit) eshte ekuivalent me nivelin V neniveli VB,

- programe studimore profesionale të shkurtër të perfunduara në arsimin e larte eshte ekuivalente ме nivelin V neniveli VA,

- studimet diplomike të perfunduara trivjecare dhe katervjecare jane ekuivalente ме nivelin VI nennivelet VIB dhe VIA,

- studimet e perfunduara të magistratures dhe specialitike jane ekuivalente ме nivelin VII nennivelet VIIA dhe VIIB dhe

- studimet e perfunduara të doktoratures jane ekuivalente ме nivelin VIII.

Нени 25

(1) Mbledhjen konstitutive të Bordit nacional ministri kompetent për punet e arsimit e konvokon në afat prej gjashte muajve nga dita e fillimit të zbatimit të ketij ligji.

(2) Keshilli Nacional në afat prej gjashte muajve nga dita e formimit të tij i formon komisionet e sektorit për kualifikime.

Нени 26

Aktet nenligjore të parapara ме кете ligj do të miratohen në afat prej një viti nga dita e hыrjes në fuqi të ketij ligji.

Нени 27

Ky ligj hыn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise, ndersа do të filloje të zbatohet nga 30 shtatori 2015.

3306.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАТИЧЕН БРОЈ

Се прогласува Законот за матичен број, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 октомври 2013 година.

Бр. 07-3735/1
3 октомври 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА МАТИЧЕН БРОЈ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Предмет на Законот

Член 1

Со овој закон се уредуваат структурата, определувањето, поништувањето и евиденцијата на матичниот број на граѓанинот на Република Македонија и матичниот број на странецот.

Член 2

Изразот „странец“, во смисла на овој закон, има исто значење како и:

- изразот „странец“ кој е утврден со Законот за странците и

- изразите „лице кое има статус на признаен бегалец во Република Македонија“ и „лице кои има статус на лице под супсидијарна заштита во Република Македонија“ утврдени со Законот за азил и привремена заштита.

Член 3

Матичниот број на граѓанинот на Република Македонија (во натамошниот текст: матичен број на граѓанинот) и матичниот број на странецот претставува единствена идентификациска ознака на податоците на граѓанинот и странецот утврдена во членовите 4 и 5 од овој закон.

II. СТРУКТУРА НА МАТИЧЕН БРОЈ

Член 4

Матичниот број на граѓанинот се состои од 13 цифри групирани во шест групи, и тоа:

- I група: ден на раѓањето (две цифри),
- II група: месец на раѓањето (две цифри),
- III група: година на раѓањето (три цифри),
- IV група: регистрационо подрачје (две цифри),
- V група: комбинација на полот и редниот број за лица родени на ист датум (три цифри) и тоа за мажи од 000 до 499, а за жени од 500 до 999 и
- VI група: контролен број (една цифра).

Четвртата група на цифри во матичниот број на граѓанинот ја сочинуваат ознаки од 41 до 49 според кои се означуваат регистрационите подрачја во кои матичниот број е определен.

Регистрационите подрачја од ставот 2 на овој член се единици на локалната самоуправа, односно група на единици на локалната самоуправа и населени места.

Член 5

Матичниот број на странецот се состои од 13 цифри групирани во шест групи на начин утврден во членот 4 став 1 од овој закон.

Четвртата група на матичниот број на странецот ја сочинува ознаката 04 за сите регистрациони подрачја во кои матичниот број е определен.

III. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАТИЧЕН БРОЈ

Член 6

Министерството за внатрешни работи определува матичен број на граѓанинот и матичен број на странецот.

Член 7

На граѓанинот, односно странецот му се определува еден матичен број.

Еден ист матичен број не може да му се определи на друг граѓанин, односно странец.

Член 8

Матичен број на граѓанин се определува според местото на запишување на граѓанинот во матичната книга на родени во Република Македонија согласно со закон.

Член 9

Делот на матичниот број на граѓанинот што го означува денот на раѓањето (I група), месецот на раѓањето (II група), годината на раѓањето (III група) и полот (V група) се определува врз основа на податоците од матична книга на родените.

Контролниот број (VI група) се определува автоматизирано.

Во случај кога податоците од ставот 1 на овој член се променат во постапка предвидена со закон, на граѓанинот му се определува нов матичен број.

Член 10

Делот на матичниот број на странецот што го означува денот на раѓањето (I група), месецот на раѓањето (II група), годината на раѓањето (III група) и полот (V група) се определува врз основа на податоците за странецот од матичната книга на родените, личната карта, патната исправа или лична изјава, односно изјава дадена од страна на родител или старател заверена на нотар.

Контролниот број (VI група) се определува автоматизирано.

Во случај кога податоците од ставот 1 на овој член се променат во постапка предвидена со закон, на странецот му се определува нов матичен број.

Член 11

Во случај на промена на живеалиштето, односно престојувалиштето, како и личното име граѓанинот, односно странецот го задржува определениот матичен број.

IV. ПОНИШТУВАЊЕ НА МАТИЧЕН БРОЈ

Член 12

Министерството за внатрешни работи донесува решение за поништување на матичен број на граѓанинот во случај кога на еден ист граѓанин му е определен погрешен матичен број или му се определени повеќе матични броеви.

Решението од ставот 1 на овој член се донесува кога матичниот број, односно матичните броеви се впишани во јавните исправи и службените евиденции.

Во случај кога во матичниот број е внесен погрешен датум на раѓање и пол, постојниот матичен број се поништува и се определува нов матичен број.

Во случај на промена на податоците од членот 9 став 1 од овој закон, постојниот матичен број се поништува и се определува нов матичен број.

Поништениот матичен број од ставот 1 на овој член не може да биде определен на друг граѓанин.

Во случај кога се определени два или повеќе точни матични броеви се употребува матичниот број кој е прв правилно определен.

По исклучок од ставот 6 на овој член се употребува матичниот број кој е впишан во јавните исправи и службените евиденции, а другите се поништуваат.

Во случај на потполно посвојување матичниот број на граѓанинот, определен пред потполното посвојување, се поништува.

Член 13

Министерството за внатрешни работи донесува решение за поништување на матичен број на странецот во случај кога на еден ист странец му е определен погрешен матичен број или му се определени повеќе матични броеви.

Решението од ставот 1 на овој член се донесува кога матичниот број, односно матичните броеви се впишани во јавните исправи и службените евиденции.

Во случај кога во матичниот број е внесен погрешен датум на раѓање и пол, постојниот матичен број се поништува и се определува нов матичен број.

Поништениот матичен број од ставот 1 на овој член не може да биде определен на друг странец.

Во случај на промена на податоците од членот 10 став 1 од овој закон странецот го задржува определениот матичен број.

Во случај кога се определени два или повеќе точни матични броеви се употребува матичниот број кој е прв правилно определен.

По исклучок од ставот 6 на овој член се употребува матичниот број кој е впишан во јавните исправи и службените евиденции, а другите се поништуваат.

V. ЕВИДЕНЦИЈА НА МАТИЧЕН БРОЈ

Член 14

Министерството за внатрешни работи води евиденција на матичниот број на граѓанин и матичниот број на странец.

Евиденцијата на матичниот број на граѓанин и на матичниот број на странец се води електронски.

Заради остварување на целите утврдени со овој закон во евиденцијата од ставот 1 на овој член се внесуваат следниве лични податоци:

- 1) личното име;
- 2) име на родителите;
- 3) моминско презиме (или презиме пред склучување на брак);

- 4) датум на раѓање;
- 5) државјанство;
- 6) пол;
- 7) место и држава на раѓање;
- 8) општина;
- 9) адреса на живеење (место, општина, улица, број и држава);
- 10) број на лична карта и
- 11) органот кој ја издал личната карта.

При водењето на евиденцијата од ставот 1 на овој член се внесуваат и обработуваат податоци од евиденцијата на матичната книга на родените и евиденцијата на матичната книга на умрените согласно со закон.

Личните податоци наведени во евиденцијата од ставот 3 на овој член се чуваат трајно.

Член 15

Матичниот број на граѓанинот и матичниот број на странецот се впишуваат во евиденциите што се водат за граѓанинот или странецот, кога тоа со закон е определено, согласно со прописите од областа на заштита на личните податоци.

Член 16

Во рок од три дена од определувањето, односно поништувањето на матичниот број Министерството за внатрешни работи, по службена должност, ги известува надлежните државни органи и други институции кои го евидентираат податокот за матичниот број на граѓанинот и матичниот број на странецот во евиденциите за кои со закон се овластени да ги водат.

VI. ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ

Член 17

Министерството за внатрешни работи обезбедува обработка, чување, давање и заштита на личните податоци од неовластен пристап согласно со прописите од областа на заштита на личните податоци.

Во однос на секоја операција или збир од операции што се изведуваат врз личните податоци, а во врска со нивното собирање, внесување, евидентирање, ажурирање, организирање, чување, промена, повлекување, употреба, откривање преку пренесување, објавување или на друг начин правење достапни, блокирање, бришење или уништување, како и која било друга обработка на личните податоци која произлегува согласно со овој закон се применуваат прописите од областа на заштита на личните податоци.

VII. ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ

Член 18

Се овластува министерот за внатрешни работи да донесе подзаконски прописи за:

- 1) начинот на определување и поништување на матичен број на граѓанин, формата и содржината на обрасците, како и начинот на водење на евиденцијата на матичниот број на граѓанинот и
- 2) начинот на определување и поништување на матичен број на странец, формата и содржината на обрасците, како и начинот на водење на евиденцијата на матичниот број на странецот.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 19

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 20

Со денот на започнувањето на примената на овој закон се задржуваат регистрационите подрачја и броевите на регистрите утврдени за општините согласно со членот 4 од Законот за матичен број на граѓанинот („Службен весник на Република Македонија“ број 36/92), Законот за територијална организација на локалната самоуправа во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2004, 12/2005 и 98/2008) и Законот за градот Скопје („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2004 и 158/11).

Член 21

Со денот на започнување на примената на овој закон престанува да важи Законот за матичен број на граѓанинот („Службен весник на Република Македонија“ број 36/92).

Член 22

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува по една година од денот на влегувањето во сила.

L I G J PËR NUMRIN E AMZES

I. DISPOZITA TË PERGJITHSHME

Lenda e ligjit

Neni 1

Me kete ligj rregullohen struktura, caktimi, anulimi dhe evidenca e numrit të amzes të qytetarit të Republikës së Maqedonisë dhe numrit të amzes të të huajt.

Neni 2

Shprehja "i huaj" sipas ketij ligji e ka kuptimin e njejte, si edhe:

- shprehja "i huaj" që është e percaktuar me Ligjin për të huajt dhe
- shprehjet "person i cili ka status të refugjatit të pranuar në Republikën e Maqedonisë" dhe "person i cili ka status të personit në mbrojtje subsidiare në Republikën e Maqedonisë" të percaktuara me Ligjin për azil dhe mbrojtje të perkohshme.

Neni 3

Numri i amzes i qytetarit të Republikës së Maqedonisë (në tekstin e metejme: numri i amzes i qytetarit) dhe numri i amzes i të huajt paraqet shenje unike identifikuese të të dhenave të qytetarit dhe të huajt e percaktuar në nenet 4 dhe 5 të ketij ligji.

II. STRUKTURA E NUMRIT TË AMZES

Neni 4

Numri i amzes i qytetarit perbehet nga trembedhjete shifra të grupuara në gjashte grupe, si vijon:

- Grupi I: dita e lindjes (dy shifra),
- Grupi II: muaji i lindjes (dy shifra),
- Grupi III: viti i lindjes (tri shifra),
- Grupi IV: rajoni i regjistrimit (dy shifra),
- Grupi V: kombinimi i gjinise dhe numrit rendor për persona të lindur në daten e njejte (tri shifra), për meshkuj prej 000 deri 499, kurse për femra prej 500 deri 999 dhe

Grupi VI: numri kontrollues (një shifer).

Grupin e katert të shifrave në numrin e amzes të qytetarit e perbejne shenjat nga 41 deri 49 sipas të cilave shenohen rajonet regjistruese në të cilat numri i amzes eshte caktuar.

Rajonet regjistruese nga paragrafi 2 i ketij neni, jane njesite e veteqeverisjes lokale, perkatesisht grupi i njesive të veteqeverisjes lokale dhe vendbanimeve.

Neni 5

Numri i amzes i të huajit perbehet nga 13 shifra të grupuara në gjashte grupe në menyre të percaktuar në nenin 4 paragrafi 1 të ketij ligji.

Grupin e katert të numrit të amzes të të huajit e perben shenja 04 për të gjitha rajonet regjistruese në të cilat numri i amzes eshte caktuar.

III. CAKTIMI I NUMRIT TË AMZES

Neni 6

Ministria e Puneve të Brendshme e cakton numrin e amzes të qytetarit dhe numrin e amzes të të huajit.

Neni 7

Qytetarit, perkatesisht të huajit i caktohet një numer i amzes.

Një numer i njejte i amzes nuk mund t'i caktohet qytetarit, perkatesisht të huajit tjetër.

Neni 8

Numri i amzes i qytetarit caktohet sipas vendit të regjistrimit të qytetarit në librin amë të të lindurve në Republiken e Maqedonise në pajtim me ligjin.

Neni 9

Pjesa e numrit të amzes të qytetarit që e shenon ditën e lindjes (grupi I), dhe muajin e lindjes (grupi II), vitin e lindjes (grupi III) dhe gjininë (grupi V), caktohet në baze të të dhenave nga libri amë i të lindurve.

Numri kontrollues (grupi VI) caktohet në menyre automatike.

Në rast kur të dhenat nga paragrafi 1 i ketij neni ndryshohen me procedure të parapare me ligj, qytetarit i caktohet numer i ri i amzes.

Neni 10

Pjesa e numrit të amzes të të huajit që e shenon ditën e lindjes (grupi I), muajin e lindjes (grupi II), vitin e lindjes (grupi III) dhe gjininë (grupi V), caktohet në baze të të dhenave për të huajin nga libri amë i të lindurve, leternjoftimi, dokumenti i udhëtimit ose deklarata personale, perkatesisht deklarata e dhene nga prindi ose kujdestari, e verifikuar në noter.

Numri kontrollues (grupi i VI) caktohet në menyre automatike.

Në rast kur të dhenat nga paragrafi 1 i ketij neni ndryshohen në procedure të parapare me ligj, të huajit i caktohet numer i ri i amzes.

Neni 11

Në rast të ndërrimit të vendbanimit, perkatesisht vendqendrimit, si edhe emrit personal, qytetari, perkatesisht i huaji e mban numrin e amzes të caktuar.

IV. ANULIMI I NUMRIT TË AMZES

Neni 12

Ministria e Puneve të Brendshme miraton aktvendim për anulim të numrit të amzes të qytetarit, në rast kur një qytetari të njejte i eshte caktuar numer i amzes i gabuar apo i jane caktuar më teper numra të amzes.

Aktvendimi nga paragrafi 1 i ketij neni, miratohet kur numri i amzes, perkatesisht numrat e amzes, eshte, perkatesisht jane, të shenuara në dokumentet publike dhe evidencat zyrtare.

Në rast kur në numrin e amzes eshte futur date e gabuar e lindjes ose gjini, numri i amzes ekzistues anulohet dhe caktohet numer i ri i amzes.

Në rast të ndryshimit të të dhenave nga neni 9 paragrafi 1 i ketij ligji, numri ekzistues i amzes anulohet dhe caktohet numer i ri i amzes.

Numri i amzes i anuluar nga paragrafi 1 i ketij neni, nuk mund t'i caktohet qytetarit tjetër.

Në rast kur jane caktuar dy ose më teper numra të amzes të sakte perdoret numri i amzes që eshte caktuar i pari në menyre të rregullt.

Me perjashtim nga paragrafi 6 i ketij neni, perdoret numri i amzes që eshte shenuar në dokumentet publike dhe evidencat zyrtare, kurse të tjeret anulohen.

Në rast të adoptimit të plote, numri i amzes i qytetarit i caktuar para adoptimit të plote anulohet.

Neni 13

Ministria e Puneve të Brendshme miraton aktvendim për anulim të numrit të amzes të të huajit, në rast kur një të huaji të njejte i eshte caktuar numer i amzes i gabuar apo i jane caktuar më teper numra të amzes.

Aktvendimi nga paragrafi 1 i ketij neni, miratohet kur numri i amzes, perkatesisht numrat e amzes, eshte, perkatesisht jane, të shenuara në dokumentet publike dhe evidencat zyrtare.

Në rast kur në numrin e amzes eshte futur date e gabuar e lindjes ose gjini, numri i amzes ekzistues anulohet dhe caktohet numer i ri i amzes.

Numri i amzes i anuluar nga paragrafi 1 i ketij neni, nuk mund t'i caktohet të huajit tjetër.

Në rast të ndryshimit të të dhenave nga neni 10 paragrafi 1 i ketij ligji, i huaji e mban numrin e caktuar të amzes.

Në rast kur jane caktuar dy ose më teper numra të amzes të sakte perdoret numri i amzes që eshte caktuar i pari në menyre të rregullt.

Me perjashtim nga paragrafi 6 i ketij neni, perdoret numri i amzes që eshte shenuar në dokumentet publike dhe evidencat zyrtare, kurse të tjeret anulohen.

V. EVIDENCA E NUMRIT TË AMZES

Neni 14

Ministria e Puneve të Brendshme mban evidence për numrin e amzes të qytetarit dhe numrin e amzes të të huajit.

Evidenca e numrit të amzes të qytetarit dhe e numrit të amzes të të huajit mbahet në menyre elektronike.

Për realizim të qellimeve të percaktuara me kete ligj, në evidencen nga paragrafi 1 i ketij neni, futen edhe të dhenat personale në vijim:

- 1) emri personal;
- 2) emri i prinderve;
- 3) mbiemri i vajzerise (ose mbiemri para lidhjes së martesës);
- 4) data e lindjes;
- 5) shtetesia;
- 6) gjinia;
- 7) vendi dhe shteti i lindjes;
- 8) komuna;
- 9) adresa e jeteses (vendi, komuna, rruga, numri dhe shteti);
- 10) numri i leternjoftimit dhe

11) organi që e ka leshuar leternjoftimin.

Gjate mbajtjes së evidences nga paragrafi 1 i ketij neni, futen edhe perpunohen të dhena nga evidenca e librit të amzes të të lindurve dhe evidenca e librit të amzes të të vdekurve në pajtim me ligjin.

Të dhenat personale të shenuara në evidencen e paragrafit 3 të ketij neni, ruhen në menyре të perhershme.

Neni 15

Numri i amzes i qytetarit dhe numri i amzes i të huajit shenohen në evidencat që mbahen për qytetarin ose të huajin, kur kjo me ligj është percaktuar në pajtim me rregullat nga sfera e mbrojtjes së të dhenave personale.

Neni 16

Në afat prej tri diteve nga caktimi, perkatesisht anulimi i numrit të amzes, Ministria e Puneve të Brendshme me detyre zyrtare i njofton organet shtetore kompetente dhe institucionet tjera që e evidentojne të dhenen për numrin e amzes të qytetarit dhe numrin e amzes të të huajit në evidencat për të cilat janë të autorizuar që t'i mbajne.

VI. MBROJTJA E TË DHENAVE

Neni 17

Ministria e Puneve të brendshme siguron perpunim, ruajtje, dhenie dhe mbrojtje të të dhenave personale nga qasja e paautorizuar në pajtim me rregullat nga sfera e mbrojtjes së të dhenave personale.

Në lidhje me çdo operacion ose shume të operacioneve që realizohen mbi të dhenat personale, e në lidhje me grumbullimin e tyre, futjen, evidentimin, azhurmimin, organizimin, ruajtjen, ndryshimin, terheqjen, perdorimin, zbulimin nepermjet bartjes, shpalljes ose në menyре tjetër të berjes të kapshme, bllokimin, shlyerjen ose asgjesimin, si dhe cfaredo qofte perpunimi tjetër të të dhenave personale që del në pajtim me kete ligj, zbatohen rregullat nga sfera e mbrojtjes së të dhenave personale.

VII. AUTORIZIM PËR RREGULLA NENLIGJORE

Neni 18

Autorizohet ministri i Puneve të Brendshme që të miratoje rregulla nenligjore për:

1) menyren e caktimit dhe anulimit të numrit të amzes të qytetarit, formen dhe permbajtjen e formulareve, si dhe menyren e mbajtjes së evidences të numrit të amzes të qytetarit dhe

2) menyren e caktimit dhe anulimit të numrit të amzes të të huajit, formen dhe permbajtjen e formulareve, si dhe menyren e mbajtjes së evidences të numrit të amzes të të huajit.

VIII. DISPOZITA KALIMTARE DHE PERFUNDIMTARE

Neni 19

Aktet nenligjore të parapara me kete ligj do të miratohen në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi e ketij ligji.

Neni 20

Me ditën e fillimit të zbatimit të ketij ligji, ruhen rajonet regjistruese dhe numrat e regjistrave, të percaktuar për komunat në pajtim me nenin 4 të Ligjit për numrin e amzes të qytetarit ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 36/92), Ligjin për organizim territorial të veteqeverisjes lokale në Republiken e Maqedonise ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 55/2004, 12/2005 dhe 98/2008) dhe Ligjin për Qytetin e Shkupit ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 55/2004 dhe 158/11).

Neni 21

Me ditën e fillimit të zbatimit të ketij ligji shfuqizohet Ligji për numrin e amzes të qytetarit ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 36/92).

Neni 22

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise, ndersa do të filloje të zbatohet pas një viti nga dita e hyrjes në fuqi.

3307.

Vрз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО СТВАРИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за користење и располагање со стварите на државните органи,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 октомври 2013 година.

Бр. 07-3736/1
3 октомври 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО СТВАРИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

Член 1

Во Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ број 8/2005, 150/2007, 35/11 и 166/12), во членот 16 ставот (2) се брише.

Член 2

Во членот 17-а зборовите: „да ги даде на користење или“ се бришат.

Член 3

Членот 20 се менува и гласи:

„(1) Недвижните ствари во државна сопственост Владата на Република Македонија може времено или трајно да ги даде на користење, со или без надоместок, на државни органи, фондови, агенции, дирекции, јавни претпријатија, јавни установи, независни регулаторни тела основани од државата, трговски друштва основани од државата и други институции основани од државата, општините, општините во градот Скопје, градот Скопје, здруженија на граѓани и фондации.

(2) За престанок на користење на недвижни ствари во државна сопственост што ги користат државните органи, фондовите, агенциите, дирекциите, јавните претпријатија, јавните установи, независни регулаторни тела основани од државата, трговски друштва основани

од државата и други институции основани од државата, општините, општините во градот Скопје, градот Скопје, здруженија на граѓани и фондации, одлучува Владата на Република Македонија.

(3) За престанок и давање на користење на недвижни ствари во државна сопственост кои ги користат државните органи, фондовите, агенциите, дирекциите, јавните претпријатија, јавните установи, независни регулаторни тела основани од државата, трговски друштва основани од државата и други институции основани од државата, општините, општините во градот Скопје, градот Скопје, здруженија на граѓани и фондации, одлучува Владата на Република Македонија.

(4) За престанок на користење на недвижни ствари запишани во Катастарот на недвижности на субјекти кои престанале да постојат во правниот промет, одлучува Владата на Република Македонија.“

Член 4

По членот 20 се додава нов член 20-а, кој гласи:

„Член 20-а

Недвижните ствари во кои се извршуваат, односно треба да се извршуваат работите и задачите на органите на државната власт, фондовите, агенциите, дирекциите, јавните претпријатија, јавните установи, независни регулаторни тела основани од државата, трговски друштва основани од државата и други институции основани од државата, општините, општините во градот Скопје, градот Скопје, здруженија на граѓани и фондации, Владата на Република Македонија ги дава на користење според:

- карактерот и специфичноста на работите и задачите,
- извршување на работи и задачи во објект под закуп,
- специфичноста на опремата потребна за вршење на работите и задачите и
- бројот на вработените.“

Член 5

Членот 27-а се брише.

Член 6

По членот 42 се додава нов наслов и шест нови члена 42-а, 42-б, 42-в, 42-г, 42-д и 42-ѓ, кои гласат:

„2.1.1. Продажба на недвижни ствари со електронско јавно наддавање

Член 42-а

(1) Продажбата на недвижните ствари што ги користат државните органи се врши со електронско јавно наддавање.

(2) Министерството за финансии - Управа за имотнoправни работи воспоставува, управува и оперира со електронскиот систем за јавно наддавање на недвижните ствари што ги користат државните органи. За користењето на електронскиот систем за јавно наддавање државните органи кои вршат продажба на недвижни ствари не плаќаат надоместок.

(3) Минималните технички стандарди и услови во поглед на начинот на користење, опремата (хардверот) и функционалноста на софтверот за електронското јавно наддавање, ги пропишува Владата на Република Македонија на предлог на министерот за финансии.

(4) Постапката за електронско јавно наддавање ја спроведува Комисијата за располагање на недвижни и

движни ствари со претходно дадена објава на електронскиот систем за јавно наддавање и во два дневни весника кои се издаваат на македонски јазик, а излегуваат најмалку три месеци пред денот на објавувањето на објавата и еден дневен весник кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик во општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, на чие подрачје се наоѓаат недвижните ствари предмет на објавата, а излегува најмалку три месеци пред денот на објавувањето на објавата.

(5) Објавата за продажба на недвижните ствари задолжително ги содржи следниве податоци за:

- недвижната ствар која е предмет на продажба (површина и број на катастарска парцела каде што се наоѓа),
- почетната цена по метар квадратен за недвижната ствар која е предмет на продажба,
- рокот за поднесување и начинот на поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање,
- времето на започнување и времетраењето на јавното наддавање,
- условите за учество на јавно наддавање за странските физички и правни лица,
- депозитот за учество на јавното наддавање кој изнесува 5% од вкупната почетна цена за продажба и сметка на која се уплатува депозитот,
- обврската на најповолниот понудувач да ги уплати средствата во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор, во спротивно нема да се пристапи кон склучување на договор, а депонираниите средства на најповолниот понудувач нема да му бидат вратени и истиот нема да може да учествува на секое идно јавно наддавање за предметните недвижни ствари,
- начинот и постапката за спроведување на наддавањето (начин на легитимирање на учесниците на јавното наддавање, потребен број на учесници согласно со закон, минималниот чекор на зголемување на вредност по метар квадратен на недвижната ствар, дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање, рокот за уплата на најповолната понуда, рокот за враќање на уплатениот депозит, обврски за исплата на данокот на промет, обврска за трошоците за солемнизација на договорот и право на приговор) и
- интернет страницата на која ќе се врши јавното наддавање.

(6) Висината на почетната цена по метар квадратен од ставот (2) алинеја 2 на овој член не може да биде помиска од проценетата вредност на недвижната ствар.

(7) Висината на минималниот чекор од ставот (2) алинеја 8 на овој член изнесува 1% од почетната цена по метар квадратен за продажба на недвижните ствари.

Член 42-б

(1) За недвижната ствар која е предмет на објавата на јавно наддавање, можат да се пријават за учество сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои можат да се стекнат со сопственост на недвижните ствари на територијата на Република Македонија согласно со закон и кои ги исполнуваат условите дадени во објавата.

(2) Комисијата е должна во објавата да утврди рок за поднесување на пријавата за учество на јавното наддавање.

(3) Рокот од ставот (2) на овој член не може да биде пократок од десет календарски дена ниту подолг од 30 дена сметајќи од денот на објавувањето на објавата до денот на поднесувањето на пријавите.

(4) Пријавата за учество на јавното наддавање треба да ги содржи сите податоци и докази кои се утврдени во објавата за јавно наддавање.

(5) Комисијата по приемот на пријавите утврдува дали се доставени во определениот рок и дали се комплетирани согласно со условите во објавата по што ги известува подносителите на пријавите по електронски пат. На подносителите на пријавите кои се комплетни, комисијата во рок од три дена од денот на доставувањето на понудите им доставува корисничко име и шифра за учество на јавното наддавање, а на подносителите на пријавите кои не доставиле комплетна документација им доставува известување со образложение дека нема да учествуваат на јавното наддавање.

(6) Подносителите на пријави кои доставиле комплетни пријави за учество на јавното наддавање согласно со објавата, на денот на спроведување на јавното наддавање се регистрираат на интернет страницата наведена во објавата со корисничко име и шифрата за учество на јавното наддавање, по што имаат право на учество на јавното наддавање.

(7) Јавното наддавање ќе се одржи доколку учесниците ги исполнуваат условите дадени во објавата. Јавното наддавање ќе се одржи доколку по објавата се пријавил и само еден учесник кој ги исполнува условите дадени во објавата и ја наддаде почетната цена.

(8) Депозитот за учество на јавното наддавање се враќа на подносителот на пријавата за учество на јавното наддавање во целост, во рок од 15 дена од денот на одржувањето на јавното наддавање, а депозитот на најповолниот понудувач му се враќа намален за процент од 10% одреден за трошоците на постапката, во рок од 15 дена од денот на уплатата на вкупната сума постигната на јавното наддавање.

Член 42-в

(1) Јавното наддавање започнува со објавување на почетната цена на недвижната ствар по м2 и се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците. За успешно спроведена постапка на јавно наддавање потребно е да има најмалку едно постапно наддавање над почетната цена по м2, а не може да трае пократко од 15 минути. Јавното наддавање се смета за завршено во моментот на истекот на времето определено во објавата, при што доколку во истекот на последните две минути од определеното време за траење на јавното наддавање, од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема нова дадена понуда.

(2) Јавното наддавање продолжува неограничено се додека во временски интервал од две минути има нова понуда.

Член 42-г

(1) За најповолен понудувач се смета учесникот на јавното наддавање кој понудил последна цена по метар квадратен која претставува највисока цена за продажба на недвижните ствари.

(2) Комисијата по завршувањето на јавното наддавање изготвува записник за спроведеното јавно наддавање кој се доставува до сите учесници на јавното наддавање.

(3) Најповолниот понудувач, во рок од 15 дена од денот на завршувањето на постапката за јавно наддавање, е должен да ги уплати средствата од ставот (1) на овој член, а доколку не ги уплати во овој рок, не му се враќа депозитот, нема да се пристапи кон склучување на договор и се спроведува нова постапка согласно со овој закон.

(4) По завршувањето на постапката за јавно наддавање, со најповолниот понудувач, во рок од пет работни дена по извршената уплата на цената на недвижните ствари, носителот на правото на сопственост склучува договор за продажба на недвижните ствари. На договорот за продажба на недвижните ствари соодветно се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи.

Член 42-д

(1) Учесниците на јавното наддавање имаат право на приговор само по однос на постапката на јавното наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение во рок од пет дена од приемот на приговорот.

(2) Против решението од ставот (1) на овој член може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Член 42-ѓ

(1) Договорот за продажба на недвижните ствари се склучува во писмена форма и особено содржи страни на договорот, предмет на договорот, односно конкретни податоци за недвижните ствари и обврска за купувачот за плаќање на данокот на промет и за нотарските трошоци.

(2) Договорот кој не ги содржи елементите од ставот (1) на овој член е ништовен.

(3) По склучувањето на договорот купувачот во рок од 30 дена истиот го доставува кај нотар заради вршење на солемнизација.“

Член 7

Во членот 57 став (1) по зборовите: „врши со“ се додава зборот „електронско“.

Член 8

Во Главата III дел В во насловот на потточката 3.1 по зборовите: „ствари со“ се додава зборот „електронско“.

Член 9

Во членот 59 по зборовите: „ствари со“ се додава зборот „електронско“.

Член 10

Во членот 61 по зборовите: „движни ствари со“ се додава зборот „електронски“.

Член 11

Подзаконскиот пропис од членот 42-а став (3) од овој закон ќе се донесе во рок од два месеца од денот на влегување во сила на овој закон.

Член 12

Одредбите од членовите 6, 7, 8, 9 и 10 од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2014 година.

Со денот на започнување со примена на одредбите од членовите 6, 7, 8, 9 и 10 од овој закон престануваат да важат членовите 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, и 42 од Законот за користење и располагање со ствари-те на државните органи.

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR SHFRYTEZIM DHE DISPONIM ME SENDET E
ORGANEVE SHTETERORE

Neni 1

Në Ligjin për shfrytezim dhe disponim me sendet e organeve shtetërore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numer 8/2005, 150/2007, 35/11 dhe 166/12), në nenin 16 paragrafi (2) shlyhet.

Neni 2

Në nenin 17-a fjalet: "t'i jape për shfrytezim ose" shlyhen.

Neni 3

Neni 20 ndryshohet si vijon:

"(1) Sendet e patundshme në pronesi shtetërore, Qeveria e Republikës së Maqedonisë mundet perkohesisht ose perhere t'i jape për shfrytezim me ose pa kompensim organeve shtetërore, fondeve, agjencive, drejtorive, ndermarrjeve publike, institucioneve publike, trupave të pavarur rregullatore të themeluara nga shteti, komunave, komunave të Qytetit të Shkupit, Qytetit të Shkupit, shoqatave të qytetareve dhe fondacioneve.

(2) Për nderprerjen e shfrytezimit të sendeve të patundshme në pronesi shtetërore, që i shfrytezojnë organet shtetërore, fondet, agjencite, drejtorite, ndermarrjet publike, institucionet publike, trupat e pavarur rregullatore të themeluara nga shteti, komunat, komunat e Qytetit të Shkupit, Qyteti i Shkupit, shoqatat e qytetareve dhe fondacionet, vendos Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(3) Për nderprerjen dhe dhenien për shfrytezim të sendeve të patundshme në pronesi shtetërore, që i shfrytezojnë organet shtetërore, fondet, agjencite, drejtorite, ndermarrjet publike, institucionet publike, trupat e pavarur rregullatore të themeluara nga shteti, komunat, komunat e Qytetit të Shkupit, Qyteti i Shkupit, shoqatat e qytetareve dhe fondacionet, vendos Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(4) Për nderprerjen e shfrytezimit të sendeve të patundshme të regjistruara në Kadastrën e Patundshmerive të subjekteve që kane pushuar së ekzistuari në qarkullimin juridik, vendos Qeveria e Republikës së Maqedonisë."

Neni 4

Pas nenit 20 shtohet nen i ri 20-a, si vijon:

"Neni 20-a

Sendet e patundshme në të cilat kryhen, perkatesisht duhet të kryhen punet dhe detyrat e organeve të pushtetit shtetëror, fondeve, agjencive, drejtorive, ndermarrjeve publike, institucioneve publike, trupave të pavarur rregullatore të themeluara nga shteti, komunave, komunave të Qytetit të Shkupit, Qytetit të Shkupit, shoqatave të qytetareve dhe fondacioneve, Qeveria e Republikës së Maqedonisë i jep për shfrytezim sipas:

- karakterit dhe specifikës së puneve dhe detyrave,
- kryerjes së puneve dhe detyrave në objekt me qira,
- specifikës së pajisjes së nevojshme për kryerjen e puneve dhe detyrave dhe
- numrit të të punësuarve."

Neni 5

Neni 27-a shlyhet.

Neni 6

Pas nenit 42 shtohet titull i ri dhe gjashte nene të reja 42-a, 42-b, 42-v, 42-g, 42-d dhe 42-gj, si vijojne:

"2.1.1 Shitja e sendeve të patundshme me ankand publik elektronik

Neni 42-a

(1) Shitja e sendeve të patundshme që i shfrytezojnë organet shtetërore kryhet me ankand publik elektronik.

(2) Ministria e Financave - Drejtoria për Pune Pronesore Juridike, e vendos, menaxhon dhe operon me sistemin elektronik për ankand publik të sendeve të patundshme që i shfrytezojnë organet shtetërore. Për shfrytezimin e sistemit elektronik për ankand publik, organet shtetërore të cilat kryejne shitje të sendeve të patundshme nuk paguajne kompensim.

(3) Standardet minimale teknike dhe kushtet në aspekt të menyres së shfrytezimit, pajisjes (harduerit) dhe funksionalitetit të softuerit për ankand publik elektronik, i per cakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të ministrit të Financave.

(4) Proceduren për ankand publik elektronik e zbaton Komisioni për disponim me sende të patundshme dhe të patundshme me shpallje të dhene paraprake të sistemit elektronik për ankand publik edhe në dy gazeta ditore që botohen në gjuhen maqedonase, e që dalin së paku tre muaj para dites së shpalljes dhe një gazete ditore që botohet në gjuhen që e flasin së paku 20% e qytetareve që flasin gjuhen zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase në komunat, komunat e Qytetit të Shkupit dhe Qytetin e Shkupit, në rajonin e të cilit gjenden sendet e patundshme që jane lende e shpalljes, e që del së paku tre muaj para dites së publikimit të shpalljes.

(5) Shpallja për shitjen e sendeve të patundshme detyrimsht i permban të dhenat në vijim për:

- sendin e patundshem që eshte lende e shitjes (siperfaqen dhe numrin e parceles kadastrale ku gjendet),
- cmimin fillestar për meter katror për sendin e patundshem që eshte lende e shitjes,
- afatin për parashtrimin dhe menyren e parashtrimit të fletëparaqitjeve për pjesëmarrje në ankandin publik,
- kohen e fillimit dhe kohezgjatjen e ankandit publik,
- kushtet për pjesëmarrje në ankand publik për personat e huaj fizike dhe juridike,
- depoziten për pjesëmarrje në ankandin publik që eshte 5% nga cmimi i pergjithshem fillestar për shitje dhe llogarine në të cilen paguhet depozita,
- detyrimin e ofertuesit më të volitshem që t'i paguaje mjetet në afat prej 15 diteve nga dita e pranimit të njofimit me shkrim për zgjedhje, në të kunderten nuk do t'i qaset lidhjes së marreveshjes, kurse mjetet e depozituara ofertuesit më të volitshem nuk do t'i kthehen dhe i njeiti nuk do të mund të marre pjese në çdo ankand publik të ardhshem për sendet e patundshme në fjale,

- menyren dhe proceduren për zbatimin e ankandit (menyren e legjitimitetit të pjesëmarrësve në ankand publik, numrin e nevojshem të pjesëmarrësve në pajtim me ligj, hapin minimal të rritjes së vlerës për meter katror të sendit të patundshem, definimin e fillimit dhe fundit të ankandit publik, afatin për pagesen e ofertes më të volitshme, afatin për kthimin e depozites së paguar, detyrimet për pagesen e tatimit mbi qarkullim, detyrimin për shpenzimet për solemnizim të marreveshjes dhe të drejten e kundershimit) dhe

- faqen e internetit në të cilen do të kryhet ankandi publik.

(6) Lartesia e cmimit fillestar për meter katror nga paragrafi (2) alineja 2 e ketij neni nuk mund të jete më e ulet se vlера e percaktuar e sendit të patundshem.

(7) Lartesia e hapit minimal nga paragrafi (2) alineja 8 e ketij neni eshte 1% nga cmimi fillestar për meter katror për shitjen e sendeve të patundshme.

Neni 42-b

(1) Për send të patundshëm i cili është lende e shpalljes për ankand publik, mund të paraqiten për pjesëmarrje të gjithë personat e interesuar vendas dhe të huaj fizike dhe juridike që mund të marrin pronesi mbi sendet e patundshme në territorin e Republikës së Maqedonise, në pajtim me ligjin dhe të cilet i plotesojnë kushtet e dhena në shpallje.

(2) Komisioni është i obliguar që në shpallje të përcaktoje afat për parashtrimin e fletëparaqitjes për pjesëmarrje në ankandin publik.

(3) Afati nga paragrafi 2 i këtij neni, nuk mund të jete më i shkurtër se 10 dite kalendarike e as më i gjatë se 30 dite, duke llogaritur nga dita e publikimit të shpalljes deri në ditën e parashtrimit të fletëparaqitjeve.

(4) Fletëparaqitja për pjesëmarrje në ankand publik duhet t'i përmbajë të gjitha të dhenat dhe deshmite që janë përcaktuar në shpalljen për ankand publik.

(5) Komisioni, pas pranimit të fletëparaqitjeve, përcakton nese janë dorezuar në afatin e caktuar dhe nese janë të kompletuara në pajtim me kushtet në shpallje e që më pas i njofton parashtruesit e fletëparaqitjeve në formë elektronike. Parashtruesve të fletëparaqitjeve që janë të kompletuara, komisioni në afat prej tri diteve nga dita e dorezimit të ofertave u dorezon emer të shfrytëzuesit dhe shifer për pjesëmarrje në ankandin publik, kurse parashtruesve të fletëparaqitjeve që nuk kanë dorezuar dokumentacion të kompletuar u dorezon njoftim me arsyetimin se nuk do të marrin pjesë në ankandin publik.

(6) Parashtruesit e fletëparaqitjeve që kanë dorezuar fletëparaqitje të kompletuara për pjesëmarrje në ankandin publik në pajtim me shpalljen, në ditën e zbatimit të ankandit publik regjistrohen në faqen e internetit të theksuar në shpallje me emer të shfrytëzuesit dhe shifren për pjesëmarrje në ankandin publik, me ç'rast kanë të drejtë për pjesëmarrje në ankandin publik.

(7) Ankandi publik do të mbahet nese pjesëmarrësit i plotesojnë kushtet e dhena në shpallje. Ankandi publik do të mbahet për shpalljen është paraqitur vetëm një pjesëmarrës që i ploteson kushtet e dhena në shpallje dhe ofron cmim më të madh sesa cmimi fillestar.

(8) Depozita për pjesëmarrje në ankandin publik i kthehet parashtruesit të fletëparaqitjes për pjesëmarrje në ankand publik në teresi, në afat prej 15 diteve nga dita e mbajtjes së ankandit publik, kurse depozita ofertuesit më të volitshëm i kthehet e zvogeluar për perqindje prej 10%, të dedikuar për shpenzimet e procedurës, në afat prej 15 diteve nga dita e pagesës së shumës së përgjithshme të arritur të ankandit publik.

Neni 42-v

(1) Ankandi publik fillon me shpalljen e cmimit fillestar të sendit të patundshëm për m2 dhe zbatohet nepermjet ankandit nga pjesëmarrësit. Për procedure të zbatuar me sukses të ankandit publik nevojitet të kete së paku një ankand gradual mbi cmimin fillestar për m2, e që nuk mund të zgjase më shkurtër se 15 minuta. Ankandi publik konsiderohet si i perfunduar në momentin e skadimit të kohës së përcaktuar në shpallje, me ç'rast nese në kalimin e dy minutave të fundit të kohës së caktuar për kohezgjatjen e ankandit publik, nga pjesëmarrësit është dhene oferte, afati i fundit për perfundimin e ankandit publik vazhdohet edhe për dy minuta, e do të perfundoje kur për periudhe prej dy minutave në vijim nuk ka oferte të dhene të re.

(2) Ankandi publik vazhdon në menyre të pakufizuar derisa në interval kohor prej dy minutave ka oferte të re.

Neni 42-g

(1) Ofertues më i volitshëm konsiderohet pjesëmarrësi në ankand publik i cili e ka ofruar cmimin e fundit për meter katror që paraqet cmim më të lartë për shitjen e sendeve të patundshme.

(2) Komisioni pas perfundimit të ankandit publik perpiilon procesverbal për ankandin e zbatuar publik që dorezohet te të gjithë pjesëmarrësit e ankandit publik.

(3) Ofertuesi më i volitshëm në afat prej 15 diteve nga dita e perfundimit të procedurës për ankandin publik është i obliguar që t'i paguaje mjetet nga paragrafi (1) i këtij neni, e nese nuk i paguan në kete afat, nuk i kthehet depozita, nuk do t'i qaset lidhjes së marreveshjes dhe zbatohet procedure e re në pajtim me kete ligj.

(4) Pas perfundimit të procedurës për ankand publik, me ofertuesin më të volitshëm në afat prej pese diteve të punës pas pagesës së kryer të cmimit të sendeve të patundshme, bartesi i të drejtës së pronesisë lidh marreveshje për shitjen e sendeve të patundshme. Për marreveshjen për shitjen e sendeve të patundshme në menyre perkatese zbatohen dispozitat e Ligjit për marrëdhënie obligative.

Neni 42-d

(1) Pjesëmarrësit në ankand publik kanë të drejtë për kundërshtim, vetëm në lidhje me proceduren e ankandit publik, në afat prej tri diteve nga mbajtja e ankandit publik te Komisioni, i cili vendos për kundërshtimin me aktvendim në afat prej pese diteve nga pranimi i kundërshtimit.

(2) Kunder aktvendimit nga paragrafi (1) i këtij neni mund të parashtrohet ankese te Komisioni shtetëror për vendimmarrje në procedure administrative dhe procedure nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë.

Neni 42-gj

(1) Marreveshja për shitje të sendeve të patundshme lidhet në forme me shkrim dhe vecanerisht përmban: palet e marreveshjes, lenden e marreveshjes, perkatesisht të dhena konkrete për sendet e patundshme dhe detyrimin e bleresit për pagesen e tatimit mbi qarkullim dhe për shpenzimet e noterit.

(2) Marreveshja që nuk i përmban elementet nga paragrafi (1) i këtij neni është e pavlefshme.

(3) Pas lidhjes së marreveshjes, bleresi në afat prej 30 diteve, e dorezon atë në noter për kryerje të solemnizimit."

Neni 7

Në nenin 57 paragrafi (1) pas fjaleve: "kryen me" shtohet fjala "elektronik".

Neni 8

Në kreun III, pjesa V, në titullin e nenpikes 3.1. pas fjaleve: "sendeve me" shtohen fjalet: "elektronik".

Neni 9

Në nenin 59 pas fjaleve: "sendeve me" shtohet fjala "elektronik".

Neni 10

Në nenin 61 pas fjaleve: "sendeve të tundshme me" shtohet fjala "elektronik".

Neni 11

Rregulla nenligjore nga neni 42-a paragrafi (3) i këtij ligji do të miratohet në afat prej dy muajve nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji.

Neni 12

Dispozitat nga nenet 6, 7, 8, 9 dhe 10 të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen nga 1 janari 2014.

Për marrjen e lejes nga paragrafi 1 i këtij neni, me kërkesë nevojitet të dorëzohet kopje nga leja e fundit për drejtim të mjetit hekurudhor të verifikuar te noteri, vërtetim për aftësi fizike dhe vërtetim për aftësi profesionale psikologjike nëpërmjet kontrollit të kryer nga institucioni i autorizuar shëndetësor.

Personat nga paragrafi 1 i këtij neni janë të obliguar që deri në skadimin e vlefshmërisë së lejes për makinist, ta plotësojnë arsimin e tyre në pajtim me nenin 28 paragrafi (1) alineja 1 të Ligjit për siguri në sistemin hekurudhor.

Nëse personat nuk e plotësojnë arsimin e tyre në pajtim me paragrafin 3 të këtij neni, nuk do të mund ta përtërijnë lejen për makinist në pajtim me ligjin.

Neni 6

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për siguri në sistemin hekurudhor.

Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3309.

Brз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешната пловидба, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 октомври 2013 година.

Бр. 07-3738/1
3 октомври 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА

Член 1

Во Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2007, 26/2009, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12 и 15/13), по членот 65 се додава нов член 65-а, кој гласи:

„Член 65-а

Ако чамец не е впишан во Регистарот на чамци и нема исправа за способност за пловидба, за истиот Капетанијата може да издаде привремена пловидбена дозвола заради тестирање на чамецот и за промотивни цели со чамецот, со рок на важност од 30 дена од денот на издавањето.

За издавање на привремена пловидбена дозвола сопственикот на чамецот до Капетанијата поднесува барање во кое се наведува причината за издавање на привремена пловидбена дозвола, податоци за сопственикот на чамецот, тип на чамецот, број на трупот, материјал од кој е изграден чамецот, димензии на чамецот, вид на мотор и број на мотор.

Кон барањето за издавање на привремена пловидбена дозвола се приложува доказ за сопственост за пловниот објект, свидетелство за грабда, односно декларација за сообразност на пловниот објект и полиса за осигурување од одговорност за штета причинета на трети лица.“

Член 2

По членот 296 се додава нов член 296-а, кој гласи:

„Член 296-а

„Ако инспекторот за безбедност во внатрешната пловидба утврди дека сопственик, односно корисник на пловен објект не се придржува на ограничувањата за забрана за пловидба согласно со членовите 23 и 25 став 1 од овој закон, со пловниот објект превезува над дозволеният број на патници, натовари брод надвор од границите на дозволеното оптоварување, не обезбеди појаси за спасување за лицата кои се наоѓаат на пловниот објект и управувањето со чамец го довери на лице кое нема уверение за управување со чамец, ќе донесе решение за привремено одземање на пловниот објект. Инспекторот за безбедност во внатрешната пловидба е должен веднаш да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка, а најдоцна во рок од 48 часа од денот на одземањето на пловниот објект и да го извести судот за извршеното привремено одземање на пловниот објект.

Инспекторот за безбедност во внатрешната пловидба привремено одземените пловни објекти ги чува на места определени од Капетанијата.“

Член 3

Во членот 297 зборовите: „односно дека на пловниот објект има натоварено поголем број на патници или поголема количина на стока од дозволената“ се бришат.

Член 4

Во членот 301 ставот 4 се менува и гласи:

„За прекршокот утврден во ставот 1 алинеи 10, 16, 18, 22, 23 и 25 на овој член, покрај глобата од ставот 1 на овој член, на правното лице може да му се изрече и прекршочна мерка времено одземање на пловен објект. Трошоците кои ќе настанат од спроведувањето на решението за времено одземање на пловниот објект до истекот на рокот за враќање на пловниот објект паѓаат на товар на сторителот на прекршокот.“

Член 5

Во членот 303 ставот 3 се менува и гласи:

„За прекршокот утврден во ставот 1 алинеи 10, 16, 18, 22, 23 и 25 на овој член, покрај глобата од ставот 1 на овој член, на трговец поединец може да му се изрече и прекршочна мерка времено одземање на пловен објект. Трошоците кои ќе настанат од спроведувањето на решението за времено одземање на пловниот објект до истекот на рокот за враќање на пловниот објект паѓаат на товар на сторителот на прекршокот.“

Член 6

Во членот 304 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„За прекршокот утврден во ставот 1 алинеи 8, 13, 15, 19, 20 и 23 на овој член, покрај глобата од ставот 1 на овој член, на физичко лице може да му се изрече и прекршочна мерка времено одземање на пловен објект. Трошоците кои ќе настанат од спроведувањето на решението за времено одземање на пловниот објект до истекот на рокот за враќање на пловниот објект паѓаат на товар на сторителот на прекршокот.“

Член 7

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за внатрешната пловидба.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR LUNDRIM TË BRENDSHËM**

Neni 1

Në Ligjin për lundrim të brendshëm ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 55/2007, 26/2009, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12 dhe 15/13), pas nenit 65 shtohet nen i ri 65-a si vijon:

"Neni 65-a

Nëse barka nuk është regjistruar në regjistrin e barkave dhe nuk ka dokument për aftësi të lundrim, për të njëjtën Kapitaneria mund të lëshojë leje të përkohshme për lundrim për testim të barkës dhe për qëllime promovuese me barkën, me afat të vlefshmërisë prej 30 ditësh nga dita e lëshimit.

Për lëshimin e lejes së përkohshme për lundrim pronari i barkës të Kapitaneria parashtrohet kërkesë në të cilën shënohen shkaku për lëshimin e lejes së përkohshme për lundrim, të dhëna për pronarin e barkës, tipi i barkës, numri i trupit, materiali prej të cilit është ndërtuar barka, dimensionet e barkës, lloji i motorit dhe numri i motorit.

Me kërkesë për lëshimin e lejes së përkohshme për lundrim dorëzohen dëshmi për pronësinë e objektit lundruar, dëshmi për ndërtim, përkatësisht deklarata për përputhshmëri të objektit lundruar dhe policë për sigurim të përgjegjësisë për dëmin e shkaktuar personave të tretë."

Neni 2

Pas nenit 296 shtohet nen i ri 296-a si vijon:

"Neni 296-a

Nëse inspektori për siguri në lundrimin e brendshëm konstaton se pronari përkatësisht shfrytëzuesi i objektit lundruar nuk u përmbahet kufizimeve për ndalim të lundrimin në pajtim me nenet 23 dhe 25 paragrafi 1 të këtij ligji, me objektin lundruar transporton udhëtarë mbi numrin e lejuar, ngarkon anije jashtë kufijve të ngarkimit të lejuar, nuk siguron breza shpëtimi për personat të cilët gjenden në objektin lundruar dhe drejtimin e barkës ia beson personit i cili nuk ka certifikatë për drejtim të barkës, do të miratojë aktvendim për marrje të përkohshme të objektit lundruar. Inspektori për siguri në lundrimin e brendshëm është i obliguar që menjëherë të parashtrojë kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje, e më së voni në afat prej 48 orësh nga dita e marrjes së objektit lundruar dhe ta njoftojë gjykatën për marrjen e përkohshme të kryer të objektit lundruar.

Inspektori për siguri në lundrimin e brendshëm objektet lundruar të marra përkatësisht i ruan në vende të përcaktuara nga Kapitaneria."

Neni 3

Në nenin 297 fjalët: "përkatësisht se në objektin lundruar ka ngarkuar numër më të madh të udhëtarëve ose sasi më të madhe të mallit nga e lejuara" shlyhen.

Neni 4

Në nenin 301 paragrafi 4 ndryshohet si vijon:

"Për kundërvajtjen e përcaktuar në paragrafin 1 alinetë 10, 16, 18, 22, 23 dhe 25 të këtij ligji, krahas gjobës nga paragrafi 1 i këtij neni, personit juridik mund t'i shqiptohet edhe masë për kundërvajtje marrje e përkohshme e objektit lundruar. Shpenzimet që do të shkaktohen nga zbatimi i aktvendimit për marrjen e përkohshme të objektit lundruar deri në skadimin e afatit për kthim të objektit lundruar, janë në ngarkim të kryerësit të kundërvajtjes."

Neni 5

Në nenin 303 paragrafi 3 ndryshohet si vijon:

"Për kundërvajtjen e përcaktuar në paragrafin 1 alinetë 10, 16, 18, 22, 23 dhe 25 të këtij neni, krahas gjobës nga paragrafi 1 i këtij neni, tregtarit individ mund t'i shqiptohet edhe masë për kundërvajtje marrje e përkohshme e objektit lundruar. Shpenzimet që do të shkaktohen nga zbatimi i aktvendimit për marrjen e përkohshme të objektit lundruar deri në skadimin e afatit për kthim të objektit lundruar, janë në ngarkim të kryerësit të kundërvajtjes."

Neni 6

Në nenin 304 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si vijon:

"Për kundërvajtjen e përcaktuar në paragrafin 1 alinetë 8, 13, 15, 19, 20 dhe 23 të këtij neni, krahas gjobës nga paragrafi 1 i këtij neni, personit fizik mund t'i shqiptohet edhe masë për kundërvajtje marrje e përkohshme e objektit lundruar. Shpenzimet që do të shkaktohen nga zbatimi i aktvendimit për marrjen e përkohshme të objektit lundruar deri në skadimin e afatit për kthim të objektit lundruar, janë në ngarkim të kryerësit të kundërvajtjes."

Neni 7

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për lundrim të brendshëm.

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3310.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за градежно земјиште, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 октомври 2013 година.

Бр. 07-3739/1
3 октомври 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Член 1

Во Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 17/11, 53/11, 144/12 и 25/13), во членот 14 став (2) по зборот „разменува“ се става записка и се додаваат зборовите: „да се заснова право на стварна службеност“.

Член 2

Во членот 15 по ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

„(6) На градежно земјиште сопственост на Република Македонија може да се заснова право на стварна службеност со непосредна спогодба во согласност со овој закон и Законот за сопственост и други стварни права.“

Во ставот (6) кој станува став (7) по зборовите: „под закуп“ се става записка и се додаваат зборовите: „како и за засновањето на право на стварна службеност“.

Член 3

Во членот 17 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) На градежно земјиште сопственост на Република Македонија предвидено со урбанистичко-планска документација или проект за инфраструктура за линиски водови, за поставување на гасоводни, нафтоводни, водоводни и други цевки, воздушно спроведување на телевизиски, телекомуникациски, електрични и други кабли, може да се заснова право на стварна службеност согласно со овој закон и Законот за сопственост и други стварни права.“

Во ставот (2) кој станува став (3) првата реченица се менува и гласи: „(3) На градежно земјиште во заштитниот појас на патиштата можат да се поставуваат подземни инфраструктурни објекти за заедничка економична употреба, со засновање на право на стварна службеност согласно со овој закон, врз основа на проект за инфраструктура.“

Член 4

Во членот 18 став (1) сврзникот „и“ се заменува со записка и по зборот „закуп“ се додаваат зборовите: „и стварна службеност“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Средствата од отуѓувањето, закупнината и од надоместокот за правото на стварна службеност на градежното земјиште сопственост на Република Македонија се уплатуваат на посебна сметка во рамките на трезорската сметка. Приходите од овие средства се распределуваат во сооднос 20% за Република Македонија и 80% за општините и општините во градот Скопје, во зависност од местоположбата на градежното земјиште кое е предмет на отуѓување, давање под закуп и засновање на стварна службеност.“

Во ставот (4) во првата реченица по зборовите: „и закупнината“ се става записка и се додаваат зборовите: „како и од надоместокот за стварна службеност“.

Член 5

Членот 44 се менува и гласи:

„(1) Лицето кое е носител на правото на градење на објект од јавен интерес утврден со закон, може да заснова право на стварна службеност на градежно земјиште сопственост на Република Македонија.

(2) Постапките за засновање на право на стварна службеност од ставот (1) на овој член ги водат општините, општините во градот Скопје и градот Скопје секоја на своето подрачје утврдено со закон или органот на државната управа надлежен за работите од областа на управувањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општините кои немаат преземено надлежност за управување со градежното земјиште, а се поведува врз основа на барање на лицето од ставот (1) на овој член.

(3) Постапките за засновање на право на стварна службеност од ставот (1) на овој член во рамките на технолошките индустриски развојни зони ги води ДТИРЗ, а се поведува врз основа на барање на лицето од ставот (1) на овој член.

(4) Постапките за засновање на право на стварна службеност од ставот (1) на овој член во рамките на туристичките развојни зони и автокампови ги води Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, а се поведува врз основа на барање на лицето од ставот (1) на овој член.

(5) Кон барањето од ставовите (2), (3) и (4) на овој член се приложува:

- доказ за регистрација, доколку подносителот на барањето е правно лице, односно фотокопија од лична карта или патна исправа ако подносител на барањето е физичко лице,

- имотен лист за градежното земјиште сопственост на Република Македонија, кој до денот на поднесувањето не е постар од 30 дена,

- извод од урбанистички план, урбанистичка планска документација или проект за инфраструктура за линиски водови во согласност со Законот за просторно и урбанистичко планирање,

- геодетски елаборат за нумерички податоци изработен согласно со проектот за инфраструктура и

- уверение за историски преглед на извршените запишувања во катастарот на недвижностите за предметното градежно земјиште сопственост на Република Македонија за периодот од кога е востановен катастар на земјиште во катастарската општина со идентификација на катастарска парцела и катастарска општина.

(6) По барањето за засновање на право на стварна службеност општините, општините во градот Скопје, градот Скопје односно органот на државната управа надлежен за работите од областа на управувањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија во случаите од членот 46 став (7) од овој закон, ДТИРЗ, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, донесуваат решение за засновање на право на стварна службеност или за одбивање на барањето за засновање на право на стварна службеност.

(7) Решението од ставот (6) на овој член содржи:

- податоци за лицето/лицата кое се стекнува со правото на стварна службеност на градежното земјиште,

- податоци за градежното земјиште од јавната книга за запишување на правата на недвижностите, односно од геодетскиот елаборат од ставот (3) алинеја 4 на овој член,

- клаузула за висината и за исполнување на обврската за плаќање на надоместок за користење на послужната ствар - градежно земјиште,

- рок за исполнување на обврската за плаќање на надоместок за користење на послужната ствар - градежно земјиште,

- времетраење на стварната службеност,

- клаузула за поништување на решението, ако не се исполни обврската за плаќање на надоместок и

- клаузула дека конечното и извршно решение е основно за запишување на правото на стварна службеност во јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

(8) Против решението од ставот (6) на овој член барателот може да изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

(9) Формата и содржината на барањето од ставовите (2), (3) и (4) на овој член ги пропишува министерот.“

Член 6

По членот 44 се додава нов член 44-а, кој гласи:

„Член 44-а

На градежното земјиште сопственост на физички и правни лица може да се заснова реален товар.“

Член 7

Во членот 46 став 9 по зборовите: „објекти сопственост на Република Македонија“ се додаваат зборовите: „сопственост на општините, општините во градот Скопје, односно градот Скопје и сопственост на јавните претпријатија основани од Владата на Република Македонија и на јавните претпријатија основани од општините, општините во градот Скопје, односно градот Скопје“.

Член 8

Во членот 47 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Комисијата е должна на денот на објавувањето на објавата во дневен весник, да ги објави податоците и целокупната документација за градежните парцели предмет на отуѓување на интернет страницата на која ќе се врши јавното наддавање.“

Ставот (3) станува став (4).

Во ставот (4) кој станува став (5) по зборовите: „како и функционалноста“ се додаваат зборовите: „и начинот на користење“.

Член 9

Во членот 49 став (1) алинеја 7 по зборовите: „писменото известување за избор“ се додаваат зборовите: „и до Комисијата да достави доказ за извршената уплата со целокупната документација потребна за учество на јавното наддавање“.

Член 10

Во членот 55 став (1) зборовите: „писмена пријава за учество на јавно наддавање“ се заменуваат со зборовите: „пријава за учество на јавно наддавање по електронски пат“.

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Начинот на поднесување на пријавата за учество на јавно наддавање по електронски пат го пропишува министерот.“

Ставот (2) станува став (3).

Член 11

Во членот 57 став (3) зборот „понуди“ се заменува со зборот „пријави“.

Член 12

Во членот 61 став (3) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додаваат зборовите: „до Комисијата да достави доказ за извршената уплата со целокупната документација потребна за учество на јавното наддавање.“

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Доколку најповолниот понудувач ги уплати средствата од ставот (1) на овој член, а не ја достави документацијата потребна за учество на јавното наддавање, односно достави документација врз основа на која не може да се склучи договор, средствата од ставот (1) на овој член не му се враќаат.“

Член 13

Во членот 63 став (1) зборовите: „извршената уплата на цената на земјиштето“ се заменуваат со зборовите: „доставување на доказ за извршена уплата со целокупната документација потребна за учество на јавното наддавање“.

Член 14

Во членот 65 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

„(3) Барањето од ставот (2) на овој член се поднесува на електронски начин. Начинот за поднесување на барањето го пропишува министерот.

(4) Барателот по завршувањето на постапката од ставот (1) на овој член, при вршењето на солемнизација на договорот кај нотар, е должен сите докази и прилози да ги достави во оригинал на нотарот каде што ќе се врши солемнизацијата на истиот.“

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (5), (6) и (7).

Член 15

Во членот 68 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Доколку во рамките на градежната парцела има повеќе сопственици на земјиштето, барањето од ставот (1) на овој член може да го поднесе и само еден од сопствениците кој има повеќе од 30% сопственост од градежната парцела, со приложување на изјава заверена на нотар со која останатите сопственици на градежната парцела се откажуваат од правото да бидат подносиители на барањето.“

Ставот (2) станува став (3).

Член 16

Во членот 69 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Доколку во рамките на градежната парцела, освен Република Македонија има и други сопственици на градежното земјиште, барањето од ставот (1) на овој член може да го поднесе носителот на правото на сопственост на објектот, со приложување на изјава заверена на нотар со која останатите сопственици на градежното земјиште се согласуваат сопственикот на објектот да го поднесе барањето од ставот (1) на овој член.“

Ставот (2) станува став (3).

Член 17

Во членот 69-а ставот (2) се менува и гласи:

„Градежното земјиште сопственост на Република Македонија може да се отуѓи со непосредна спогодба на сопствениците на објекти или посебни делови од објекти за кои е донесено решение согласно со Законот за постапување со бесправно изградени објекти врз основа на кое се запишани во јавната книга на недвижности, и тоа:

- градежното земјиште под објектот, односно делот од објектот за кој е донесено решение согласно со Законот за постапување со бесправно изградени објекти и

- градежното земјиште кое се наоѓа во рамките на градежната парцела, а не претставува земјиште под објектот.“

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Градежното земјиште од ставот (2) на овој член се отуѓува по завршување на постапката од ставот (2) алинеја 1 на овој член или истовремено со отуѓувањето на земјиштето под објектот.“

Ставот (3) кој станува став (4) се менува и гласи:

„(4) Висината на цената на градежното земјиште од ставот (2) на овој член се утврдува во зависност од намената и површината на градежната парцела согласно со прописот од членот 15 став (6) од овој закон.“

Член 18

Во членот 70 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Доколку во рамките на градежната парцела, освен Република Македонија има и други сопственици на градежното земјиште, барањето од ставот (1) на овој член може да го поднесе носителот на правото на сопственост на објектот, со приложување на изјава заверена на нотар со која останатите сопственици на градежното земјиште се согласуват сопственикот на објектот да го поднесе барањето од ставот (1) на овој член.“

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4).

Член 19

Во членот 74 став (1) точка 6 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.

Во точката 7 точката се заменува со сврзникот „и“.

По точката 7 се додава нова точка 8, која гласи:

„8) одредба дека во случај на раскинување на договорите заради неисполнување на обврските во договорот од страна на купувачот, 80% од вкупната сума од отуѓувањето, односно давањето под долготраен закуп не се враќаат на купувачот, односно закупецот.“

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Во случаите при раскинување на договорите согласно со ставот (1) точка 8 на овој член, средствата кои се враќаат на купувачот, односно закупецот се исплаќаат од буџетот на општината на чие подрачје се наоѓа градежното земјиште.“

Ставот (3) кој станува став (4) се менува и гласи:

„(4) Договорот кој не ги содржи елементите од ставот (1) на овој член и кој е склучен врз основа на спроведена постапка спротивно на одредбите од овој закон е ништовен.“

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Правата и обврските од договорот во случај на пренос на правото на сопственост на градежното земјиште се пренесуваат на новиот носител на правото на сопственост на градежното земјиште.“

Член 20

Во членот 75 став (4) процентот „20%“ се заменува со процентот „80%“.

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Неисполнување на обврските од членот 74 став (7) од овој закон, односно по паѓање на купувачот, односно закупецот во задолжување со исполнување на обврската три месеци последователно, претставува основ отуѓувачот, односно закуподавачот, по три последователни месечни повици за извршување, како доверител со изјава за неисполнување на обврските од договорот да побара потврда за извршност на договорот,

односно да побара наплата на договорената казна што претставува и основ за еднострано раскинување на договорот, при што 80% од вкупната сума од отуѓувањето, односно давањето под долготраен закуп, не му се враќаат на купувачот, односно закупецот.“

Член 21

Во членот 88 став (3) алинејата 6 се брише.

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Органот надлежен за водење на постапката од овој член прибавува известување од органот на државната управа надлежен за имотнoprавните работи на подрачјето каде што се наоѓа градежното земјиште, дали за градежното земјиште има поведено постапка за приватизација и дали, доколку е поведена истата, е завршена. Доколку органот на државната управа надлежен за имотнoprавните работи на подрачјето каде што се наоѓа градежното земјиште не одговори во рок од 60 дена, ќе се смета дека нема поведено постапка за приватизација.“

Во ставот (5) кој станува став (6) алинејата 4 се менува и гласи:

„- рок за исполнување на обврската за плаќање на данок на промет во рок од 30 дена од правосилноста на решението.“

Ставот (6) се брише.

Член 22

Во членот 105 став (1) по зборовите: „согласно со членовите“ се додаваат зборовите: „44 став (2)“.

Член 23

Во членот 109 став (1) алинејата 4 се брише.

Во алинејата 5 сврзникот „и“ се заменува со запирка.

Во алинејата 6 зборовите: „членот 88 став (3)“ се заменуваат со зборовите: „членот 88 ставови (3) и (4)“, а точката на крајот од реченицата се заменува со запирка.

По алинејата 6 се додаваат три нови алинеи 7, 8 и 9, кои гласат:

„- склучи договор за отуѓување на градежно земјиште по пат на јавно наддавање, спротивно на членот 47 од овој закон,

- не побара потврда за извршност на договорот, односно не побара наплата на договорената казна, согласно со членот 75 став (5) од овој закон и

- не го водат Регистарот на отуѓено и дадено под долготраен и краткотраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, согласно со членот 82 од овој закон.“

Член 24

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 25

Започнатите постапки за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, по пат на непосредна спогодба до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе продолжат според одредбите од овој закон.

За започнатите постапки од посебните случаи за стекнување на право на сопственост на градежно земјиште до денот на влегувањето во сила на овој закон, органот надлежен за водење на постапката од членот 88 став (2) од овој закон е должен во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон да поднесе

барање за прибавување на известување од органот на државната управа надлежен за имотноправните работи на подрачјето каде што се наоѓа градежното земјиште, дали за градежното земјиште има поведено постапка за приватизација и дали, доколку е поведена истата, е завршена.

Доколку органот на државната управа за имотно-правни работи на подрачјето каде што се наоѓа градежното земјиште не одговори на барањето од ставот 2 на овој член во рок од 60 дена од денот на добивањето на барањето, ќе се смета дека нема поведено постапка за приватизација.

Член 26

Одредбите на членовите 9, 10, 12, 13 и 14 од овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 2014 година.

Член 27

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за градежно земјиште.

Член 28

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR TOKE NDERTIMORE

Neni 1

Në Ligjin për toke ndertimore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 17/11, 53/11, 144/12 dhe 25/13), në nenin 14 paragrafi (2) pas fjales "shkemben" vendoset presje dhe shtohen fjalet: "të themeloje të drejte të servitutit real".

Neni 2

Në nenin 15 pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon:

"(6) Në toke ndertimore në pronesi të Republikës së Maqedonisë mund të themelohet e drejta e servitutit real me marrëveshje të drejtperdrejte në pajtim me kete ligj dhe Ligjin për pronesi dhe të drejta tjera reale."

Në paragrafin (6) që behet paragraf (7) pas fjaleve: "me qira" vihet presje dhe shtohen fjalet: "si dhe për themelimin e të drejtes së servitutit real".

Neni 3

Në nenin 17 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

"(2) Në toke ndertimore në pronesi të Republikës së Maqedonisë të parapare me dokumentacionin e planit urbanistik ose projekt për infrastrukture për percues në linja, për vendosjen e gypave gazsjelles, naftesjelles, ujesjelles dhe të tjere, vendosje ajrore të kabllove televizive, të telekomunikacionit, elektrike dhe të tjera, mund të themelohet e drejte e servitutit real në pajtim me kete ligj dhe Ligjin për pronesi dhe të drejta tjera reale."

Në paragrafin (2) që behet paragraf (3) fjalia e pare ndryshohet si vijon: "(3) Në toke ndertimore në brezin mbrojtës të rrugëve mund të vendosen objekte infrastrukture nentokesore për perdorim të perbashket ekonomik, me themelimin e të drejtes së servitutit real në pajtim me kete ligj, në baze të projektit për infrastrukture."

Neni 4

Në nenin 18 paragrafi (1) lidheza "dhe" zevendesohet me presje dhe pas fjales "qira" shtohen fjalet: "dhe servitutit real".

Paragrafi (2) ndryshon si vijon:

"Mjetet nga tjetersimi, qiraja dhe nga kompensimi për të drejten e servitutit real të tokes ndertimore në pronesi të Republikës së Maqedonisë paguhën në llogari të vecante në kuader të llogarise së trezorit. Të ardhurat nga keto mjete ndahen në raport 20% për Republikën e Maqedonisë dhe 80% për komunitat dhe komunitat në qytetin e Shkupit, varesisht nga vendpozita e tokes ndertimore që është lende e tjetersimit, dhenies me qira dhe themelimin e servitutit real."

Në paragrafin (4) në fjaline e pare pas fjaleve: "dhe qiraja" vihet presje dhe shtohen fjalet: "si dhe nga kompensimi i servitutit real."

Neni 5

Neni 44 ndryshohet si vijon:

"(1) Personi që është bartes i të drejtes së ndertimit të objektit me interes publik i percaktuar me Ligj, mund të themeloje të drejten e servitutit real të tokes ndertimore në pronesi të Republikës së Maqedonisë.

(2) Procedurat për themelimin e të drejtes së servitutit real nga paragrafi (1) i ketij neni i udheheqin komunitat, komunitat e qytetit të Shkupit dhe qyteti i Shkupit secili në rajonin e vet të percaktuar me ligj ose organi i administrates shteterore kompetent për kryerjen e puneve që kane të bejne me menaxhim me token ndertimore në pronesi të Republikës së Maqedonisë në territorin e komunave që nuk kane marre kompetence për menaxhim me token ndertimore, e ngritet në baze të kerkeses së personit nga paragrafi 1 i ketij neni.

(3) Procedurat për themelimin e të drejtes së servitutit real nga paragrafi (1) i ketij neni në kuader të zonave zhvillimore industriale teknologjike i udheheq DZZHIT, e ngriten në baze të kerkeses së personit nga paragrafi 1 i ketij neni.

(4) Procedurat për themelimin e të drejtes së servitutit real nga paragrafi (1) i ketij neni në kuader të zonave zhvillimore turistike dhe autokampeve i udheheq Agjencia për Promovim dhe Mbeshtetje të Turizimit, e ngriten në baze të kerkeses së personit nga paragrafi 1 i ketij neni.

(5) Me kerkese nga paragrafet (2), (3) dhe (4) të ketij neni bashkengjiten:

- deshmia për regjistrimin nese parashtruesi i kerkeses është person juridik, perkatesisht fotokopje nga leternjoftimi ose dokumentit i udhetimit nese parashtruesi i kerkeses është person fizik,

- fletepronesia për token ndertimore pronesi e Republikës së Maqedonisë, e cila deri në ditën e parashtrimit nuk është më e vjeter se 30 dite,

- certifikata nga plani urbanistik, dokumentacioni i planit urbanistik ose projekti për infrastrukture për percues të linjes në pajtim me Ligjin për planifikim hapësinor dhe urbanistik,

- elaborat gjeodezik për të dhena numerike të perpiluar në pajtim me projektin për infrastrukture dhe

- certifikate për pasqyre historike të regjistrimeve të kryera në kadastrën e patundshmerive për token ndertimore në fjale pronesi e Republikës së Maqedonisë për periudhën prej kur është themeluar kadastra e tokes në komunën kadastrale, me identifikim të parceles kadastrale dhe komunës kadastrale.

(6) Pas kerkeses për realizimin e të drejtes së servitutit real, komunat, komunat në qytetin e Shkupit, qyteti i Shkupit perkatesisht organi i administrates shtetore kompetent për kryerjen e puneve që kanë të bëjnë me menaxhimin me token ndertimore në prones të Republikës së Maqedonisë në rastet nga neni 46 paragrafi (7) i këtij ligji, DZZHIT, Agjencia për Promovim dhe Mbeshtetje të Turizmit, marrin aktvendime për themelimin e të drejtes së servitutit real, ose për refuzim të kerkeses për themelimin e të drejtes së servitutit real.

(7) Aktvendimi nga paragrafi (6) i këtij neni përmban:

- të dhëna për personin/personat që e marrin të drejten e servitutit real të tokës ndertimore,

- të dhëna për token ndertimore nga regjistri publik për regjistrimin e të drejtave të patundshmerive, perkatesisht nga elaborati gjeodezik nga paragrafi (3) alineja 4 të këtij neni,

- klauzole për lartësinë dhe për plotesimin e obligimit për pagesen e kompensimit për shfrytëzimin e lëndës shfrytëzuese-tokës ndertimore,

- afatin për plotesimin e obligimit për pagesë të kompensimit për shfrytëzim të lëndës shfrytëzuese-tokës ndertimore,

- kohezgjatjen e servitutit real,
- klauzole për prishjen e aktvendimit, nese nuk plotësohet obligimi për pagesë të kompensimit dhe
- klauzole se vendimi perfundimtar dhe ekzekutiv është baze për regjistrimin e të drejtes së servitutit real në regjistrin publik për regjistrimin e të drejtave të patundshmerive.

(8) Kunder aktvendimit nga paragrafi (6) i këtij neni kerkuesi mund të parashtrorje ankese në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit te Komisioni Shtetëror për Vendosje në Procedure Administrative dhe Procedure nga Marredhenia e Punes Në Shkallë të Dytë.

(9) Formen dhe përmbajtjen e kerkeses nga paragrafet (2), (3) dhe (4) të këtij neni i percakton ministri."

Neni 6

Pas nenit 44 shtohet nen i ri 44-a, si vijon:

"Neni 44 -a

Në toke ndertimore në pronesi të personave fizike dhe juridike mund të krijohet ngarkese reale".

Neni 7

Në nenin 46 paragrafi 9 pas fjaleve: "objekte pronesi të Republikës së Maqedonisë" shtohen fjalet: "pronesi të komunave, komunave të qytetit të Shkupit, perkatesisht qytetit të Shkupit dhe pronesi të ndermarrjeve publike të themeluara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe të ndermarrjeve publike të themeluara nga komunitat, komunitat e qytetit të Shkupit, perkatesisht qyteti i Shkupit".

Neni 8

Në nenin 47 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

"(3) Komisioni është i detyruar që në ditën e publikimit të shpalljes në gazeten ditore, t'i shpallë të dhenat dhe dokumentacionin e plote për parcelat ndertimore lende e tjetërsimit në faqen e internetit në të cilën do të kryhet ankandin publik".

Paragrafi (3) behet paragraf (4).

Në paragrafin (4) që behet paragraf (5) pas fjaleve: "si dhe funksionaliteti" shtohen fjalet: "dhe menyra e shfrytëzimit".

Neni 9

Në nenin 49 paragrafi (1) alineja 7 pas fjaleve: "njoftimi me shkrim për zgjedhje" shtohen fjalet: "dhe te Komisioni të dorezoje deshmi për pagesen e kryer me dokumentacionin e plote të nevojshem për pjesëmarrje në ankandin publik".

Neni 10

Në nenin 55 paragrafi (1) fjalet: "fletëparaqitja me shkrim për pjesëmarrje në ankandin publik" zevendesohen me fjalet: "fletëparaqitje për pjesëmarrje në ankandin publik në forme elektronike".

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

"(2) Menyren e parashtrimit të fletëparaqitjes për pjesëmarrje në ankandin publik në forme elektronike e percakton ministri."

Paragrafi (2) behet paragraf (3).

Neni 11

Në nenin 57 paragrafi (3) fjala: "oferta" zevendesohet me fjalën: "fletëparaqitja".

Neni 12

Në nenin 61 paragrafi (3) pika në fund të fjalisë zevendesohet me lidhezen "dhe" dhe shtohen fjalet: "te Komisioni të dorezoje deshmi për pagesen e kryer me dokumentacionin e plote të nevojshem për pjesëmarrje në ankandin publik."

Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:

"(5) Nese ofertuesi më i volitshem i paguan mjetet nga paragrafi (1) i këtij neni, e nuk e dorezon dokumentacionin e nevojshem për pjesëmarrje në ankandin publik, perkatesisht dorezon dokumentacion në baze të të cilit nuk mund të lidhet marreveshja, mjetet nga paragrafi (1) i këtij neni nuk i kthehen."

Neni 13

Në nenin 63 paragrafi (1) fjalet: "pagesa e kryer e cmiimit të tokës" zevendesohen me fjalet: "dorezimi i deshmise për pagesen e kryer me dokumentacionin e plote të nevojshem për pjesëmarrje në ankandin publik".

Neni 14

Në nenin 65 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafe të rinj (3) dhe (4), si vijojne:

"(3) Kerkesa nga paragrafi (2) i këtij neni parashtrorhet në menyre elektronike. Menyren e parashtrimit të kerkeses e percakton ministri.

(4) Kerkuesi pas perfundimit të procedures nga paragrafi (1) i këtij neni, gjate kryerjes së solemnizimit të marreveshjes te noteri, është i detyruar që të gjitha deshmite dhe shtojcat t'i dorezoje në origjinal te noteri ku do ta kryejë solemnizimin e së njejtës."

Paragrafet (3), (4) dhe (5) behen paragraf (5), (6) dhe (7).

Neni 15

Në nenin 68 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

"(2) Nese në kuader të parces ndertimore ka më shume pronare të tokës, kerkesen nga paragrafi (1) i këtij neni mund ta parashtrorje edhe vetem njeri nga pronaret që ka më shume se 30% pronesi të parces ndertimore, me bashkengjijtjen e deklarates së verifikuar te noteri me të cilën pronaret tjere të parces ndertimore heqin dore nga e drejta që të jene parashtrues të kerkeses."

Paragrafi (2) behet paragraf (3).

Neni 16

Në nenin 69 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

“(2) Nese në kuader të parces ndertimore, pervec Republikes së Maqedonise ka edhe pronare tjere të tokes ndertimore, kerkesen nga paragrafi (1) i ketij neni mund ta parashtroje bartesi i të drejtes së pronesise së objektit, me bashkengjitjen e fleteparaqitjes së verifikuar te noteri me të cilën pronaret tjere të tokes ndertimore pajtohen që pronari i objektit ta parashtroje kerkesen nga paragrafi (1) i ketij neni.”

Paragrafi (2) behet paragraf (3).

Neni 17

Në nenin 69-a paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“Toka ndertimore pronesi e Republikes së Maqedonise mund të shitet me marreveshje të drejtperdrejte të pronareve të objektit ose pjeseve të posacme të objektit për të cilat është marre aktvendim në pajtim me Ligjin për veprim me objekte të ndertuara pa leje në baze të së cilit regjistrohet në regjistrin publik të patundshmerive si vijon:

- toka ndertimore nën objekt, perkatesisht pjesen e objektit për të cilin është marre aktvendim në pajtim me Ligjin për veprim me objekte të ndertuara pa leje dhe

- toka ndertimore që gjendet në kuader të parces ndertimore, e nuk paraqet toke nën objekt.”

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

“(3) Toka ndertimore nga paragrafi (2) i ketij neni tjetersohet pas perfundimit të procedures nga paragrafi (2) alineja 1 të ketij neni ose njekohesisht me tjetersimin e tokes nën objekt.”

Paragrafi (3) i cili behet paragraf (4) ndryshohet si vijon:

“(4) Lartesia e cmimit të tokes ndertimore nga paragrafi (2) i ketij neni percaktohet varesisht nga dedikimi dhe sipërfaqja e parces ndertimore në pajtim me dispoziten nga neni 15 paragrafi (6) të ketij ligji.”

Neni 18

Në nenin 70 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

“(2) Nese në kuader të parces ndertimore, pervec Republikes së Maqedonise ka edhe pronare tjere të tokes ndertimore, kerkesen nga paragrafi (1) i ketij neni mund ta parashtroje bartesi i të drejtes së pronesise së objektit, me bashkengjitjen e fleteparaqitjes së verifikuar te noteri me të cilën pronaret tjere të tokes ndertimore pajtohen që pronari i objektit ta parashtroje kerkesen nga paragrafi (1) i ketij neni.

Paragrafet (2) dhe (3) behen paragrafe (3) dhe (4).

Neni 19

Në nenin 74 paragrafi (1) pika 6 lidheza "dhe" zevendesohet me pikepresje.

Në piken 7 pika zevendesohet me lidhezen "dhe".

Pas pikes 7 shtohet pike e re 8, si vijon:

“(8) dispozite se në rast të prishjes së marreveshjes për shkak të mospermbushjes së obligimeve në marreveshjen nga ana e bleresit, 80% nga shumata e pergjithshme e tjetersimit, perkatesisht dhenies me qira afatgjate nuk i kthehen shitesit, perkatesisht qiramarresit.”

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

“(3) Në raste gjate prishjes së marreveshjes në pajtim me paragrafin (1) pika 8 të ketij neni, mjetet që i kthehen bleresit, perkatesisht qiramarresit, paguhen nga buxheti i komunes në rajonin e së ciles gjendet toka ndertimore.”

Paragrafi (3) që behet paragraf (4) ndryshohet si vijon:

“(4) Marreveshja që nuk i permban elementet nga paragrafi (1) i ketij neni dhe e cila është lidhur në baze të procedures së zbatuar në kundershtrim me dispozitat e ketij ligji është e pavlefshme.”

Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:

“(5) Të drejtat dhe obligimet nga marreveshja në rast të bartjes së të drejtes së pronesise së tokes ndertimore, barten te bartesi i ri i të drejtes së pronesise së tokes ndertimore.”

Neni 20

Në nenin 75 paragrafi (4) perqindja “20% zevendesohen me perqindjen “80%”.

Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:

“(5) Mos plotesimi i obligimeve nga neni 74 paragrafi (7) të ketij ligji, perkatesisht pas renies së shitesit, perkatesisht qiramarresit në vonese të plotesimit të obligimit tre muaj të njepasnjeshem, paraqet baze që shitesit, perkatesisht qiramarresi, pas 3 (tri) thirrjeve të njepasnjeshme mujore për zbatim, si kreditor me deklarate për mosplotesim të obligimeve nga marreveshja të kerkoje vertetim për zbatueshmeri të marreveshjes, perkatesisht të kerkoje arketim të denimit të kontraktuar, që paraqet edhe baze për prishje të njeanshme të marreveshjes, me cfare 80% nga shumata e pergjithshme e shitjes perkatesisht dhenies me qira afatgjate, nuk i kthehen bleresit, perkatesisht qiramarresit.”

Neni 21

Në nenin 88 paragrafi (3) alineja 6 shlyhet.

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

“(4) Organi kompetent për udheheqjen e procedures nga ky nen merr njoftim nga organi i administrates shtetnore kompetent për punet pronesore juridike në rajonin ku gjendet toka ndertimore, nese për token ndertimore ka ngritur procedure për privatizim dhe nese është ngritur e njeja është perfunduar. Nese organi i administrates shtetnore kompetent për punet pronesore juridike në rajonin ku gjendet toka ndertimore nuk pergjigjet në afat prej 60 ditesh, do të konsiderohet se nuk ka ngritur procedure për privatizim.”

Në paragrafin (5) që behet paragraf (6) alineja 4 ndryshohet si vijon:

“- afati për plotesim të obligimit për pagese të tatimit mbi qarkullim në afat prej 30 ditesh nga plotfuqishmeria e aktvendimit.”

Paragrafi (6) shlyhet.

Neni 22

Në nenin 105 paragrafi (1) pas fjaleve: “në pajtim me nenet” shtohen fjalet: “44 paragrafi (2).”

Neni 23

Në nenin 109 paragrafi (1) alineja 4 shlyhet.

Në alinene 5 lidheza “dhe” zevendesohet me presje.

Në alinene 6 fjalet: “neni 88 paragrafi (3)” zevendesohet me fjale: “neni 88 paragrafet (3) dhe (4)”, e pika në fund të fjalise zevendesohet me presje.

Pas alinene 6 shtohen tri aline të reja 7, 8 dhe 9, si vijojne:

“- lidh marreveshje për shitjen e tokes ndertimore nepermjet ankandit publik, në kundershtrim me nenin 47 të ketij ligji;

- nuk kerkon vertetim për zbatueshmeri të marreveshjes, perkatesisht nuk kerkon arketim të denimit kontraktues, në pajtim me nenin 75 paragrafi (5) i ketij ligji dhe

- nuk e mbajne Regjistrin e tjetersimit dhe dhenies me qira afatgjate dhe afatshkurter të tokes ndertimore pronesi e Republikes së Maqedonise, në pajtim me nenin 82 të ketij ligji.”

Neni 24

Aktet nenligjore të parapara me kete ligj do të miratohen në afat prej 30 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.

Neni 25

Procedurat e filluara për tjetrsim dhe dhenie me qira të tokes ndertimore pronesi e Republikës së Maqedonise, me marreveshje të drejtperdrejte, deri në ditën e hyrjes në fuqi të ketij ligji do të vazhdojnë sipas dispozitave të ketij ligji.

Për procedurat e filluara të rasteve të posacme për marrjen e të drejtes së pronesise së tokes ndertimore deri në ditën e hyrjes në fuqi të ketij ligji, organi kompetent për udheheqjen procedures nga neni 88 paragrafi (2) të ketij ligji është i detyruar që në afat prej 30 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji, të parashtroje kerkese për marrjen e njoftimit nga organi i administrates shteterore kompetente për pune pronesore juridike në rajonin ku gjendet toka ndertimore, nese për token ndertimore ka ngritur procedure për privatizim dhe nese është ngritur e njejta a është perfunduar.

Nese organi i administrates shteterore për pune pronesore juridike në rajonin ku gjendet toka ndertimore nuk pergjigjet në kerkesen nga paragrafi 2 i ketij neni në afat prej 60 ditesh nga dita e marrjes së kerkeses, do të konsiderohet se nuk ka ngritur procedure për privatizim.

Neni 26

Dispozitat e neneve 9, 10, 12, 13 dhe 14 të ketij ligji do të zbatohen nga 1 janari 2014 .

Neni 27

Autorizohet Komisioni juridik ligjvenes i Kuvendit të Republikës së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastruar të Ligjit për toke ndertimore.

Neni 28

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

3311.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за градење,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 октомври 2013 година.

Бр. 07-3740/1
3 октомври 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ**

Член 1

Во Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/13, 25/13 и 79/13), во членот 2 точка 5 по зборовите: “и слично“ се става записка и се додаваат зборовите: “односно изведување работи на инфраструктурни објекти со кои се влијае врз исполнувањето на основните барања на градбата и со кои се менува усогласеноста на градбата со проектот според кој е изградена“.

Член 2

Во членот 48-а став (4) по зборовите: “или урбанистички план за село“ се додаваат зборовите: “или урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона или урбанистичко-планска документација за автокамп“.

Член 3

Во членот 51 став (3) зборовите: “и истиот треба да е одобрен и заверен од надзорниот инженер“ се бришат.

Член 4

Во членот 53 ставот (1) се менува и гласи:
„Проектната документација се изработува во електронска форма во соодветен формат на начин утврден со прописот од членот 54 од овој закон.“

Член 5

Во членот 57 став (1) зборовите: “оптички кабли за потребите на државните органи“ и “депонии за неопасен отпад и“ се бришат, по зборовите: “градби за потребите на државните органи и агенциите и фондовите основани од Република Македонија“ се додаваат зборовите: “градби за потребите на правни лица во целосна или доминантна сопственост на Република Македонија“, а по зборовите: “градби кои претставуваат заштитено недвижно културно наследство согласно со закон“ се додаваат зборовите: “(поединечни добра, споменички целини без контактните зони и археолошки локалитети)“.

Во ставот (2) по зборовите: “депонии за интересен отпад (градежен шут)“ се додаваат зборовите: “и депонии за неопасен отпад“.

Член 6

Во членот 58 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(6) По исклучок од ставот (2) на овој член постапката за издавање на одобрение за градење за инфраструктурни објекти за кои инвеститор е Република Македонија и чија изградба е финансирана само со средства од Буџетот на Република Македонија, ја спроведува органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот, а одобрението за градење го издава министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот.“

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7).

Член 7

Во членот 59 став (2) во воведната реченица зборовите: “писмено барање” се заменуваат со зборовите: “барање во електронска форма”.

Во алинејата 1 по зборовите: “урбанистички план за село” се додаваат зборовите: “или урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона или урбанистичко-планска документација за автокамп”.

Во алинејата 3 зборовите: “во три примероци” се бришат.

Во ставот (3) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: “и изјава од барателот дадена под полна материјална и кривична одговорност со која истиот ќе потврди дека решението за трајна измена на режим на сообраќај се однесува на проектот доставен преку информацискиот систем е-одобрение за градење.”

Во ставот (4) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: “и изјава од барателот дадена под полна материјална и кривична одговорност со која истиот ќе потврди дека конзерваторското одобрение се однесува на проектот доставен преку информацискиот систем е-одобрение за градење.”

Ставот (11) се менува и гласи:

„Доколку барателот не ги отстрани констатираните недостатоци и не го дополни барањето во рокот од ставот (10) на овој член, надлежниот орган е должен да донесе решение за одбивање на барањето за одобрение за градење во рок од седум дена од истекот на рокот за дополнување, а доколку барателот ги отстрани констатираните недостатоци и го дополни барањето во рокот од ставот (10) на овој член, надлежниот орган е должен да постапи согласно со членот 59-в од овој закон ако претходно со барањето не бил доставен основен проект. Надлежниот орган е должен да достави до барателот известување со пресметка за плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште, во рок од два дена од комплетирањето на документацијата, односно од приемот на позитивно мислење, односно согласност од страна на субјектите од членот 59-в од овој закон до кои е доставено барање за увид во основниот проект.“

Во ставот (15) зборовите: “во рок од седум работни дена од денот на издавањето на одобрението за градење” се заменуваат со зборовите: “во електронска форма преку информацискиот систем е-одобрение за градење”.

По ставот (17) се додаваат три нови става (18), (19) и (20), кои гласат:

„(18) Барањето за добивање на одобрение за градење и документацијата од ставовите (2), (3), (4), (5), (6) и (7) на овој член се поднесуваат во електронска форма, преку информациски систем е-одобрение за градење, на начин утврден со прописот од членот 59-е став (2) од овој закон.

(19) Барателот одговара за веродостојноста на сите документи кои се доставени со барањето во електронска форма преку информацискиот систем е-одобрение за градење, со оригиналните документи кои се издадени од надлежните субјекти.

(20) Одобрението за градење издадено врз основа на документи доставени во електронска форма преку информацискиот систем е-одобрение за градење, кои не се веродостојни со оригиналните документи издадени од надлежните субјекти, е ништовно.“

Член 8

Во членот 59-а алинеја 4 по зборовите: “агенција или фонд основани од Владата на Република Македонија” се става запирка и се додаваат зборовите: “правни лица во целосна или доминатна сопственост на Република Македонија”.

Член 9

Во членот 59-в ставот (1) се менува и гласи:

„Надлежниот орган од членот 58 од овој закон е должен во рок не подолг од три работни дена од приемот на барањето за одобрение за градење, односно од комплетирањето на документацијата, доколку постапката била прекината согласно со членот 59 став (10) од овој закон, а барателот ги отстранил констатираните недостатоци, да достави барање во електронска форма до субјектите надлежни за електроенергетска, водоводна и канализациона инфраструктура да извршат увид во основниот проект, во рок од пет дена од денот на приемот на барањето за увид.“

По ставот (8) се додаваат два нови става (9) и (10), кои гласат:

„(9) Доколку субјектите од ставовите (2), (3), (4), (5), (6) и (7) на овој член до кои е доставено барање за увид во основниот проект, доставиле забелешки на основниот проект, надлежниот орган од членот 58 од овој закон доставува известување за постапување по забелешките до барателот, кој е должен во рок од пет работни дена од приемот на известувањето да постапи по забелешките и да достави коригиран основен проект со извештај за ревизија за извршените корекции на основниот проект. Субјектите од ставовите (2), (3), (4), (5), (6) и (7) на овој член се должни да проверат дали е постапено по дадените забелешки од страна на барателот, во рок од два работни дена од денот на приемот на барањето за проверка доставено од страна на надлежниот орган од членот 58 од овој закон.

(10) Барањето за увид во основниот проект, известувањето за постапување по забелешки, мислењето или согласноста, односно забелешките за исполнетост на условите, се доставуваат во електронска форма, преку информацискиот систем е-одобрение за градење на начин утврден со прописот од членот 59-е став (2) од овој закон.“

Член 10

Во членот 59-е ставот (1) се менува и гласи:

„Надлежниот орган од членот 58 од овој закон е должен постапката за издавање на одобрение за градење да ја спроведе на електронски начин, преку информацискиот систем е-одобрение за градење.“

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Одобрение за градење кое е издадено спротивно на ставот (1) на овој член е ништовно.“

Член 11

Во членот 62 став (4) по зборовите: “согласно со членовите” се додаваат зборовите: “59 став (20)“.

Член 12

Во членот 62-а по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

„(3) Органот надлежен за водење на јавната книга за запишување на правата на недвижностите е должен да достави податоци за непосредни соседи на градежната парцела за која се донесува одобрение за градење,

како и пресметка за трошоците за запишување на објектот во јавните книги за недвижности, во електронска форма, по приемот на барање во електронска форма од надлежниот орган од членот 58 од овој закон.

(4) По исклучок од ставот (1) на овој член за издаденото одобрение за градење за градбите во технолошките индустриски развојни зони формирани од Владата на Република Македонија и од правни лица, како и линиските инфраструктурни градби, не се известуваат непосредните соседи на градежната парцела за која се донесува одобрението.“

Член 13

Во членот 65 по ставот (17) се додаваат два нови става (18) и (19), кои гласат:

„(18) Документацијата доставена кон барањето за добивање на одобрение за градење во информацискиот систем е-одобрение за градење, се користи од страна на второстепениот орган надлежен за постапување по жалби против управните акти издадени во постапката за издавање на одобрение за градење, Управниот суд и Вишиот управен суд при постапувањето по поднесена тужба и жалба во постапка за издавање на одобрение за градење.

(19) Начинот на користење на информацискиот систем е-одобрение за градење од страна на второстепениот орган надлежен за постапување по жалби против управните акти издадени во постапката за издавање на одобрение за градење, Управниот суд и Вишиот управен суд при постапувањето по поднесена тужба и жалба во постапка за издавање на одобрение за градење го пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот.“

Член 14

Во членот 67 по ставот (8) се додава нов став (9), кој гласи:

„(9) Доколку е издадено одобрение за градење на електронски начин, известувањата од ставовите (1) и (2) на овој член инвеститорот ги доставува во електронска форма преку информацискиот систем е-одобрение за градење.“

Член 15

Во членот 69 ставот (1) се менува и гласи:

„Во текот на изградбата можат да се направат измени на градбата, доколку со измените не се влијае на исполнување на кое било основно барање за градбата и не се менува усогласеноста на градбата со параметрите од урбанистичкиот план, државната, односно локалната урбанистичка планска документација, урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона, урбанистичко-планска документација за автокамп или проектот за инфраструктура. За вршење на измени инвеститорот е должен да поднесе барање кон кое приложува дополнување на основниот проект со извештај за ревизија на дополнувањето на основниот проект и само оние мислења и согласности чие прибавување произлегува од бараната измена.“

Во ставот (6) во втората реченица по зборот “решението“ се додаваат зборовите: “од ставот (2) на овој член“, а зборот “инвеститорот“ се заменува со зборовите: “органот кој ги одобрил измените на основниот проект“.

Член 16

Во членот 71 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Во барањето од ставот (2) на овој член се наведува делот, односно деловите од градбата за кои се однесува барањето, согласно со основниот проект односно проектот за инфраструктура (делници, стационажи, број на столбови и слично).“

Член 17

Во членот 86 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Во случаите кога постапката за издавање на одобрение за градење е спроведена на електронски начин изведувачот не е должен на градилиште да има основен проект и извештај за извршена ревизија од ревизентот.“

Член 18

Во членот 89 став (4) зборовите: “министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот“ се заменуваат со зборовите: “надлежниот орган од членот 58 од овој закон кој го издал одобрението за градење“.

Член 19

Во членот 96 по ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:

„(4) За градбите во технолошки индустриски развојни зони формирани од Владата на Република Македонија и од правни лица кои ги градат корисниците во технолошките индустриски развојни зони, Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони е должна во име и за сметка на инвеститорот да достави барање за запишување на градежниот објект во јавната книга на недвижности до надлежниот орган за запишување на правата на недвижности, во рок од три работни дена од денот на приемот на геодетскиот елаборат за извршен премер на објектот и доказ за платени трошоци за запишување на објектот во јавните книги на недвижности од страна на инвеститорот согласно со пресметката од членот 59 став (15) од овој закон.

(5) За магистрални и собирни улици на подрачјето на градот Скопје, како и за линиски инфраструктурни објекти чија изградба согласно со Законот за градот Скопје е во надлежност на градот Скопје, градот Скопје е должен во име и за сметка на инвеститорот да достави барање за запишување на градежниот објект во јавната книга на недвижности, до надлежниот орган за запишување на правата на недвижности, во рок од три работни дена од денот на приемот на геодетскиот елаборат за извршен премер на објектот и доказ за платени трошоци за запишување на објектот во јавните книги на недвижности од страна на инвеститорот согласно со пресметката од членот 59 став (15) од овој закон.“

Во ставот (4) кој станува став (6) зборовите: “ставовите (2) и (3)“ се заменуваат со зборовите: “ставовите (2), (3), (4) и (5)“.

Член 20

По членот 101 се додава нов член 101-а, кој гласи:

„Член 101-а

(1) Надлежните органи од членот 58 од овој закон се должни постапките за одобрување на идеен проект, за измени во текот на изградбата, за промена на инве-

ститор, за издавање на одобрение за подготвителни работи, за издавање на решение за градбите од членот 73 од овој закон за реконструкција, пренамена, адаптација и за издавање на одобрение за употреба за градбите од прва категорија од членот 57 од овој закон да ги спроведуваат на електронски начин.

(2) Начинот на спроведувањето на постапките од ставот (1) на овој член го пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот.“

Член 21

Во членот 163 по ставот (9) се додава нов став (10), кој гласи:

„(10) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице и службеното лице во надлежниот орган од членот 58 од овој закон, доколку постапи спротивно на членот 59-е став (1) од овој закон.“

Член 22

Одредбата од членот 20 од овој закон со која се додава нов член 101-а ќе започне да се применува од 1 ноември 2013 година.

Член 23

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 24

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за градење.

Член 25

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR NDËRTIM

Neni 1

Në Ligji për ndërtim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/13, 25/13 dhe 79/13), në nenin 2 në pikën 5, pas fjalëve: "dhe ngjashëm" vihet presje dhe shtohen fjalët: "përkatësisht kryerje të punëve në objekte infrastrukturore me të cilat ndikohet në përmbushjen e kërkesave themelore të ndërtesës dhe me të cilat ndryshohet harmonizimi i ndërtesës me projektin sipas të cilit është ndërtuar"

Neni 2

Në nenin 48-a në paragrafin (4) pas fjalëve: "ose plan urbanistik për fshat" shtohen fjalët: "ose dokumentacion të planit urbanistik për zonë zhvillimore turistike apo dokumentacion të planit urbanistik për autokamp".

Neni 3

Në nenin 51 në paragrafin (3) fjalët: "dhe i njëjti duhet të jetë i miratuar dhe i verifikuar nga inxhinieri mbikëqyrës" shlyhen.

Neni 4

Në nenin 53 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"Dokumentacioni i projektit përpihohet në formë elektronike në format përkatës në mënyrë të përcaktuar me rregullën nga neni 54 i këtij ligji

Neni 5

Në nenin 57 në paragrafin (1), fjalët: "kablo optike për nevojat e organeve shtetërore" dhe "deponi për hedhurina të parrezikshme dhe" shlyhen, ndërsa pas fjalëve: "ndërtesa për nevojat e organeve shtetërore dhe agjencive dhe fondeve të themeluara nga Republika e Maqedonisë" shtohen fjalët: "ndërtesa për nevojat e personave juridikë në pronësi të plotë apo dominonte të Republikës së Maqedonisë", ndërsa pas fjalëve: "ndërtesa që paraqesin trashëgimi të patundshme të mbrojtur kulturore në përputhje me ligj" shtohen fjalët: "(të mirat individuale, tërësitë monumentale pa zona kontaktuese dhe lokalitete arkeologjike)".

Në paragrafin (2) pas fjalëve: "deponi për hedhurina interne (hedhurina ndërtimi)" shtohen fjalët: "dhe deponi për hedhurina të parrezikshme".

Neni 6

Në nenin 58, pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:

"(6) Me përjashtim nga paragrafi (2) i këtij neni, procedurën për lëshimin e lejes për ndërtim për objekte infrastrukturore, për të cilat investitor është Republika e Maqedonisë dhe ndërtimi i të cilave është financuar vetëm me mjete nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, e zbaton organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës dhe lejen për ndërtim e lëshon ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës."

Paragrafët (5) dhe (6) bëhen paragrafë (6) dhe (7).

Neni 7

Në nenin 59 në paragrafin (2) në fjalinë hyrëse fjalët: "kërkesë me shkrim" zëvendësohen me fjalët: "kërkesë në formë elektronike".

Në alinenë 1 pas fjalëve: "plan urbanistik për fshat" shtohen fjalët: "ose dokumentacion të planit urbanistik për zonë zhvillimore turistike apo dokumentacion të planit urbanistik për autokamp".

Në alinenë 3 fjalët "në tre eksemplare" shlyhen.

Në paragrafin (3) pika në fund të fjalisë fshihet dhe shtohen fjalët: "dhe deklaratë nga kërkuksi të dhënë nën përgjegjësi të plotë materiale dhe penale me të cilën i njëjti vërteton se aktvendimi për ndryshimin e përhershëm të regjimit të komunikacionit ka të bëjë me projektin e dorëzuar përmes sistemit informatik e-leje për ndërtim."

Në paragrafin (4) pika në fund të fjalisë fshihet dhe shtohen fjalët: "dhe deklaratë nga kërkuksi të dhënë nën përgjegjësi të plotë materiale dhe penale me të cilën i njëjti vërteton se leja për konservim ka të bëjë me projektin e dorëzuar përmes sistemit informatik e-leje për ndërtim."

Paragrafi (11) ndryshohet si vijon:

"Nëse kërkuksi nuk i mënjanon mangësitë e konstatuara dhe nuk e kompletion kërkesën në afatin nga paragrafi (10) i këtij neni, organi kompetent është i detyruar që të miratojë aktvendim për refuzimin e kërkesës për leje për ndërtim në afat prej shtatë ditësh nga kalimi i afatit për kompletim, e nëse kërkuksi i mënjanon mangësitë e konstatuara dhe e kompletion kërkesën në afatin nga

paragrafi (10) i këtij neni, organi kompetent është i detyruar të veprojë në pajtim me nenin 59-v të këtij ligji, nëse paraprakisht me kërkesën nuk është dorëzuar projekt themelor. Organi kompetent është i detyruar të dorëzojë te kërkuesi njoftim me përlogaritje për pagimin e kompensimit për rregullimin e tokës ndërtimore, në afat prej dy ditësh nga kompletimi i dokumentacionit, përkatësisht nga pranimi i mendimit pozitiv përkatësisht pëlqimit nga subjektet nga neni 59-v të këtij ligji, tek të cilët është dorëzuar kërkesë për inspektim në projektin themelor.”

Në paragrafin (15) fjalët: “në afat prej shtatë ditëve të punës nga dita e lëshimit të lejes për ndërtim” zëvendësohen me fjalët: “në formë elektronike nëpërmjet sistemit informativ e-leje për ndërtim”.

Pas paragrafit (17) shtohen tre paragrafë të rinj (18), (19) dhe (20) si vijojnë:

“(18) Kërkesa për marrjen e lejes për ndërtim dhe dokumentacioni nga paragrafët (2), (3), (4), (5), (6) dhe (7) të këtij neni parashtrihen në formë elektronike, nëpërmjet sistemit informativ e-leje për ndërtim, në mënyrë të përcaktuar me rregullën nga neni 59-e paragrafi (2) të këtij ligji.

(19) Kërkuesi përgjigjet për autenticitetin e të gjitha dokumenteve të cilat janë dorëzuar me kërkesën në formë elektronike nëpërmjet sistemit informativ e-leje për ndërtim, me dokumentet origjinale të cilat janë lëshuar nga subjektet kompetente.

(20) Leja për ndërtim e lëshuar në bazë të dokumenteve të dorëzuara në formë elektronike nëpërmjet sistemit informativ e-leje për ndërtim, të cilat nuk janë autentike me dokumentet origjinale të lëshuara nga subjektet kompetente, është e pavlefshme.”

Neni 8

Në nenin 59-a në alinenë 4 pas fjalëve: “agjenci ose fond të themeluara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë” vihet presje dhe shtohen fjalët: “persona juridikë në pronësi të plotë ose dominante të Republikës së Maqedonisë”.

Neni 9

Në nenin 59-v paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

“Organi kompetent nga neni 58 i këtij ligji obligohet që në afat jo më të gjatë se tri ditë pune nga pranimi i kërkesës për leje ndërtimi, përkatësisht nga kompletimi i dokumentacionit nëse procedura është ndërprerë në pajtim me nenin 59 paragrafi (10) të këtij ligji e kërkuesi i ka mënjeluar mangësitë e konstatuara, të dorëzojë kërkesë në formë elektronike te subjektet kompetentë për infrastrukturë elektroenergjetike, të ujësjellësit dhe kanalizimit që të kryejnë shikim në projektin themelor, në afat prej pesë ditësh nga dita e pranimi të kërkesës për shikim”.

Pas paragrafit (8) shtohen dy paragrafë të rinj (9) dhe (10), si vijojnë:

“(9) Nëse subjektet nga paragrafët (2), (3), (4), (5), (6) dhe (7) të këtij neni tek të cilët është dorëzuar kërkesë për inspektim në projektin themelor, kanë dorëzuar vërejtje të projektit themelor, organi kompetent nga neni 58 të këtij ligji, dorëzon njoftim për veprim sipas vërejtjeve te kërkuesi, i cili është i detyruar në afat prej pesë ditësh pune nga pranimi i njoftimit të veprojë sipas vërejtjeve dhe të dorëzojë projekt të korrigjuar themelor me raport për revizion për korrigjimet e bëra të projektit themelor. Subjektet nga paragrafët (2), (3), (4), (5), (6) dhe (7) të

këtij neni, janë të detyruara të kontrollojnë nëse është vepruar sipas vërejtjeve të dhëna nga kërkuesi, në afat prej dy ditësh pune nga dita e pranimi të kërkesës për kontroll të dorëzuar nga organi kompetent nga neni 58 të këtij ligji.

(10) Kërkesa për inspektim në projektin themelor, njoftimi për veprim sipas vërejtjeve, mendimi ose pëlqimi, përkatësisht vërejtjet për plotësimin e kushteve, dorëzohen në formë elektronike, nëpërmjet sistemit informativ e-leje për ndërtim, në mënyrë të përcaktuar me rregullën nga neni 59-e paragrafi (2) i këtij ligji.”

Neni 10

Në nenin 59-e paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

“Organi kompetent nga neni 58 të këtij ligji është i detyruar që procedurën për lëshimin e lejes për ndërtim ta zbatojë në mënyrë elektronike, nëpërmjet sistemit informativ e-leje për ndërtim.”

Pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3) si vijon:

“(3) Leja për ndërtim e cila është lëshuar në kundërshtim me paragrafin (1) të këtij neni, është e pavlefshme.”

Neni 11

Në nenin 62 në paragrafin (4) pas fjalëve: “në pajtim me nenet” shtohet fjalët: “59 paragrafi (20),”.

Neni 12

Në nenin 62-a pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe (4), si vijojnë:

“(3) Organi kompetent për mbajtjen e librit publik për regjistrim të të drejtave të patundshmërive është i detyruar që të dorëzojë të dhëna për fqinjë të drejtpërdrejtë të parcelës ndërtimore për të cilën miratohet leja për ndërtim, si dhe përlogaritje për shpenzimet për regjistrim të objektit në librat publike për patundshmëri, në formë elektronike, pas pranimi të kërkesës në formë elektronike nga organi kompetent nga neni 58 i këtij ligji.

(4) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, për lejen e lëshuar për ndërtim për ndërtesa në zona zhvillimore teknologjike industriale të formuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe nga persona juridikë, si dhe për ndërtime të linjës infrastrukturore, nuk njoftohen fqinjët e drejtpërdrejtë të parcelës ndërtimore për të cilën miratohet leja.

Neni 13

Në nenin (65) pas paragrafit (17) shtohen dy paragrafë të rinj (18) dhe (19), si vijojnë:

“(18) Dokumentacioni i dorëzuar me kërkesën për marrjen e lejes për ndërtim në sistemin informativ e-leje për ndërtim, shfrytëzohet nga organi i shkallës së dytë kompetent për veprim për ankesa kundër akteve administrative të lëshuara në procedurën për lëshimin e lejes për ndërtim, Gjykata Administrative dhe Gjykata Administrative Supreme gjatë veprimit për padinë e paraqitur dhe ankesën në procedurë për lëshimin e lejes për ndërtim.

(19) Mënyrën e shfrytëzimit të sistemit informativ e-leje për ndërtim nga organi i shkallës së dytë kompetent për veprim për ankesa kundër akteve administrative të lëshuara në procedurën për lëshimin e lejes për ndërtim, Gjykata Administrative dhe Gjykata Administrative Supreme gjatë veprimit për padinë e paraqitur dhe ankesën në procedurë për lëshimin e lejes për ndërtim e përcakton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës.”

Neni 14

Në nenin 67 pas paragrafit (8) shtohet paragraf i ri (9), si vijon:

"(9) Nëse është lëshuar leje për ndërtim në mënyrë elektronike, njoftimet nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, investuesi i dorëzon në formë elektronike nëpërmjet sistemit informativ e-lege për ndërtim."

Neni 15

Në nenin 69 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Gjatë rrjedhës së ndërtimit mund të bëhen ndryshme të ndërtesës, nëse me ndryshimet nuk ndikohet në plotësimin e cilësdo kërkesë themelore për ndërtesën dhe nuk ndryshohet harmonizimi i ndërtesës me parametrat e planit urbanistik, dokumentacionit të planit urbanistik shtetëror, respektivisht lokal, dokumentacionit të planit urbanistik për zonë zhvillimore turistike, dokumentacionit të planit urbanistik për autokamp ose projektit për infrastrukturë. Për kryerjen e ndryshimeve investuesi është i obliguar që të paraqesë kërkesë me të cilën paraqet edhe plotësim të projektit themelor dhe raport për revizion të plotësimit të projektit themelor dhe vetëm ato mendime dhe pëlqime marrja e të cilave rezultojnë nga ndryshimi i kërkuar."

Në paragrafin (6) në fjalinë e dytë pas fjalës "aktvendimin" shtohen fjalët: "nga paragrafi (2) të këtij neni" ndërsa fjala "investues" zëvendësohet me fjalën "organi i cili i ka miratuar ndryshimet e projektit themelor".

Neni 16

Në nenin 71 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

"(3) Në kërkesën nga paragrafi (2) të këtij neni theksohen pjesa respektivisht pjesët nga ndërtesa me të cilat ka të bëjë kërkesa, në pajtim me projektin themelor përkatësisht projektin për infrastrukturë (segmente rrugore, stacionazhe, numri i shtyllave e ngjashëm)"

Neni 17

Në nenin 86 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

"(2) Në rastet kur procedura për lëshimin e lejes për ndërtim është realizuar në mënyrë elektronike lëshuesi nuk është i obliguar që në kantier të ketë projekt themelor dhe raport për revizion të kryer nga revizori."

Neni 18

Në nenin 89 në paragrafin (4) fjalët: "ministri i cili udhëheq me organin e administrës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës" zëvendësohen me fjalët: "organi kompetent nga neni 58 i këtij ligji i cili ka lëshuar lejen për ndërtim".

Neni 19

Në nenin (96) pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafë të rinj (4) dhe (5), si vijojnë:

"(4) Për ndërtesat në zona zhvillimore teknologjike industriale të formuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe nga persona juridikë, të cilat i ndërtojnë shfrytëzuesit e zonave zhvillimore teknologjik industriale, Drejtoria për zona zhvillimore teknologjike industriale është e obliguar që në emër dhe për llogari të investuesit të dorëzojë kërkesë për regjistrimin e objektit ndërtimor në librin publik të patundshmëve, te organi kompetent për regjistrimin e të drejtave të patundshmëve, në afat prej tri ditësh pune nga dita e pranimi të elaboratit gjeodezik për

matjen e kryer të objektit dhe dëshmi për shpenzime të paguara për regjistrimin e objektit në librat publikë të patundshmëve nga investuesi në pajtim me përllogaritjen nga neni 59 paragrafi (15) i këtij ligji.

"(5) Për rrugë magjistrale dhe lidhëse në rajonin e Qytetit të Shkupit si dhe për objekte infrastrukture në linjë ndërtimi i të cilave në pajtim me Ligjin për Qytetin e Shkupit është në kompetencë të Qytetit të Shkupit, Qyteti i Shkupit është i obliguar që në emër dhe për llogari të investuesit të paraqesë kërkesë për regjistrimin e objektit ndërtimor në librin publik të patundshmëve, te organi kompetent për regjistrimin e të drejtave të patundshmëve, në afat prej tri ditësh pune nga dita e pranimi të elaboratit gjeodezik për matjen e kryer të objektit dhe dëshmi për shpenzime të paguara për regjistrimin e objektit në librat publikë të patundshmëve nga investuesi në pajtim me përllogaritjen nga neni 59 paragrafi (15) i këtij ligji.

Në paragrafin (4) i cili bëhet paragraf (6) fjalët: "paragrafët (2) dhe paragrafi (3)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafët (2), (3), (4) dhe (5)".

Neni 20

Pas nenit 101 shtohet neni i ri 101-a, si vijon:

"Neni 101-a

(1) Organet kompetente nga neni 58 i këtij ligji janë të obliguara që procedurat për miratimin e projektit ideor, për ndryshime gjatë ndërtimit, për ndryshimin e investuesit, për lëshimin e lejes për punët përgatitore, për lëshimin e aktvendimit për ndërtesat nga neni 73 i këtij ligji, për rikonstruktim, ridedikim, adaptim dhe për lëshimin e lejes për përdorimin për ndërtim nga kategoria e parë nga neni 57 i këtij ligji, t'i realizojnë në mënyrë elektronike.

(2) Mënyrën e zbatimit të procedurave nga paragrafi (1) i këtij neni i përcakton ministri i cili udhëheq me organin e administrës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës."

Neni 21

Në nenin 163 pas paragrafit (9) shtohet paragraf i ri (10) si vijon:

"(10) Gjobë në shumë prej 3 000 deri në 5 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit përgjegjës dhe personit zyrtar në organin kompetent nga neni 58 i këtij ligji, nëse vepron në kundërshtim me nenin 59-e paragrafi (1) të këtij ligji.

Neni 22

Dispozita nga neni 20 i këtij ligji me të cilën shtohet neni i ri 101-a do të fillojë të zbatohet nga 1 nëntori 2013.

Neni 23

Aktet nën ligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi këtij ligji.

Neni 24

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për ndërtim.

Neni 25

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**3312.**

Врз основа на член 15 став (4) од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.7.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ГРАДЕЖЕН ТЕХНИЧКИ КАМЕН НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КАТЛАНОВСКА БРЕЗНИЦА“, ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – градежен технички камен на локалитетот „Катлановска Брезница“, општина Петровец, со оглед дека е добиено негативно мислење од Министерството за животна средина и просторно планирање - Управа за животна средина, заради тоа што е констатирано дека просторот на кој се планира да се преземаат идните активности е во граници на заштитеното подрачје Катлановски предел.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4647/1
16 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
Владата на Република
на Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3313.

Врз основа на член 15, став 5 и член 71, став 2 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12 и 25/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.8.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на Договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште, сопственост на Република Македонија, со непосредна спогодба за времетраење од 99 години, на правното лице ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје, со седиште во Скопје, ул. „11-ти Октомври“ бр. 9, за градежно земјиште евидентирано во Имотен лист бр. 24443, согласно Деталниот урбанистички план за Речани-2 локалитет Лозар донесен со Одлука 0701-1206/10 од 18.6.2002 година за изградба на трафостаница кое претставува:

- КП бр. 15651/44 КО Велес со површина од 37 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила, наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5788/1
27 август 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
Владата на Република
на Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3314.

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006 и 57/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 септември 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

1. За вршител на должноста директор на Управата за извршување на санкциите, орган во состав на Министерството за правда, се именува Лидија Гаврилоска, досегашен директор на Управата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-7162/1
30 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

**СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****3315.**

Судскиот совет на Република Македонија согласно член 30, став 1, точка 1 и член 31 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ број 60/06, 150/10 и 100/11), на ден 4.10.2013 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ

На членот на Судскиот совет на Република Македонија Лина Петровска и престанува мандатот на член на Судскиот совет на Република Македонија, поради истек на времето за кое е избрана, сметано од 4.10.2013 година.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 4.10.2013 година.

Бр. 07-1750/1
4 октомври 2013 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС – 95
- ЕУРОСУПЕР БС – 98

ден/лит
до 0,080
до 0,080

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС – 95
- ЕУРОСУПЕР БС – 98

ден/лит
до 21,833
до 21,740

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,030

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 12,291

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,040

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 3,136

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,050

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,100

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС – 95
- ЕУРОСУПЕР БС – 98

ден/лит
до 0,890
до 0,890

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,300

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,300

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 8.10.2013 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02 – 1686/1
7 октомври 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник

на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013137